



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. **17** - бр. 2
април 2010



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **17** - бр.2
април 2010

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 17 бр.2, април 2010

©2010

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

КЕТИ ГОРЃИЕВСКА

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-232
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти	2-82
Прегледи	74-81
Промени, пренос, престанок на важење	82
Пријави индустриски дизајн.....	83-86
Прегледи	86
Објави индустриски дизајн	87-93
Прегледи	93
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	94
♦ Пријави на трговски марки	95-185
Прегледи	174-185
♦ Трговски марки.....	186-224
Прегледи	218-224
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	225-230
♦ Регистар на застапници и промени	231-232
➤ II. МАНИФЕСТАЦИИ.....	233-234
➤ III. ИЗВЕСТУВАЊА	235-236



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09 кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)


* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- | | | | |
|------|--|------|---------------|
| (51) | G 09F 00/00 | (11) | 903168 |
| | | (13) | A |
| (21) | 2008/114 | (22) | 15/04/2008 |
| | | (45) | 30/04/2010 |
| (30) | П-20080114 15/04/2008 МК | | |
| (73) | УЗЕЛАЦ Мирко | | |
| | Бул. Мито Хаџивасилев 1000 Скопје, МК | | |
| (54) | РЕКЛАМЕН СВЕТЛЕЧКИ СТОЛБ СО ПОВЕЌЕ-НАМЕНСКО КУЌИШТЕ СО ИЗМЕНЛИВИ СТРАНИЦИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНАМЕНА | | |
| (57) | Рекламен светлечки столб со повеќенаменско куќиште, со изменливи страници и елементи за пренамена, како нов вид урбана опрема, истовремено може да служи за повеќе намени. | | |
| | Долната армирана плоча (2) столбовите (9) и горната плоча (14) во склопена, состојба го оформуваат куќиштето на светлечкиот столб (1), | | |

со вертикален пролаз на инсталацијата (12) низ сите четири вертикали, на горната површина од горната плоча (14) вградени се елементите (18) за зацврстување на носачите (21) од светлечките панели (24) и (25). Страниците (26) и (31) со вметнат акцептор (35) формираат рекламен светлечки столб со кукиште за еколошки намени, а може да се комбинира со изменливата страница (43) со носач на телефон за јавна употреба (44).



Изменливите страници (45;53;54 и 55) се прицврстуваат со своите елементи (50и51) на внатрешните дијагонални штрафови, со кој се прицврстени стопите (10) од столбовите (9) додека страниците за меѓусебно спојување на две или повеќе куќишта, (елементи за пренамена 57 и 59) се прицврстуваат на надворешните штрафови од стопите (10). Носачите од светлечките панели (56 и 58) се поставуваат на две споени или одвоени куќишта.

Ca I



- (51) **F 24J 2/24, 2/18, 2/48** (11) **903140**
 (13) **A**
 (21) 2008/119 (22) 18/04/2008
 (45) 30/04/2010
 (30) П-20080119 18/04/2008 МК
 (73) **НАСОВ, Илија**
ул. "Вељко Влаховиќ" 18/42 1000 Скопје, МК
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (54) **ВАКУУМСКИ ЦЕВНИ СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ СО**
"U" ТИПОВИ НА АПСОРБЕРИ СО СЕЛЕКТИВНИ
ПРЕВЛАКИ
 (57) Соларни колектори реализирани со помош на сегменти кои вклучуваат вакуумска цевка во чија внатрешност е поставен бакарен или алуминиумски лим (1.4) со селективна превлака (1.3) поврзан со бакарна цевка (1.5) во форма на буквата U низ која циркулира работен флуид со


ултразвучно заварување, овозможува кондуктивно преминување на апсорбираната топлина од сончевото зрачење до медиумот. Пронајдокот предвидува и решение со директна изложеност на металната U цевка на сончевото зрачење, како и техничкото решение кое предвидува, заварен бакарен или алуминиумски лим (3.5) со селективна превлака (3.6) да ги обикољува горната и долната цевка. Покрај тоа содржи решение каде лимот (4.8), кој е заварен ултразвучно, по должината на бакарната U-цевка да е свиткан во полукруг следејќи го обликот на сидот на вакуумската цевка. Делот од сончевото зрачење кој поминува низ вакуумските цевки или на растојанието помеѓу цевките и не е апсорбиран од апсорберите се рефлектира со помош на надолжно поставени единечни или двојни конвексни рефлектори и повторно се враќа на апсорберот зголемувајќи ја ефикасноста на колекторите.



- (51) A61AF 13/15 (11) 903169
(13) А
(21) 2008/141 (22) 12/05/2008
(45) 30/04/2010
- (73) **Јасна Петков Стојановиќ**
ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14, 1000 Скопје, МК
- (74) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (54) **МЕНСТРУАЛНИ ХИГИЕНО-ПРАКТИЧНИ ГАЌИЧКИ**
- (57) Пронајдокот Менструални хигиено-практични гаќички се состои од гаќички кои содржат инсертен дел (1) за хигиенски влошки со крилца на краевите прикажано на Слика 1. Инсертниот дел (1) пак се состои од инсертен дел и два

отвори на инсертниот дел (2) прикажано на Слика 1 во кои отвори се инсертираат хигиенски влошки со крилца на краевите. Притоа Хигиенските влошки со крилца на краевите се прилепуваат во инсертниот дел (1) прикажано на Слика 1 а ефектот на крилцата на хигиенските влошки и нивата намена се зајакнува преку инсертниот дел, додека естетиката, комфорот и ефикасноста на гаќичките и хигиенските влошки со крилца се подобруваат.

Надворешно крилцата на хигиенските влошки не се препознаваат бидејќи се скриени во инсертниот дел и Менструално хигиено-практични гаќички изгледаат како што е прикажано во Слика 2.




- (51) **B 65B 61/00** (11) **903177**
 (13) **A**
 (21) 2008/160 (22) 22/05/2008
 (45) 30/04/2010
 (30) П-2008-160 22/05/2008 МК
 (73) **Узелац Мирко**
Бул. Мито Хаџивасилев 26/33, Скопје, МК
 (54) **МОБИЛЕН РАЗДЕЛУВАЧ НА ПЛАСТИЧНО**
ШИШЕ СО ДВОНАМЕНСКИ ФАКАЧИ
 (57) Факачите (10) и (11) го провлекуваат пластичното
 шише низ изменливите закосени ножови (16)
 расечувајќи го по должина, додека со дводелниот
 бочен нож со механизам (22) ги пресечува дното и
 грлото од шишето при што создава препознатлив
 вид на пред-рециклирана одпадна амбалажа
 (27Д), (27А), (27Б) и (27Ц) Сл.1.9 и 12

Двodelниот бочен нож со механизам се состои од надворешниот диск (21) со жлеб за вметнување на ножот (22) со испакнат прстен (21А) кој налегнува во прстенестата вдлабнатина на внатрешниот прстен (20А) од дискот (20) кој со својот жлеб налегнува на продолжениот дел од носачот (17Б) на кој е прицврстен статичкиот нож (19) и притискувачот на шишето (18) Сл.8.и 9


Факачот 10 во верзијата два служи за поставување на шише во висечка положба под кујнски елемент, додека факачот (11) во верзијата два служи како мини резервоар за наводнување на мала површина, при што претставуваат посебни производи Сл.5 и 7

Слика 1



- | | |
|---|--------------------|
| (51) A47C 1/00 | (11) 903194 |
| | (13) A |
| (21) 2008/200 | (22) 07/07/2008 |
| | (45) 30/04/2010 |
| (73) Ненад Токалиќ | |
| Шарски Одреди 76/8, Скопје, МК | |
| (72) Ненад Токалиќ | |
| (54) ДВОНАМЕНСКО ЛЕГЛО | |
| (57) Двонаменското легло има основна лачна конструкција (6) за која се прицврстени двете подвижни лачни страници - наслоните за тело (2) и нозе (4) со осовина или клин во нивниот основен дел. Кога наведените наслони (за тело и нозе) се наоѓаат во легната положба тогаш двонаменското легло е во функција како направа за вежбање. | |

На основната лачна конструкција (6) се наоѓаат рачки/држачи (1) за раце и колан-појас (5) за фиксирање на нозете. Двонаменското легло се користи за јакнење и истегнување на големите мускулни групи. Кога лачните наслони за тело(2) и нозе (4) се кренати и фиксирани за лачните рачни наслони (3) на кои се наоѓаат дупките и клинот со заземање соодветна положба, тогаш двонаменското легло е во функција како легло за одмор.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61AF 13/15	A61AF 13/15	903169 A	F24J2/24	F24J2/24	903140 A
G09F00/00	G09F00/00	903168 A	B65B61/00	B65B61/00	903177 A
F24J2/48	F24J2/24	903140 A			
F24J2/18	F24J2/24	903140 A			

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) Јасна Петков Стојановиќ		Узелац Мирко	
(51) A61AF 13/15	(11,13) 903169 A	B 65B 61/00	903177 A
НАСОВ, Илија		G 09F 00/00	903168 A
F 24J 2/24, 2/18, 2/48	903140 A		
Ненад Токалиќ			
A47C 1/00	903194 A		

- (51) **C 07D 213/81**, (11) **903184**
A 61P 37/00, (13) **T1**
C 07C 229/36, (22) 21/02/2007
C 07D 213/89, 401/12, 47/04 (45) 30/04/2010

(21) 2007/67

- (30) 20010004418 22/02/2001 GB;
20010014000 08/06/2001 GB and
20010027562 16/11/2001 GB

(96) 18/01/2002 EP02715515.9

(97) 28/02/2007 EP1370.531

(73) **UCB S.A.**


**60 Allee de la Recherche,
B-1070 Bruxelles, BE**

(74) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(72) **BAILEY, Stuart;**
BROWN, Julien, Alistar;
BRAND, Stephen;
JOHNSON, James, Andrew;
PORTER, John, Robert and
HEAD, John, Clifford

(54) **ДЕРИВАТИ НА ФЕНОЛАЛАЛИН ЕНА-**
МИД КОИ ОПФАКААТ ГРУПАЦИЈА НА
ЦИКЛОБУТЕН ЗА УПОТРЕБА КАКО
ИНТЕГРИН ИНХИБИТОРИ


(57) Сложенка според формула (1)



каде

R¹ е група Ar¹L²Ar²Alk во кое Ar¹ е опционално заменета ароматична или хетероароматична група, L² е ковалентна врска или атом врска или група,

Ar² е опционално замена на дарилен или хетероариленска група и Alk е синџир
CH₂-CH(R)-, -CH=C(R)-



каде R е карбоксилна киселина(-CO₂H) или дериват или биостер

R₂ е водороден атом или C₁₋₆ алкил група, прстенот Су е незаситена киклоалифатик орхетерокиклоалифатски прстен кој содржи X, каде X е N атом или C (Rw) група,

R^w е RZ група,

R^x која може да биде присутна или било кој слободен карбон атом на прстенот Су е охo (=O), тиохo (=S) или имино (=NR₃₀) група во кое R₃₀ е алифатик, хетероалифатик, киклоалифатик, хетерокиклоалифатик, ароматик или хетеро ароматска група, n е нула или цел број 1,2, или 3.

R² кој може да биде присутен или билокој слободен карбон атом од прстенот Су е избран

од халоген атом ~ (Alk⁴) VL1 (Alk¹) nR³ каде Alk⁴ е прав или разгранет саикутски синџир, v е нула или цел број 1, U е ковалентна врска или атом врска или група,

n е нула или цел број 1,

Alk¹ е опционално заменет алифатски синџир и R₃ е водороденски атом ога-CN, -NO₂ или опционално заменет хетероалифатик, киклоалифатик, хетерокиклоалифатик, поликиклоалифатик, хетерополикиклоалифатик, ароматик или хетеро ароматска група, p е нула или цел број 1,2,3 или 4, земајќи предвид дека Су не е киклобутенедионска група, и солите, хидратите и N-оксидите.

Има уште 23 патентни барања.




- (51) **G 07F 17/32,** (11) **903153**
G 07D 11/00 (13) **T1**
 (21) 2008/4 (22) 09/01/2008
 (45) 30/04/2010
 (30) 20011032052 05/07/2001 DE and
 20021010173 07/03/2002 DE
 (96) 19/06/2002 EP02013341.9
 (97) 10/10/2007 EP1274050
 (73) **adp Gauselmann GmbH**
Merkur-Allee 1-15 / 32339 Espelkamp, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (54) **МЕТОДА ЗА ШИФРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ,**
СЛЕДЕНА ОД ПЕРИФЕРЕН МОДУЛ ОД
КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА НА АПАРАТ КОЈ
РАБОТИ СО ЖЕТОНИ
 (57) 1. Метода за дешифрирање податоци
 следена преку контрола на периферен
 модул до контролна единица на машина која
 работи со жетони, **назначена со тоа, што**
 контролната единица вклучува барем еден

бројач на кредити со кој се споени средства
 за прикажување, каде што контролната
 единица повторливо испраќа до контролата
 број на трансакција формиран од директен
 генератор, контролата формира константа од
 серискиот број на периферниот модул или од
 датумот или од обете, и, доколку е присутна
 вредност на исплата од прифатени средства
 за исплата доведени до периферниот модул,
 контролата формира број на автентичност од
 бројот на трансакција, одредената вредност за
 наплата и константата преку предодредениот
 алгоритам, контролата го пренесува бројот
 на автентичност и одредената вредност
 за плаќање до контролната единица,
 контролната единица прегледува дали
 вредноста за наплата пренесена во бројот
 за автентичност е идентична со пренесената
 вредност за плаќање, и, доколку вредностите
 за плаќање се совпаѓаат, контролната
 единица ја собира пренесената вредност за
 наплата во бројачот на кредити на машината.
 Има уште 9 патентни барања.

- (51) **A 23L 1/314,** (11) **903161**
A 23B 4/023, (13) **T1**
A 23L 1/317 (22) 31/01/2008
 (21) 2008/29 (45) 30/04/2010
 (30) 20040100113 01/04/2004 GR
 (96) 01/04/2005 EP05727236.1
 (97) 30/01/2008 EP1729599
 (73) **„Creta Farm Anonimos Viomichaniki &**
Emporiki Etaireia”
741 00 Rethymnon, GR
 (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (72) DOMAZAKIS, Emanouil
 (54) **МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА**
ПРОИЗВОДИ БАЗИРАНИ НА МЕСО
ОД ПОСТОЕЧКИ МУСКУЛНИ ВЛАКНА
ШТО СЕ КАРАКТЕРИЗИРА СО ЛАДНА
ИНКОРПОРАЦИЈА НА МАСЛИНОВО
МАСЛО
 (57) 1. Метода за производство на производи
 базирани на месо од постоечки мускулни
 влакна што се карактеризира со ладна
 инкорпорација на маслиново масло. Оваа
 метода се карактеризира со додавање
 маслиново масло по екстракција на
 протеините од месото.

(а) постоечки мускулни влакна, на ниска
 температура, инектирани со соодветен
 раствор (вода, сол, миродии и др.) се додаваат
 во машина и се предмет на обработка според
 познати техники, одржувајќи ја месната маса
 на температура од 4°C и во вакуумски услуги
 (б) на крајот од обработката се додава
 маслиново масло
 (в) обработката продолжува до целосна
 инкорпорација на маслиновото масло
 (г) постапката за производство продолжува
 според познатите техники (третман на
 загревање, пакување) при што се обрнува
 внимание температурата на мешавината да
 не помине 4°C пред третманот на загревање.
 Нема други патентни барања.

- (51) **A 61M 1/36,** (11) **903166** (72) MATTNER, Frank and
B 07D 15/08 (13) **T1** SCHMIDT, Walter
- (21) 2008/33 (22) 01/02/2008 (54) **УРЕД ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПО ПАТ НА**
(45) 30/04/2010 **АФЕРЕЗА**
- (30) 20030001444 12/09/2003 AT (57) 1. Уред за отстранување по пат на афереза, кој
(96) 13/09/2004 EP04761033.2 содржи цврст носач кој може да се доведе во
(97) 02/01/2008 EP1663347 контакт со проток на крв или плазма, назначен
(73) **AFFIRIS Forschungs-und** со тоа, што цврстиот носач содржи рецептор за
Entwicklungs GmbH врзување на амилоид- β -прекурсор-протеин (APP).
Viehmarktgasse 2A, 1030 Wien, AT Има уште 3 патентни барања.
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје



Слика 1



(51) **E 06B 3/00, 3/96, 5/11, 7/22** (11) **903160**
(13) **T1**

(21) 2008/35 (22) 04/02/2008
(45) 30/04/2010

(30) 20040100174 10/05/2004 GR

(96) 10/05/2005 EP05386009.4

(97) 14/11/2007 EP1619343

(73) **HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY**
ELVIAL S.A.

61100 NEA SANTA / KILKIS, GR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) Tzikas, Dimitrios of Asterios

(54) **СИСТЕМ ОД ВРАТИ/ПРОЗОРСКИ КРИЛА**
СО АЛУМИНИУМСКИ РАМКИ

(57) 1. Систем од врати/прозорски крила со алуминиумски рамки кој опфаќа рамкаст профилен член (1) и крилен профилен член (2), каде што крилниот профилен член (2) е обезбеден со пар симетрични спротивни отвори (20) приспособени да примаат гуртни (20а) дека обезбедува периметарски подржувачки средини од стаклено крило (3), каде што, низ периферната надворешност и внатрешното ниво на контакт на крилниот профилен член (2) врз рамкастиот профилен член (1), крилниот профилен член (2) опфаќа линеарен продолжувачки член во вид на крак (11) спротивно на канално продолжување (10) од рамкастиот профилен член (1) на едната негова страна и канално продолжување (9) спротивно на линеарен продолжувачки член во вид на крак (12) од рамкастиот профилен член (1) на другиот крај, системот од врати/прозорски крила со алуминиумски рамки е **назначен со тоа што** понатаму опфаќа во комбинација:

канал (4) од крилниот профилен член (2) кој има такви димензии што може да прими периметарски механизам за закључување кој содржи последователно спрегнати линеарни прачкасти членови (21) и аголни прачкасти членови (22), наведените линеарни прачкасти членови (21) и аголни прачкасти членови (22) се обезбедени со мноштво на проектирачки клинови за закључување (24) и каде што ротирачка рачка (25) е спрегната со страничен оптегнувачки механизам (26) од линеарен прачкаст член (21) за преорентирање на кружно движење на наведената рачка (25) во линеарно, алтернативно движење на линеарниот прачкаст член (21) и со тоа на целиот склоп од последователно спрегнати линеарни

прачкасти членови (21) и аголни прачкасти членови (22), со цел да влијае или на истовременото врзување на целото мноштво од наведени клинови за закључување (24) во рамките на соодветните примачки членови (23) сместени во рамките на канал (5) од рамкастиот профилен член (1), на тој начин поставувајќи го наведениот алуминиумски склоп од врата/прозорско крило во закључена положба или истовремено ослободување на сите клинови за закључување (24) од соодветните примачки членови (23), на тој начин поставувајќи го наведениот алуминиумски склоп од врата/прозорско крило во отклучена положба;

аголни зајакнувачки членови за поврзување (15), (15') употребени во врската на ортогонални соседни страни на рамкастиот профилен член (1) и крилен профилен член (2) соодветно, наведените аголни зајакнувачки членови за поврзување (15), (15') се соодветно воведени во рамките на канали за примање (6) од рамкастите профилни страни и во рамките на примачки канали (7) од крилните профилни страни, каде што по нивното воведување во наведените канали (6) или (7), аголните зајакнувачки членови за поврзување се стегнати и фиксно поставени на истите;


периферен гумен изолатор (8) кој содржи тело (8в) кое го собира во рамките на наведеното канално продолжување (9) од крилниот профилен член (2) или во рамките на наведеното канално продолжување (10) од рамкастиот профилен член (1) соодветно низ надворешното и внатрешното ниво на контакт на крилниот профилен член (2) врз рамкастиот профилен член (1), каде што наведеното тело (8в) од гумен изолатор (8) продолжува во пар од пократка перка (8а) и подолга перка (8б) која формира агол со пократката перка (8б) соседно на страничната површина на наведениот линеарен продолжувачки член во вид на крак (11) од крилниот профилен член (2) на надворешното ниво на контакт од крилниот профилен член (2) врз рамкастиот профилен член (1) и на страната од наведениот линеарен продолжувачки член во вид на крак (12) од рамкастиот профилен член (1) на внатрешното ниво на контакт од крилниот профилен член (2) врз рамкастиот профилен член (1) и со подолгиот крак (8а) соодветно се допира на горниот крај од наведениот линеарен продолжувачки член во вид на крак (11) или (12) соодветно, каде што оптимално зголемена густина на воздухот од воздушните

сили кои напрегнуваат на наведената пократка перка (8б) ја притискаат зголемено граничење на страната од наведениот линеарен продолжувачки член во вид на крак (11) или (12) на тој начин исто така извлекувајќи ја наведената подолга перка (8а) во зголемено граничење на горниот крај од наведениот линеарен продолжувачки член во вид на крак (11) или (12) соодветно,

и централно сместен гумен изолатор (16а, 16б) кој е поставен внатрешно помеѓу парот на наведените периферни гумени изолатори (8) употребен низ надворешното и внатрешното ниво на контакт од крилниот профилен член (2) врз рамкастиот профилен член (1).

Има уште 7 патентни барања.

СЛИКА 1





- (51) **B 65B 31/00** (11) **903159**
(13) **T1**
(21) 2008/39 (22) 05/02/2008
(45) 30/04/2010
(30) 20020406127P 27/08/2002 US and
20020422436P 30/10/2002 US
(96) 26/08/2003 EP03791745.7
(97) 16/01/2008 EP1542904
(73) **Schering Corporation**
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) SEQUEIRA, Joel, A.;
BERRY, Julianne;
SHARPE, Stefan, A. and
CHAUDHRY, Saeed
(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТИ**
ЗА УРЕДИ ЗА ДОЗИРАЊЕ НА АЕРОСОЛИ
(57) 1. Постапка за внесување на суспензија
или раствор на соединение одбрано од
групата која се состои од безводен раствор
на мометазон фууроат, формотерол фумарат
и нивни комбинации, во контејнер на уред
за дозирање на аеросоли, при што на
наведениот контејнер е поставен вентил,
назначена со тоа што ги опфаќа следните
етапи:

а) внесување на наведеното соединение,
површински активно средство и погонско
средство кое не содржи хлорофлуоројаглерод,
во сад којшто е под притисок, со што се
добива суспензија или раствор;

б) водење на наведената суспензија или
раствор од садот низ водот кој содржи
доводна глава;

в) доведување на наведената доводна глава
во комуникација со наведениот контејнер
на уредот за дозирање на аеросоли, преку
наведениот вентил на наведениот контејнер
на уредот за дозирање на аеросоли;

г) внесување на количина од наведената
суспензија или раствор во контејнерот, од
доводната глава на водот преку наведениот
вентил на наведениот контејнер на уредот за
дозирање на аеросоли;

д) повлекување на наведената доводна
глава од наведениот контејнер на уредот за
дозирање на аеросоли; и

ѓ) запечатување на наведениот контејнер на
уредот за дозирање на аеросоли.

Има уште 12 патентни барања.

- (51) **C 07D 401/04,** (11) **903157**
A 61K 31/505, (13) **T1**
A 61P 25/28 (22) 05/02/2008

(21) 2008/40 (45) 30/04/2010

(30) 20000400800 23/03/2000 EP

(96) 22/03/2001 EP01959921.6

(97) 12/12/2007 EP1276738


(73) **Sanofi-Aventis and**
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR and
2-10, Dosho-mashi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72) ALMARIO GARCIA, Antonio;
LI, Adrien, Tak;
ANDO, Ryoichi;
ARITOMO, Keiichi;
SHODA, Aya;
UEHARA, Fumiaki;
WATANABE, Kazutoshi and
FROST, Jonathan, Reid

(54) **ДЕРИВАТИ НА 2-АМИНО-3-(АЛКИЛ)-**
ПИРИМИДОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА
GSK3 БЕТА

(57) 1. Дериват на пиримидон претставен со формулата (I) или негова сол, или негов солват или хидрат:



каде што:

R1 претставува атом на водород или C₁₋₆ алкилна група која може да биде супституирана со C₆₋₁₀ арилна група;

R2 претставува C₁₋₁₀ алкилна група која може да биде супституирана, C₂₋₆ алкенилна група која може да биде супституирана, C₃₋₆ алкинилна група која може да биде супституирана, C₃₋₆ циклоалкилна група која може да биде супституирана, или C₆₋₁₀ арилна група која може да биде супституирана;

или R1 и R2 заедно формираат C₂₋₆ алкиленска група која може да биде супституирана;

или R1 и R2 заедно формираат ланец со формулата -(CH₂)₂-X-(CH₂)₂- или -(CH₂)₂-X-(CH₂)₃- каде што X претставува атом на кислород, атом на сулфур, или атом на азот кој може да биде супституиран;

R3 претставува 2-, 3- или 4-пиридилна група која може да биде супституирана со C₁₋₄ алкилна група, C₁₋₄ алкокси група или атом на халоген; и

R4 претставува C₁₋₁₀ алкилна група која може да биде супституирана со хидроксилна група, amino, C₁₋₆ моноалкиламино група, C₂₋₁₂ диалкиламино група или C₆₋₁₀ арилна група која може да биде супституирана.

Има уште 14 патентни барања.




- (51) **A 61K 31/155,** (11) **903158**
 A 61P 35/00 (13) **T1**
 (21) 2008/43 (22) 07/02/2008
 (45) 30/04/2010
 (30) 20030000174 04/02/2003 AT
 (96) 22/01/2004 EP04704150.4
 (97) 28/11/2007 EP1597302
 (73) **Geopharma ProduktionsgmbH**
Richard-Neutra-Gasse 5 1210 Wien, AT
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) SCHMIDT, Oskar
 (54) **ПОЛИМЕРНИ ГВАНИДИНСКИ ДЕРИВАТИ**
КАКО ЦИТОСТАТИЧЕН ЛЕК

- (57) 1. Употребата на полимерни гванидин деривати базирани на диамин коишто содржат оксиалкиленски низи помеѓу две amino групи, со гванидинскиот дериват којшто претставува производ на поликондензација помеѓу дополнителна сол на гванидинска киселина и диамин којшто содржи полиоксиалкиленска низа помеѓу две amino групи, како и негова фармацевтски прифатлива сол, за подготвување на цитостатичен активен лековит состав. Има уште 1 патентни барања.

- (51) **C 07D 239/42,** (11) **903155**
 A 61K 31/505, (13) **T1**
 A 61P 3/06 (22) 08/02/2008
 (21) 2008/44 (45) 30/04/2010
 (30) 20000003305 15/02/2000 GB
 (96) 12/02/2001 EP01904167.2
 (97) 02/01/2008 EP1263739
 (73) **AstraZeneca AB and**
SHIONOGI & CO., LTD
151 85 Sodertalje, SE and
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје


- (72) TAYLOR, Nigel, Phillip and OKADA, Tetsuo
 (54) **КРИСТАЛНИ СОЛИ НА 7-4-(4-ФЛУОРОФЕНИЛ)-6-ИЗОПРОПИЛ-2-МЕТИЛ (МЕТИЛСУЛФОНИЛ)АМИНО ПИРИМИДИН-5-ИЛ-(3R,5S)-3,5-ДИХИДРОКСИХЕПТ-6-ЕНОИНСКА КИСЕЛИНА**
 (57) 1. Кристална амониумова сол на (Е)-7-[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2-[метил(метилсулфонил)амино]пиримидин-5-ил]-(3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6-еноинска киселина која има модел на прекршување на X-зраците врз прашок со специфични врвови на 2-тета=12.9, 15.2, 18.0, 18.2, 18.5, 20.2, 22.4, 23.0, 24.0 и 27.2°. Има уште 9 патентни барања.

Слика 1



- (51) **A 61K 31/4178, 47/02,** (11) **903154**
 47/08, 47/10, 47/38, (13) **T1**
 A 61P 25/16, 25/18, 25/24 (22) 08/02/2008
 (21) 2008/45 (45) 30/04/2010
 (30) 20030012626 28/10/2003 FR
 (96) 28/10/2004 EP04805330.0
 (97) 19/12/2007 EP1682124
 (73) **PIERRE FABRE MEDICAMENT**
45, Place Abel Gance / 92100 Boulogne-
Billancourt, FR
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

- (72) BOUGARET, Joel;
 AVAN, Jean-Louis and
 SEGONDS, Roland
 (54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ БАЗИРАНИ**
НА СОЛ НА ИДАЗОКСАН ИЛИ ЕДЕН ОД
НЕЈЗИНТЕ ПОЛИМОРФИ
 (57) 1. Фармацевтски состав кој содржи 5 до 25%
 сол на идазоксан или хидрат на идазоксан или
 нивни деривати, 10 до 40% микрокристална
 целулоза, 0.1 до 5% лубрикант, 0.1 до 0.5%
 колоидален кварц и од 25% до 90% лактоза,
 во однос на вкупната маса.
 Има уште 90 патентни барања.




(51) **A 61K 9/20** (11) **903165**
(21) 2008/245 (13) **T1**
(22) 13/08/2008
(45) 30/04/2010

(30) 20050003179 15/02/2005 EP and
20050003181 15/02/2005 EP
(96) 15/02/2006 EP06706961.7
(97) 14/05/2008 EP1848406
(73) **Jenapharm GmbH & Co. KG**
Otto-Schott-Strasse 15, 07745 Jena, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) FRICKE, Sabine;
GERECKE, Hagen;
LADWIG, Ralf;
BUSKE, Alexander and
RATHE, Harald

(54) **ЦВРСТА ДОЗИРНА ФОРМА ОД ПЕРОРАЛ
ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА КОЈА СОДРЖИ
ДИЕНОГЕСТ И ЕТИНИЛЕСТРАДИОЛ**

(57) 1. Цврста орална фармацевтска форма за контрацепција, која содржи 17б-цианометил-17-в-хидроксиестра-4,9-диен-3-он еднакво на или помалку од 2.0 mg и 17б-етинилестрадиол помалку од 0.030 mg, каде што фармацевтската форма претставува таблета која има таблетно јадро со пропорција, наменета за споро ослободување, од вкупната содржина на диеногест и обвивка со пропорција, наменета за брзо ослободување, од вкупната содржина на диеногест и вкупната содржина на етинилестрадиол наменета за брзо ослободување.


Има уште 6 патентни барања.



Слика 1


- | | | |
|--|---|--|
| <p>(51) C 07K 16/46,
A 61K 39/395,
A 61P 11/06, 17/00,
27/14, 37/08,
C 07K 16/28,
C 12N 15/13, 5/10,
C 12P 21/08,
G 01N 33/15, 33/50,
33/53, 33/577</p> <p>(21) 2008/251</p> <p>(30) 20000059508 03/03/2000 JP and
20000401563 28/12/2000 JP</p> <p>(96) 02/03/2001 EP01908280.9</p> <p>(97) 23/07/2008 EP1270595</p> <p>(73) Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.
6-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8185, JP</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје</p> | <p>(11) 903142</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 15/08/2008</p> <p>(45) 30/04/2010</p> | <p>(72) SHITARA, Kenya;
HANAI, Nobuo;
HOSAKA, Emi;
SAKURADA, Mikiko;
FURUYA, Akiko;
NAKAMURA, Kazuyasu;
NIWA, Rinpei;
SHIBATA, Kenji and
YAMASAKI, Motoo</p> <p>(54) АНТИ CCR4 АНТИТЕЛО И НЕГОВ ФРАГМЕНТ</p> <p>(57) 1. Рекомбинантно антитело или негов фрагмент којшто специфично реагира со епитопот присутен во позиции 2-29 во аминокиселинските секвенци претставени со SEQ ID No:17 на екстрацелуларниот домейн на човечки CCR4, споменатиот епитоп е препознаен со антителото KM 2760 добиен со трансформантот KM2760 којшто го има депозит бројот FERM BP-7054.
Има уште 43 патентни барања.</p> |
|--|---|--|

Сл.1





- (51) **C 07D 487/06**, (11) **903143**
 A 61K 31/55, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 19/08/2008
 (21) 2008/256 (45) 30/04/2010
 (30) 20030439396P 09/01/2003 US
 (96) 05/01/2004 EP04700145.8
 (97) 13/08/2008 EP1585749
 (73) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (72) WANG, Yong;
 TENG, Min;
 NINKOVIC, Sasha;
 BENNETT, Michael, J.;
 RUI, Yuanjin Eugene;
 WANG, Fen;
 BENEDICT, Suzanne, P. and
 ZHU, Jinjiang
 (54) **ДЕРИВАТИ НА ДИАЗЕПИНОИНДОЛ КАКО**
ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА
 (57) 1. Соединение со формулата:



каде што:

X е =O или =S;

A е =CR¹- или =N-;

групата -Y-Z- е претставена со формулата
 -O-CH₂- или -N=CH-;

R¹ е:

а) (C₁-C₈)алкил;

б) -C(=O)-R⁵;

в) -C(=O)-NR⁶R⁷; или

г) R³⁵ или R³⁶, (C₂-C₈)алкенил или (C₂-C₈)алкинил, при што секој од наведените (C₂-C₈)алкенил или (C₂-C₈)алкинил може да биде несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се независно

одбрани од групата која се состои од F, Cl, OH, -NH₂, R⁴⁰ и R⁴²;

R² е:

а) H, OH, или (C₁-C₈)алкил;

б) -C(=O)-R⁸;

в) -(C=S)-R⁹ или -(C=S)-NR¹⁰R¹¹; или

г) R³⁸ или R³⁹;

R³ е:

а) (C₁-C₈)алкил;

б) -C(=O)-R¹²;

в) -C(=O)-NR¹³R¹⁴;

г) -NR¹⁵-C(=O)-R¹⁶;

д) -NR¹⁷-SO₂R¹⁸;

ѓ) -NR¹⁹-SO_n-NR²⁰R²¹; каде што n е 1 или 2;

е) -NR²²-(C=S)-R²³ или -NR²²-(C=S)-NR²³R²⁴;

ж) R³⁶, (C₂-C₈)алкенил, или (C₂-C₈)алкинил, при што секој од наведените R³ (C₂-C₈)алкенил или (C₂-C₈)алкинил може да биде несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се независно одбрани од групата која се состои од -(C=O)-O-(C₁-C₈)алкил, -O-(C=O)-(C₁-C₈)алкил, -(C=O)-(C₁-C₈)алкил, R⁴⁰, R⁴¹ и R⁴²;

з) R³⁷, -NH₂, -NH((C₂-C₈)алкенил), -NH((C₂-C₈)алкинил), -N((C₁-C₈)алкил)((C₂-C₈)алкенил), или -N((C₁-C₈)алкил)((C₂-C₈)алкинил), при што секој од наведените R²⁶ (C₂-C₈)алкенил или (C₂-C₈)алкинил може да биде несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се независно одбрани од групата која се состои од R⁴⁰, R⁴¹ и R⁴²; или

с) R³⁸;

R⁴ е одбран од групата која се состои од H, F, Br, Cl и (C₁-C₈)алкил;

R⁵ е одбран од групата која се состои од H, (C₁-C₈)алкил, (C₁-C₈)алкил-O- и R³⁶;

секој R⁶ и R⁷ е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од H, (C₁-C₈)алкил и R³⁶;

R⁸ е одбран од групата која се состои од (C₁-C₈)алкил, (C₂-C₈)алкенил, (C₂-C₈)алкинил, -NH₂, R³⁶ и R³⁷;

секој R⁹, R¹⁰ и R¹¹ е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од H, (C₁-C₈)алкил и R³⁶;

R¹² е одбран од групата која се состои од H, OH, (C₁-C₈)алкил, (C₁-C₈)алкил-O- и R³⁶;

R¹³ е H или (C₁-C₈)алкил;

R¹⁴ е одбран од групата која се состои од H, (C₁-C₈)алкил, -CH₂-(C=O)-O-(C₁-C₈)алкил и R³⁶;

R^{15} е Н или (C_1-C_8) алкил;

R^{16} е одбран од групата која се состои од Н, (C_1-C_8) алкил, (C_2-C_8) алкенил, (C_2-C_8) алкинил, $-NH_2$, R^{36} и R^{37} ;

при што секој од наведените R^{15} и R^{16} (C_2-C_8) алкенил или (C_2-C_8) алкинил може да биде несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се независно одбрани од групата која се состои од R^{40} , R^{41} и R^{42} ;

R^{17} е одбран од групата која се состои од Н, (C_1-C_8) алкил и R^{36} ;

R^{18} е (C_1-C_8) алкил или R^{36} ;

R^{19} , R^{20} и R^{21} се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од Н, (C_1-C_8) алкил и R^{36} ;

R^{22} , R^{23} и R^{24} се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од Н, (C_1-C_8) алкил и R^{36} ;

R^{25} е Н или (C_1-C_8) алкил;

R^{26} е одбран од групата која се состои од $-C(=O)-O-C(CH_3)_3$, (C_1-C_8) алкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

или R^{25} и R^{26} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да формираат 5- до 8-член прстен на хетероарил или хетероциклил;

R^{27} е одбран од групата која се состои од (C_1-C_8) алкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

R^{28} е одбран од групата која се состои од (C_1-C_8) алкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

R^{29} е Н или (C_1-C_8) алкил;

R^{30} е (C_1-C_8) алкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил, или (C_1-C_{10}) хетероарил;

или R^{29} и R^{30} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да формираат 5- до 8-член прстен на хетероарил или хетероциклил;

R^{31} е Н или (C_1-C_8) алкил;

R^{32} е независно одбран од групата која се состои од (C_1-C_8) алкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

или R^{31} и R^{32} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, може да формираат 5- до 8-член прстен на хетероарил или хетероциклил;

R^{33} е (C_1-C_8) алкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил, или (C_1-C_{10}) хетероарил;

R^{34} е (C_1-C_8) алкил, (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил, или (C_1-C_{10}) хетероарил;

секој R^{35} е независно одбран од групата која се состои од Н, F, Cl, Br, I, CN, OH, NO₂, $-NH_2$, $-NH-C(=O)-O-C(CH_3)_3$ и CF₃;

секој R^{36} е независно одбран од групата која се состои од (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

секој R^{37} е независно одбран од групата која се состои од:

а) $-NR^{25}R^{26}$; и

б) $R^{27}-O$;

R^{38} е $R^{28}-SO_n$; каде што n е 0, 1 или 2 кога $-SO_n$ е врзан со R^{28} преку јаглероден атом на R^{28} , или каде што n е 1 или 2 кога $-SO_n$ е врзан со R^{28} преку прстенест азотен атом на R^{28} ;

R^{39} е $R^{29}R^{30}N-SO_n$; каде што n е 1 или 2;

при што секој од наведениот (C_1-C_8) алкил, во секое свое присуство во било кој од наведените $R^1(a)-(d)$, $R^2(a)-(d)$, $R^3(a)-(j)$, R^4 , R^{37} , R^{38} или R^{39} , може да биде несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од (C_2-C_8) алкенил, R^{40} , R^{41} и R^{42} ;

при што секој од наведените (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил, или (C_1-C_{10}) хетероарил, во секое свое присуство во наведените R^{36} , R^{37} , R^{38} или R^{39} , може да биде, независно еден од друг, несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од R^{40} ;

R^{40} е одбран од групата која се состои од (C_1-C_8) алкил, R^{41} , R^{42} и R^{43} ;

секој R^{41} е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CN, OH, NO₂, $-NH_2$, $-NH-C(=O)-O-C(CH_3)_3$, COOH, $-C(=O)(C_1-C_8)$ алкил, $-C(=O)-O-(C_1-C_8)$ алкил, $-NH-SO_2-(C_1-C_8)$ алкил, $-NH-SO_2-(C_6-C_{10})$ арил и CF₃;

секој R^{42} е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероциклил, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

секој R^{43} е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од:

а) $-NR^{31}R^{32}$;

б) $R^{33}-O$; и

в) $R^{34}-SO_n$; каде што n е 0, 1 или 2 кога $-SO_n$ е врзан со R^{34} преку јаглероден атом на R^{34} ,



или каде што n е 1 или 2 кога $-SO_n-$ е врзан со R^{34} преку прстенест азотен атом на R^{34} ;

при што секој од наведениот (C_1-C_8) алкил, во секое свое присуство во било кој R^{40} , може да биде, независно еден од друг, несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од R^{44} и R^{45} ;

при што секој од наведените (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероцикл, (C_6-C_{10}) арил, или (C_1-C_{10}) хетероарил, во секое свое присуство во било кој од наведените R^{42} или R^{43} , може да биде, независно еден од друг, несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од (C_1-C_8) алкил, R^{44} и R^{45} ;

секој R^{44} е независно одбран од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CN, OH, NO_2 , $-NH_2$, $-CF_3$, $-C(=NH)-NH_2$, $-C(=NH)-NH-OH$, $-C(=NH)-NH-O-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-O-(C_1-C_8)$ алкил, $-O-(C=O)-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-NH_2$, $-(C=O)-NH-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-N-[(C_1-C_8)$ алкил] $_2$, $-NH-(C=O)-(C_1-C_8)$ алкил, R^{37} и R^{38} ;

секој R^{45} е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероцикл, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

при што секој од наведениот (C_1-C_8) алкил, во секое свое присуство во било кој од наведените R^{44} или R^{45} , може да биде, независно еден од друг, несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од R^{46} и R^{47} ;

при што секој од наведените (C_3-C_{10}) циклоалкил, (C_2-C_{10}) хетероцикл, (C_6-C_{10}) арил, или (C_1-C_{10}) хетероарил, во секое свое присуство во било кој од наведените R^{43} или R^{44} , може да биде, независно еден од друг, несупституиран или супституиран со еден до четири супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од (C_1-C_8) алкил, R^{46} и R^{47} ;

секој R^{46} е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CN, OH, NO_2 , $-C(=NH)-NH_2$, $-C(=NH)-NH-OH$, $-C(=NH)-NH-O-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-O-(C_1-C_8)$ алкил, $-O-(C=O)-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-NH_2$, $-(C=O)-NH-(C_1-C_8)$ алкил, $-(C=O)-N-[(C_1-C_8)$ алкил] $_2$, $-NH-(C=O)-(C_1-C_8)$ алкил, R^{37} и R^{38} ; и

секој R^{47} е, независно еден од друг, одбран од групата која се состои од (C_3-C_{10}) циклоалкил; (C_2-C_{10}) хетероцикл, (C_6-C_{10}) арил и (C_1-C_{10}) хетероарил;

или негова фармацевтски прифатлива сол; и при што:

(C_3-C_{10}) циклоалкил значи неароматски, заситен или делумно заситен, моноцикличен или споен, спиро или неспоен бицикличен или трицикличен јаглеродороден радикал кој вкупно содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми;

(C_2-C_{10}) хетероцикл значи неароматски, заситен или делумно заситен, едновалентен, моноцикличен или споен, спиро или неспоен бицикличен или трицикличен радикал кој вкупно содржи од 2 до 10 прстенести јаглеродни атоми и од 1 до 5 прстенести хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур;


(C_1-C_{10}) хетероарил значи ароматски, едновалентен моноцикличен, споен или неспоен бицикличен или трицикличен радикал кој вкупно содржи од 1 до 10 прстенести јаглеродни атоми и од 1 до 5 прстенести хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **C 07K 14/47,** (11) **903146**
A 61K 38/04, 38/17, (13) **T1**
A 61P 35/00, (22) 19/08/2008
C 07K 5/062, 7/06, 7/08 (45) 30/04/2010
- (21) 2008/257
(30) 20020350208P 17/01/2002 US
(96) 17/01/2003 EP03729533.4
(97) 13/08/2008 EP1483290
(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi Osaka 541-0045, JP
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) Kawabe, Takumi and
КОБАЯШИ, Hidetaka
- (54) **ПЕПТИДИ И ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ**
КОИ ИМААТ АНТИРАЗМНОЖУВАЧКО
ДЕЈСТВО И/ИЛИ КОИ ГИ ЗГОЛЕМУВААТ
СРЕДСТВАТА ИЛИ ТРЕТМАНИТЕ
НАСОЧЕНИ КОН ДЕГРАДАЦИЈА НА
НУКЛЕИНСКИТЕ КИСЕЛИНИ


- (57) 1. Соседна пептидна или пептидомиметичка секвенца, назначена со тоа, што ја содржи следната структура:
каде што P1 е Cha;
каде што P2 е (Phe-2,3,4,5,6-F), Бра, или Phe₄NO₂;
каде што P3 е било која аминокиселина;
каде што P4 е Trp;
каде што P5 е било која аминокиселина;
каде што P6 е Бра, или Phe₄NO₂; и
каде што најмалку три од P7, P8, P9, P10, P11, P12 се основни аминокиселини, а останатите може да бидат било која аминокиселина или пак да бидат отсутни.
Има уште 47 патентни барања.

Слика 1




- (51) **B 01J 14/00, 19/24,** (11) **903167**
 C 07D 207/22, 207/36, (13) **T1**
 471/04 (22) 16/10/2008
 (21) 2008/344 (45) 30/04/2010
 (30) 20010018938 02/08/2001 GB and
 20020017637 30/07/2002 GB
 (96) 02/08/2002 EP02755123.3
 (97) 08/10/2008 EP1412078
 (73) **LG Life Sciences, Ltd.**
Seoul 150-721, KR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (72) BRECHTELSBAUER, Clemens
 Michael Helmut;
 CARPENTER, Stephen Thomas;
 GRINTER, Trevor John;
 HARRIS, Michael Anthony;
 RICARD, Francois Xavier;
 SAUNDERS, Richard Neville;
 KIM, Yeongdae;
 KWON, Youngwoon and
 LEE, Dongchul
 (54) **ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ**
НА 4-АМИНОМЕТИЛЕН-ПИРОЛИДИН-
3-ОН СО ЗАШТИТЕНА АМИНО ГРУПА,
ГЕМИФЛОКСАЦИН ИЛИ НИВНИ СОЛИ

- (57) 1. Постапка за добивање на соединение со формулата (I):



(I)

каде што P_1 и P_2 , кои може да бидат исти или различни, се заштитни групи за amino, **назначена со тоа што** опфаќа заштита на соединение со формулата (II):




(II)

во фаза на раствор во услови на континуирано работење, при што постапката се изведува во реактивна опрема која е прилагодена за услови на континуирана обработка и чијшто систем не дозволува мешање во обратна насока, при што реактивната опрема содржи приклучувачки реактор на проток, или една или повеќе статички мешалки.

Има уште 36 патентни барања.

СЛИКА 1
Шематски приказ на IPFR




- (51) **A 61K 31/4196,**
A 61P 35/00
(21) 2008/345
(11) **903170**
(13) **T1**
(22) 17/10/2008
(45) 30/04/2010
- (96) 06/12/2002 EP02783305.2
(97) 27/08/2008 EP1455781
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) PLOURDE, Paul;
ROGERS, Anthony;
VOSE, Brent and
DUKES, Michael

(54) **УПОТРЕБА НА АНАСТРОЗОЛ ПРИ ТРЕТМАНОТ НА ПОСТ-МЕНОПАУЗАЛНИ ЖЕНИ КОИ ИМААТ РАК НА ГРАДИТЕ ВО РАНА ФАЗА**

(57) 1. Употребата на анастрозол или негова фармацевтски прифатлива сол, при добивањето на медикамент за намалување на степенот на враќање на рак кај пост-менопаузална жена која има рак на градите во рана фаза.

Има уште 6 патентни барања.




Слика 1

- (51) **C 02F 3/12** (11) **903163**
 (13) **T1**
 (21) 2008/350 (22) 20/10/2008
 (45) 30/04/2010
 (30) 20040000641 14/04/2004 AT
 (96) 14/04/2005 EP05450068.1
 (97) 20/08/2008 EP1588987
 (73) **Wadl, Siegfried**
Postgasse 139 9462 Bad St.Leonhard, AT
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) Wadl, Siegfried
 (54) **ПРОЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ВОДА**
КОЈА ИМА КОНЦЕНТРИЧНИ БАЗЕНИ
 (57) 1. Прочистителна станица за вода која што се состои од:
 - влез (15) во активниот резервоар за нечиста вода (3),
 - одливник (17, 18) од активниот резервоар за нечиста вода (3) во секундарниот резервоар за седимент (5),

- како и одливник (33) од секундарниот резервоар (5) во резервоарот со прочистена вода (6) којшто содржи излез (34),
 каде што приемниот резервоар за нечиста вода (8) и активниот резервоар за нечиста вода (3) се концентрично распоредени и приемниот резервоар за нечиста вода (8) е централно поставен и активираниот резервоар за нечиста вода (3) е поставен во надворешноста, се карактеризира со тоа што, помеѓу активниот резервоар за нечиста вода (3) и приемниот резервоар за нечиста вода (8), секундарниот резервоар за седимент (5) е концентрично поставен во однос приемниот резервоар за нечиста вода (8), со обезбедување на одлив (22) од секундарниот резервоар за седимент (5) во приемниот резервоар за нечиста вода (8) и резервоарот за прочистена вода (6) исто така е концентрично распореден во однос на приемниот резервоар за нечиста вода (8).

Има уште 17 патентни барања.



Слика 1



- (51) **A 61K 31/44,** (11) **903162**
A 61F 13/00, 9/02, (13) **T1**
A 61K 31/00, 9/14, 9/22, (22) 21/10/2008
9/26, 9/48, 9/50, 9/52, 9/54, (45) 30/04/2010
A 61P 25/04
- (21) 2008/352
(30) 20000181358P 08/02/2000 US
(96) 08/02/2001 EP01909087.7
(97) 16/08/2001 EP1255547
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) OSHLACK, Benjamin and
WRIGHT, Curtis
- (54) **СОСТАВИ СО КОНТРОЛИРАНО-ОСЛОБО-**
ДУВАЊЕ КОИ СОДРЖАТ АГОНИСТ НА
ОПИОИД
- (57) 1. Систем за трансдермална испорака за опиоиден аналгетик, кој содржи агонист на опиоид и антагонист на опиоид содржани во резервоар или матрикс и способни за испорака од системот на контролиран начин, така што кога системот е нанесен на кожата од човечки пациент, агонистот на опиоид и антагонистот на опиоид се ослободуваат со суштински пропорционални стапки, агонистот на опиоид се испорачува со средна релативна стапка на ослободување ефективна за да се обезбеди аналгезија на пациентот во период од барем 3 дена, и антагонистот на опиоид се испорачува со средна релативна стапка на ослободување доволна да го намали споредниот ефект поврзан со агонистот на опиоид, наведениот антагонист е одбран од групата која се состои од налоксон, налтрексон, циклазоцин, левалорфан и нивни фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 9 патентни барања.



- (51) **E 21B 7/08, 4/02** (11) **903147**
(13) **T1**
- (21) 2008/354 (22) 21/10/2008
(45) 30/04/2010
- (30) 20030125526 18/08/2003 RU
(96) 03/02/2004 EP04707701.1
(97) 14/06/2006 EP11669539
- (73) **Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Firma Radius-Servis**
ul.Geroev Khasana, 50 Perm, 614022, RU
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) ANDOSKIN, Vladimir Nikolaevich;
KOBEEV, Konstantin Anatolievich and
TIMOFEEV, Vladimir Ivanovich
- (54) **КОНТРОЛЕН УРЕД НА АГОЛОТ И**
ТОРЗИОНИОТ МОМЕНТ ЗА ГЕРОТОРСКИ
ТИП НА МОТОР ОБЕЗБЕДЕН СО ОСОВИНА
И УРЕД ЗА ДУПЧЕЊЕ ВО НАКЛОНЕТА
БУРГИЈА ЗА ДУПЧЕЊЕ
- (57) 1. Регулатор (2) на агол и реактивен момент на героторски тип на мотор (1) кој има осовина (3) и уред за дупчење (4) во наклонета бургија за дупчење, се состои од:
централен шуплив елемент (6) и три (7,8,9) шупливи и меѓусебно неподредени цевкасти елементи поврзани со централниот шуплив елемент, пришто секој од трите цевкасти елементи поседува низ него внатрешен отвор (10,11,12);
внатрешниот шуплив цевкаст елемент (9) е изложен централно помеѓу првите (7) и вторите (8) елементи;
првите и вторите цевкасти елементи се поврзани со внатрешниот шуплив цевкаст елемент со помош на навртки (17,18) обезбедени на нивните краеве (19, 20) еден спроти друг;
првиот цевкаст елемент е поврзан кон осовината (3) со помош на навртка (24);
вториот шуплив цевкаст елемент е поврзан со кукиштето на моторот (31) со помош на навртка;
централниот цевкаст елемент (6) е поврзан со внатрешниот шуплив елемент (9) со помош на вратило (16);

внатрешниот шуплив елемент (9) има навртки на своите краеве, навртките имаат оски (26, 27) кој се вкрстуваат една со друга и со централната оска (15) на внатрешниот шуплив елемент (9);

најдолгото растојание помеѓу споменатите оски на навртките (26, 27) е двојно поголемо од вредноста на ексцентрицитетот на роторот (Е) во однос на статорот на геротипскиот тип на мотор;

најдолгото растојание помеѓу централната оска (15) од внатрешниот шуплив елемент (9) и било која од навртките (26, 27) на нивните краеве (28, 29) се еднакви на ексцентрицитетот (Е) на роторот (3) во однос на статорот на геротипскиот тип на мотор;

се карактеризира со тоа што

централниот шуплив елемент (6) и првиот шуплив цевкаст елемент (7), на страната каде што првиот елемент е поврзан со осовината, се обезбедени со сопствена контактна сегментирана секција (32, 33), споменатата контактна сегментирана секција образува пар на контактни сегментирани секции поставени на различни страни во однос на средната рамнина на осовината (34) во рамнината на наклонетата бургија, каде што најблиските краеве (35, 36) од контактните сегментирани секции (35, 36) се разместени по должина на централните оски (15) на растојание L, коишто го имаат следниов однос со надворешниот дијаметар на осовината: $D : L$ е D, и отклонувањето на аголот (37) на првите шупливи цевкасти елементи (7) ја допираа сегментираната секција (33) од средната рамнина на осовината (34) во рамнината на наклонетата бургија којашто е обезбедена во спротивна насока во однос на реактивниот момент создаден од уредот за дупчење.

Има уште 1 патентни барања.


- (51) **A 61K 38/17, 45/06,** (11) **903152** (54) **ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ РЕВМАТИДНИ**
A 61P 19/02, 37/04 (13) **T1** **ЗАБОЛУВАЊА УПОТРЕБУ-ВАЈКИ**
РАСТВОРЛИВА СТЛА4 МОЛЕКУЛА
- (21) 2008/358 (22) 22/10/2008 (57) 1. Употребата на растворлива СТЛА4
фузирана молекула којашто содржи
екстрацелуларен домеин на СТЛА4
молекула, каде што екстрацелуларниот
домеин на СТЛА4 молекулата содржи
аминокиселини прикажани на слика 19
почнувајќи со метионин на позиција +1 или
со аланин на позиција -1 и завршува со
аспартамска киселина на позиција +124, во
производството на фармацевтскиот состав за
лекување на субјект којшто има ревматиден
артритис, каде што субјектот има недоволен
или несоодветен одговор на барем еден
антиревматски лек којшто ја модифицира
болеста (DMARD).
Има уште 25 патентни барања.
- (30) 20000215913P 03/07/2000 US
(96) 02/07/2001 EP01952420.6
(97) 23/07/2008 EP1372696
- (73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Lawrenceville-Princeton Road
Princeton NJ 08543-4000, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) PEACH, Robert, J;
COHEN, Robert;
CARR, Suzette;
HAGERTY, David and
BECKER, Jean-Claude

Демографски-1

Пол		Placebo N=32	CTLA 1 N=26	CTLA 2 N=32	CTLA 10 N=32	LEA 1 N=32	LEA 2 N=29	LEA 10 N=31	Total N=214
Пол	Машки	6 (19%)	4 (15%)	9 (28%)	10 (31%)	9 (28%)	9 (31%)	7 (23%)	54 (25%)
	Женски	26 (81%)	22 (85%)	23 (72%)	22 (69%)	23 (72%)	20 (69%)	24 (77%)	160 (75%)
	Белци	30 (94%)	23 (88%)	30 (94%)	30 (94%)	29 (91%)	25 (86%)	27 (87%)	194 (91%)
	Црнци	2 (6%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	1 (3%)	3 (10%)	2 (6%)	9 (4%)
	Други	0 (0%)	3 (12%)	2 (6%)	1 (3%)	2 (6%)	1 (3%)	2 (6%)	11 (5%)
Возраст	<2 год	12 (38%)	5 (19%)	8 (25%)	12 (38%)	10 (31%)	10 (34%)	11 (35%)	68 (32%)
	2-5 год	14 (44%)	11 (42%)	18 (56%)	13 (41%)	14 (44%)	14 (48%)	12 (39%)	96 (45%)
	6-7 год	6 (19%)	8 (31%)	6 (19%)	6 (19%)	6 (19%)	5 (17%)	7 (23%)	44 (21%)
	>7 год	0 (0%)	2 (8%)	0 (0%)	1 (3%)	2 (6%)	0 (0%)	1 (3%)	6 (3%)
Траење Болезни (години)	Н	32	26	32	32	32	29	31	214
	Проек	3.2	4.2	3.3	3.4	3.7	3.1	3	3.4
	Std	2	2	1.7	2.1	2	1.8	2.2	2
	Min	0.3	0.2	0.4	0	0.7	0.4	0	0
Траење Болезни (години)	Max	7	7.5	6.8	7.3	7.6	7	7.1	7.6

Сл.1А

- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903164**
 A 61K 31/437, 31/4745, (13) **T1**
 A 61P 29/00, (22) 03/11/2008
 C 07C 321/28 (45) 30/04/2010
- (21) 2008/363
 (30) 20040018015 12/08/2004 GB and
 20050691559P 17/06/2005 US
 (96) 09/08/2005 EP05772546.7
 (97) 29/10/2008 EP1778686
 (73) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) MATHIAS, John Paul;
 LEWTHWAITE, Russell Andrew.;
 MILLAN, David Simon and
 PHILLIPS, Christopher
- (54) **ДЕРИВАТИ НА ТРИАЗОЛО-**
ПИРИДИНИЛСУЛФАНИЛ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА „P38 MAP“
- (57) 1. Соединение со формулата (I) или негова
 фармацевтски прифатлива сол и/или солват
 (вклучително и хидрат);



(I)

назначено со тоа што:

R^1 е CH_3 , SCH_3 , SCH_2CH_3 , CH_2CH_3 , H или CH_2SCH_3 ;

R^{1a} е CH_3 или CH_2CH_3 ;

R^2 е хетероарил, хетероциклил, арил, или карбоциклил;

R^3 е хетероарил, хетероциклил, арил, карбоциклил или R^7 ;

R^7 е $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкил кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти кои се независно одбрани од OH, хало, NR^5R^6 , $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ алкокси, $-\text{S}(\text{O})_p(\text{C}_1\text{-C}_8)$ алкил, CO_2H , CONR^5R^6 , хетероарил, хетероциклил, арил, карбоциклил, арилокси, карбоциклилокси, хетероарилокси и хетероциклилокси;

р е 0, 1 или 2;

R^5 и R^6 се, независно еден од друг, одбрани од H и $(\text{C}_1\text{-C}_4)$ алкил, при што наведениот $(\text{C}_1\text{-C}_4)$ алкил може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти кои се независно одбрани од OH и хало, или R^5 и R^6 , заедно со азотниот атом за кој се прикачени формираат пиперазинилна, пиперидинилна, морфолинилна или пиролидинилна група, при што секој од наведените пиперазинил, пиперидинил, морфолинил и пиролидинил може да биде супституиран со еден или повеќе OH;

„арил“ значи фенил или нафтил, при што наведениот фенил или нафтил може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти кои се независно одбрани од хало, $-\text{CN}$, $-\text{CO}_2\text{H}$, OH, CONR^5R^6 , R^7 и R^8 ;

R^8 е одбран од $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкил, $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкокси, $-\text{CO}_2(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкил, $-\text{S}(\text{O})_p(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкил, $-\text{CO}(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкил и $(\text{C}_3\text{-C}_7)$ циклоалкил;

секој R^5 може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од:

$(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкокси, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти кои се независно одбрани од OH, хало, CO_2H , CONR^5R^6 и NR^5R^6 ,

$-\text{S}(\text{O})_p(\text{C}_1\text{-C}_6)$ алкил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од OH, хало, CO_2H , CONR^5R^6 и NR^5R^6 ,

OH,

хало,

NR^5R^6 ,

CO_2H ,

CONR^5R^6 и

R^9 ;

R^9 е хетероарил², хетероциклил², арил², карбоциклил², арил²окси, карбоциклил²окси, хетероарил²окси или хетероциклил²окси;

„арил²“ значи фенил или нафтил, при што наведениот фенил или нафтил може да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од хало, $-\text{CN}$, CO_2H , OH и CONR^5R^6 ;

„карбоциклил“ значи моно или бицикличен, заситен или делумно незаситен прстенест систем кој содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми на прстенот, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од хало, $-\text{CN}$, CO_2H , OH, CONR^5R^6 , R^8 и R^9 ;

„карбоциклил²” значи моно или бицикличен, заситен или делумно незаситен прстенест систем кој содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми на прстенот, кој може да биде супституиран со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од хало, -CN, -CO₂H, OH и CONR⁵R⁶;

секој „хетероциклил” и „хетероциклил²” независно еден од друг, значи 3- до 10-члена, заситена или делумно незаситена, моно или бициклична група која содржи од 1 до 4 хетероатоми на прстенот кои се, независно еден од друг, одбрани од N, O и S;


секој „хетероарил” и „хетероарил²” независно еден од друг, значи 5- до 10-члена, моно или бициклична ароматска група која содржи од 1 до 4 хетероатоми на прстенот кои се, независно еден од друг, одбрани од N, O и S, при што вкупниот број на S атоми на прстенот да не биде поголем од 1, како и вкупниот број на O атоми на прстенот да не биде поголем од 1;

секоја „хетероциклилна” и „хетероарилна” група може независно да биде супституирана врз еден или повеќе јаглеродни атоми на прстенот со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од хало, -CN, -CO₂H, OH, CONR⁵R⁶, R⁸ и R⁹, како и со можност да бидат супституирани врз еден или повеќе азотни атоми на прстенот со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од H и (C₁-C₈)алкил;

секоја „хетероциклилна²” и „хетероарилна²” група може независно да биде супституирана со еден или повеќе јаглеродни атоми на прстенот со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од хало, -CN, -CO₂H, OH и CONR⁵R⁶, како и со можност да бидат супституирани врз еден или повеќе азотни атоми на прстенот со еден или повеќе супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од H и (C₁-C₆)алкил.

Има уште 26 патентни барања.

СЛИКА 1






- (51) **C 07D 401/14**, (11) **903188**
 A 61K 31/416, 31/4162, (13) **T1**
 A 61P 35/00, (22) 04/12/2008
 C 07D 231/56, 261/20, (45) 30/04/2010
 403/04, 413/12, 471/04
- (21) 2008/405
 (30) 20030378164 03/03/2003 US and
 20030688849 15/10/2003 US
 (96) 25/02/2004 EP04714621.2
 (97) 08/10/2008 EP1606283
 (73) **Array Biopharma, Inc.**
3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) RIZZI, James;
 MUNSON, Mark;
 MARESKA, David, A.;
 KIM, Youngboo;
 GRONEBERG, Robert;
 RODRIGUEZ, Martha;
 KIM, Ganghyeok;
 VIGERS, Guy;
 RAO, Chang;
 BALACHARI, Devan and
 HARVEY, Darren
- (54) **ИНХИБИТОРИ НА „P38“ И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**
- (57) 1. Соединение, вклучително и негови солвати и фармацевтски прифатливи соли, назначено со тоа, што е одбрано од:
- амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - [5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-ил]морфолин-4-ил-метанон;
 - [5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-ил]-(4-метилпиперазин-1-ил)-метанон;
 - (1-бензил-пиперидин-4-ил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (2-бензиламиноетил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (2-пиперидин-ил-етил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (2-пиролидин-1-илетил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (3-морфолин-4-илпропил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (3-диметиламинопропил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (2-диметиламиноетил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - метил-(1-метилпиперидин-4-ил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - [3-(метилфениламино)-пропил]амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - терц-бутил естер на 3-{[5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбонил]-амино}-пиролидин-1-карбоксилна киселина;
 - (2-диметиламиноетил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-(2,2,2-трифлуороетил)-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (2-диметил-аминоетил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-метил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (2-диметиламиноетил)амид на 5-(4-флуорофенокси)-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - метил естер на 4-амино-2-{[5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбонил]-амино}бутерна киселина;
 - метил естер на 4-амино-2-{[5-(4-флуорофенокси)-1-(2,2,2-трифлуороетил)-1H-индазол-6-карбонил]-амино}бутерна киселина;
 - метил естер на 4-амино-2-{[5-(4-флуорофенокси)-1-метил-1H-индазол-6-карбонил]-амино}бутерна киселина;
 - (S)-N-(4-амино-1-хидроксипутан-2-ил)-5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксамид;
 - 2-(5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксамидо)-4-(диметиламино)бутаноат на (S)-метил;
 - (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-N-(4-(диметиламино)-1-хидроксипутан-2-ил)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксамид;
 - (1-хидроксиметил-3-изопропиламинопропил)амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
 - (S)-2-{[5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбонил]-амино}

- 4-диметиламинобутерна киселина;
- (1-хидроксиметил-3-пиперидин-1-илпропил)амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
- (3-диметиламино-1-диметилкарбамоилпропил)амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
- (3-диметиламино-1-метилкарбамоилпропил)амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
- (1-карбамоил-3-диметиламинопропил)амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
- [1-(2-диметиламиноетил)-2-хидрокси-2-метилпропил]амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;

- {1-хидроксиметил-3-[(2-метоксиетил)метиламино]пропил}амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
- [3-диметиламино-1-(2-хидроксиетилкарбамоил)пропил]амид на (S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
- (3-диметиламинопропил)амид на 5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-сулфонска киселина;
- 2-(5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-сулфонамидо)-4-(диметиламино)бутаноат на (S)-метил;
- [2-(1-метилпиролидин-2-ил)етил]амид на 5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-сулфонска киселина;
- (2-диметиламиноетил)амид на 5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6-сулфонска киселина.

Има уште 8 патентни барања.



Слика 1А




- (51) **A 61K 31/196, 47/10, 47/38** (11) **903171** (54) **СТАБИЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ ГЕЛ НА**
(13) **T1** **ДИКЛОФЕНАК СОДИУМ**
(21) 2008/406 (22) 05/12/2008 (57) 1. Полуцврста геловидна формулација со
(45) 30/04/2010 Диклофенак На како активна субстанција
наменет за фармацевтска употреба и
кога е соодветно за површинско, локално
нанесување на диклофенак содиум преку
кожата, при што имениот гел содржи
диклофенак содиум и сите фармацевтски
прифатливи ексципиенси пропилен гликол,
метоцел Е4 МП, метил-п-хидроксibenзоат,
метил салицилат, ментол и прочистена вода
за фармацевтска употреба.
Има уште 8 патентни барања.
- (30) 05749611.9 14/06/2005 EP
(96) 14/06/2005 EP05749611.9
(97) 17/09/2008 EP1890687
(73) **Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical**
Laboratories S.A
14th Km, National Road 1,
145 64 Kifissia, GR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) TSETI, Ioulia

- (51) **A 61K 31/19, 31/475,** (11) **903190**
 31/505, 31/65, 31/66, (13) **T1**
 31/70, 33/24, (22) 09/12/2008
 A 61P 35/00 (45) 30/04/2010
- (21) 2008/407
 (30) 20010021285 03/09/2001 GB
 (96) 03/09/2002 EP02758562.9
 (97) 03/12/2008 EP1423105
 (73) **Cancer Research Technology Limited**
Sardinia House, Sardinia Street
London WC2A 3NL, GB
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) WILSON, William, Robert and
 SIIM, Bronwyn, Gae

КОМБИНАЦИИ НА ДМХАА И ДРУГИ АНТИ-КАНЦЕРОГЕНИ СРЕДСТВА

1. Употреба на 5,6-диметилксантенон-4-оцетна киселина (ДМХАА) или нејзина фармацевтски прифатлива сол или естер за производство на медикамент, за давање или истовремено или последователно со соединение одбрано од:

- (а) иринотецан;
 (б) гемцитабин;
 (в) во отсуство на антитело, 5-флуороурацил;
 и
 (г) во отсуство на антитело, доксорубин, при третирање на канцер.
 Има уште 45 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07D 213/02**, (11) **903189**
 A 61K 31/44, 31/495, (13) **T1**
 A 61P 25/00, (22) 10/12/2008
 C 07D 401/02 (45) 30/04/2010

- (21) 2008/408
 (30) 20030477744P 12/06/2003 US
 (96) 14/06/2004 EP07113391.2
 (97) 05/11/2008 EP1862458


- (73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU

- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

- (72) SUN, Qun;
 Kyle, Donald J. and
 Tafesse, Laykea


- (54) **ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА КОРИСНИ ЗА**
ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА

- (57) 1. Соединение со формулата:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
 назначено со тоа, што:

Ar¹ е



секое R_6 е независно $-(C_1-C_6)$ алкил, $-(C_2-C_6)$ алкенил, $-(C_2-C_6)$ алкинил, $-(C_3-C_8)$ циклоалкил, $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил, $-(3- \text{ до } 5\text{-член})$ хетероцикл, $-C(\text{хало})_3$, $-CH(\text{хало})_2$, $-CH_2(\text{хало})$, $-CN$, $-OH$, -хало, $-N_3$, $-NO_2$, $-N(R_7)_2$, $-CH=NR_7$, $-NR_7OH$, $-OR_7$, $-COR_7$, $-C(O)OR_7$, $-OC(O)R_7$, $-OC(O)OR_7$, $-SR_7$, $-S(O)R_7$, или $-S(O)_2R_7$;

секое R_7 е независно $-H$, $-(C_1-C_6)$ алкил, $-(C_2-C_6)$ алкенил, $-(C_2-C_6)$ алкинил, $-(C_3-C_8)$ циклоалкил, $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил, $-(3- \text{ до } 5\text{-член})$ хетероцикл, $-C(\text{хало})_3$, $-CH(\text{хало})_2$ или $-CH_2(\text{хало})$;

секое R_8 е независно $-(C_1-C_6)$ алкил, $-(C_2-C_6)$ алкенил, $-(C_2-C_6)$ алкинил, $-(C_3-C_8)$ циклоалкил, $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил, $-C(\text{хало})_3$, $-CH(\text{хало})_2$, $-CH_2(\text{хало})$, $-CN$, $-OH$, -хало, $-N_3$, $-NO_2$, $-N(R_7)_2$, $-CH=NR_7$, $-NR_7OH$, $-OR_7$, $-COR_7$, $-C(O)OR_7$, $-OC(O)R_7$, $-OC(O)OR_7$, $-SR_7$, $-S(O)R_7$, $-S(O)_2R_7$, $-R_7OR_7$, $-R_7COR_7$, $-R_7C(O)OR_7$, $-R_7OC(O)R_7$, $-R_7OC(O)OR_7$, $-R_7SR_7$, $-R_7S(O)R_7$, $-R_7S(O)_2R_7$, $-C(\text{хало})_2C(\text{хало})_3$, $-C(\text{хало})_2CH(\text{хало})_2$, $-CH(C(\text{хало})_3)_2$, $-CH(C(\text{хало})_3)_2$, $-CH(C(\text{хало})_3)(CH_3)$, $-OC(\text{хало})_2C(\text{хало})_3$, $-OC(\text{хало})_2CH(\text{хало})_2$, $-OCH(C(\text{хало})_3)_2$, $-OCH(C(\text{хало})_3)(CH_3)$, $-C(OH)(CF_3)_2$, или $-(3- \text{ до } 7\text{-член})$ хетероцикл;

секое R_9 е независно $-H$, -хало или $-(C_1-C_6)$ алкил;

секое R_{11} е независно $-CN$, $-OH$, $-(C_1-C_6)$ алкил, $-(C_2-C_6)$ алкенил, $-(C_2-C_6)$ алкинил, -хало, $-N_3$, $-NO_2$, $-N(R_7)_2$, $-CH=NR_7$, $-NR_7OH$, $-OR_7$, $-COR_7$, $-C(O)OR_7$, $-OC(O)R_7$ или $-OC(O)OR_7$;

секое хало е независно $-F$, $-Cl$, $-Br$ или $-I$;

m е 0 или 1 и кога m е 1, R_3 е прикачено на 2-, 3-, 5-, или 6-положба на цикло(хетеро)алкенил прстенот;

n е цел број во опсег од 0 до 3;




p е цел број во опсег од 0 до 2;

q е цел број во опсег од 0 до 6;


r е цел број во опсег од 0 до 5; и

s е цел број во опсег од 0 до 4;

под услов соединението да не е



Има уште 40 патентни барања.



- (51) **A 61K 9/00** (11) **903144**
 (13) **T1**
 (21) 2008/409 (22) 10/12/2008
 (45) 30/04/2010

(30) 20000558207 26/04/2000 US

(96) 19/04/2001 EP01927200.4

(97) 24/09/2008 EP1276462

(73) **pSivida Inc.**

**400 Pleasant Street, Watertown,
 MA 02472, US**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4

П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72) GUO, Hong and

ASHTON, Paul

(54) **УРЕДИ ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕК СО
 ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, МЕ-
 ТОДИ ЗА УПОТРЕБА И МЕТОДИ ЗА НИВНО
 ПРОИЗВОДСТВО**


(57) 1. Систем за испорака на лек со продолжено ослободување, **назначен со тоа што** содржи:

- внатрешно јадро со лек, кое содржи терапевтски ефикасно количество на средство кое е ефикасно за постигнување на саканиот локален или систематски физиолошки или фармаколошки ефект;

- внатрешна цевка, која е непропусна за поминувањето на наведеното средство, при што наведената цевка има прв и втор крај и опфаќа најмалку еден дел од наведеното внатрешно јадро со лек, при што наведената цевка е димензионирана и изработена од материјал којшто е димензионо стабилен за да го прифати наведеното јадро со лек без да го промени обликот;


- непропустлив елемент којшто е поставен на првиот крај на наведената внатрешна цевка, при што наведениот непропустлив елемент го спречува преминувањето на наведеното средство надвор од наведеното јадро на лекот низ првиот крај на наведената цевка; и пропустлив елемент којшто е поставен на вториот крај на наведената внатрешна цевка, при што наведениот пропустлив елемент дозволува дифузија на наведеното средство надвор од наведеното јадро со лек преку вториот крај на наведената внатрешна цевка, и при што наведениот пропустлив елемент е формиран од материјал којшто е пропустлив за преминувањето на лекот; и пропустлив надворешен слој кој покрива најмалку еден дел од наведената внатрешна цевка, при што наведениот пропустлив елемент содржи најмалку еден дел од наведениот пропустлив надворешен слој.

Има уште 26 патентни барања.



Слика 1

- (51) **C 07K 7/06**,
A 61K 38/00,
C 07K 16/00,
C 12N 15/00
- (11) **903172**
(13) **T1**
(22) 10/12/2008
(45) 30/04/2010
- (54) **ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ СО МНС МОЛЕКУЛИ**
- (57) 1. Туморно асоциран пептид со аминокиселинска секвенца SVASTITGV (SEQ ID No. 2), при што пептидот покажува способност да се врзува со молекул на хуманиот главен комплекс на хистокомпатибилност (МНС) I класа.
Има уште 14 патентни барања.
- (21) 2008/411
(30) 20021025144 29/05/2002 DE
(96) 27/03/2003 EP06015806.0
(97) 03/12/2008 EP1734049
(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**
Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tübingen, DE
(74) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Rammensee, Hans, Georg;
Stevanovic, Stefan and
Weinchenk, Toni



Сл. 1



- (51) **C 07K 16/18,** (11) **903187**
A 61K 39/395, (13) **T1**
A 61P 25/28, (22) 11/12/2008
C 12N 15/13, 15/85, 5/10 (45) 30/04/2010

(21) 2008/412

(30) 20000251892P 06/12/2000 US

(96) 06/12/2001 EP01995364.5

(97) 19/11/2008 EP1358213

(73) **Wyeth and**
Elan Pharma International Limited
Five Giralda Farms / Madison,
New Jersey 07940, US and
Monksland Athlone / County Westmeath, IE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) BASI, Guriq and
SALDANHA, Jose

(54) **ХУМАНИЗИРАНИ АНТИТЕЛА КОИ**
ПРЕПОЗНАВААТ АМИЛОИДЕН БЕТА
ПЕПТИД

(57) 1. Хуманизиран имуноглобулин кој специфично врзува амилоиден бета пептид (Ав), или негов фрагмент кој врзува антиген, хуманизираниот имуноглобулин или фрагментот кој врзува антиген содржи:

(i) променлив регион на лесен синџир кој содржи комплементарно одредувачки

региони (CDR-и) и рамковни остатоци од променливи лесни синџир L2, L36 и L46 (Кабат конвенција за нумерирање) од секвенцата на променливиот регион на лесниот синџир на 3D6 имуноглобулин претставена како SEQ ID NO:2, каде што остатокот од променливиот регион на лесен ланец е од лесен ланец на човечки примател на имуноглобулин одбран од групата која се состои од Кабат ID 019230, Кабат ID 005131, Кабат ID 005058, Кабат ID 005057, Кабат ID 005059, Кабат ID U21040 и Кабат ID U41645;


(ii) променлив регион на тежок ланец кој содржи комплементарно одредувачки региони (CDR-и) и рамковни остатоци од променливи региони на тешки синџир H49, H93 и H94 (Кабат конвенција за нумерирање) од секвенцата на променливиот регион на тешкиот синџир на 3D6 имуноглобулин претставена како SEQ ID NO:4 и рамковни остатоци од променливи региони на тешки синџир H74, H77 и H89 од секвенцата на човечката клеточна линија VH3-23, каде што остатокот од променливиот регион на тежок синџир е од тежок синџир од човечки примател на имуноглобулин одбран од групата која се состои од Кабат ID 045919, Кабат ID 000459, Кабат ID 000553, Кабат ID 000386 и Кабат ID M23691.

Има уште 19 патентни барања.

	10	20	30	
1005vh.pro	MD - RLTSSTFLLLIVPAIVLSQATLERSQPG	29		
3D6vh.PRO	MNFGLSLIFLVLVLRG - VQCEVKLVESGGG	29		
	40	50	60	
1005vh.pro	ILQSSQTLSLTCSFSGFSLSTSGMGVSNIA	59		
3D6vh.PRO	LVKPGASLKLSCAASGFTFSNYGM - -SNVIR	57		
	70	80	90	
1005vh.pro	QFSGKGLEWLANIYNDDKRY - NPSLKSRL	88		
3D6vh.PRO	QNSDKRLWVASIRSGGGRYYSDNVKGRF	87		
	100	110	120	
1005vh.pro	TISKDTSRKQVFLKITSVDPADTATYYCVR	118		
3D6vh.PRO	TISRENANKNTLYLQMSLKSSEDALTYYCVR	117		
	130	140		
1005vh.pro	RPIITPVLDANDYWGQGTSTVTS	142		
3D6vh.PRO	- - YDHYSGSSDITWGQGTSTVTS	138		

- (51) **A 61K 31/14, 9/20,** (11) **903150**
A 61P 9/14 (13) **T1**
(21) 2008/413 (22) 11/12/2008
(45) 30/04/2010
- (30) 20030008780 18/07/2003 FR
(96) 16/07/2004 EP04767690.3
(97) 24/09/2008 EP1646373
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
- (72) WUTHRICH, Patrick;
JULIEN, Marc and
ROLLAND, Herve
- (54) **ОРАЛНО ДИСПЕРЗИБИЛЕН ФАРМА-**
ЦЕВТСКИ СОСТАВ НА АНТИТРОМБИЧНО
СОЕДИНЕНИЕ

- (57) 1. Цврст орално дисперзибилен
фармацевтски состав на соединение А со
формула (I), незадожително во форма на
оптички изомер или негова фармацевтски
прифатлива сол :



карактеристично со тоа што содржи :

- соединение А или негова фармацевтски прифатлива сол,
- зрнца што се состојат од исушена лактоза и скроб.

Има уште 11 патентни барања.

- (51) **C 07D 231/54** (11) **903145**
 (13) **T1**
 (21) 2008/416 (22) 12/12/2008
 (45) 30/04/2010

(30) 20040005055 11/05/2004 FR

(96) 10/05/2005 EP05770962.8

(97) 15/10/2008 EP1747201

(73) **Sanofi - Aventis**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4

П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72) SEVRIN, Mireille;


EVANNO, Yannick;

DUBOIS, Laurent and

MALOIZEL, Christian

(54) **ДЕРИВАТИ НА „2Н“ ИЛИ „3Н“-БЕНЗО[Е] ИНДАЗОЛ-1-ИЛ КАРБАМАТ, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1. Соединение претставено со формулата (I):



каде што:

W претставува атом на кислород или сулфур;

X₁, X₂, X₃ и X₄, независно еден од друг, претставуваат атом на водород или халоген или цијано, C₁-C₆-алкилна, C₁-C₆-флуороалкилна, C₁-C₆-алкокси или C₁-C₆-флуороалкокси група;

Y е во положбата (N2) или (N3);

кога Y е во положбата (N2), Y претставува C₁-C₆-алкилна група, C₁-C₆-флуороалкилна група, арилна група која се состои од 6 до 10 јаглеродни атоми или хетероарилна група која содржи од 5 до 6 елементи во прстенот и содржи помеѓу 1 и 2 хетероатоми;

кога Y е во положбата (N3), Y претставува арилна или хетероарилна група;

при што арилната или хетероарилната група може да биде супституирана со еден или повеќе атоми или групи одбрани од атоми на халоген или C₁-C₆-алкилна, C₁-C₆-алкокси, C₁-C₆-алкилтио, C₁-C₆-алкил-S(O)-, C₁-C₆-алкил-S(O)₂- или C₁-C₆-флуороалкилна група;

врската во положбата C₄-C₅ може да биде двојна или единечна;


R₁ и R₂, независно еден од друг, претставуваат арилна група која содржи од 6 до 10 јаглеродни атоми, бензилна група или C₁-C₆-алкилна група; или пак R₁ и R₂, заедно со азотниот атом којшто ги носи, формираат хетероциклик кој содржи од 4 до 7 елементи во прстенот и содржи азотен атом и, евентуално, уште еден хетероатом, кој може да биде супституиран со една или повеќе C₁-C₆-алкилни или бензилни групи;

во вид на база или киселинска адитивна сол со киселина, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 14 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/18, 31/4365,** (11) **903151**
A 61P 9/00 (13) **T1**
(21) 2008/418 (22) 15/12/2008
(45) 30/04/2010
(30) 20030011595 03/10/2003 FR
(96) 01/10/2004 EP04791453.6
(97) 24/09/2008 EP1677779
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје

- (72) CLOAREC-BLANCHARD, Laure;
CORDA, Stefano and
LEROND, Laurence
(54) **КОМБИНАЦИЈА ОД АНТАГОНИСТ НА ТП
РЕЦЕПТОРИТЕ И КЛОПИДОГРЕЛ**
(57) 1. Поврзување на соединение (А) со формула
(1), незадолжително во форма на оптички
изомер, или некој од неговите фармацевтски
прифатливи соли, и клопидогрел или некоја
од неговите фармацевтски прифатливи соли:




Има уште 9 патентни барања.

- (51) **A 47H 13/04** (11) **903182**
 (21) 2009/71 (13) **T1**
 (22) 23/02/2009
 (45) 30/04/2010
 (30) 20020001548 22/05/2002 SE and
 20020002700 12/09/2002 SE
 (96) 20/05/2003 EP07020286.6
 (97) 26/11/2008 EP1875838
 (73) **Wida Media AB**
Fabriksgatan 14 731 50 Koping, SE
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) Stefan Schorling

(54) **ПОСТАПКА НА ЗАКАЧУВАЊЕ ЗАВЕСИ**

- (57) 1. Постапка за закачување завеси така што тие можат да се лизгаат по шината на завесата којашто е прицврстена користејќи повеќе од една спојувалка, се карактеризира со тоа што се употребуваат издолжени закачалки (15) кои што на двата караја имаат отворени висечки куки (21-24), завесите (11-14) се цврсто монтирани на закачалките по целата нивна должина помеѓу двете куки, и закачалките се закачени на шината (16, 38, 39) со куките преку шината на завесата.
 Има уште 7 патентни барања.

СЛИКА 1



- (51) **C 07K 14/705**, (11) **903174**
 A 61K 38/00, 49/00, (13) **T1**
 G 01N 33/68 (22) 25/02/2009
 (21) 2009/76 (45) 30/04/2010
 (30) 20030526956P 03/12/2003 US
 (96) 02/12/2004 EP04812804.5
 (97) 11/02/2009 EP1701978
 (73) **WHITEHEAD INSTITUTE FOR**
BIOMEDICAL RESEARCH
Nine Cambridge Center Cambridge,
MA 02142, US
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
 (72) HUG, Cristopher and
 LODISH, Harvey, F.,
 (54) **УПОТРЕБА НА РАСТВОРЛИВ Т-КАДХЕРИН**
ЗА ТРЕТМАН НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА
МЕТАБОЛИЗМОТ
 (57) 1. Растворлива форма на Т-кадхерин за
 третман на метаболично пореметување,
 каде што наведената растворлива форма е
 избрана од групата составена од:

а) полипептид составен од аминокиселини од 23 до 692 од SEQ ID NO: 1;

б) полипептид составен од фрагмент од најмалку од 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 или 650 аминокиселините од (а);


в) мутеин од (а) или (б), каде што аминокиселинската секвенца има најмалку 90%, 95%, 96%, 97%, 98% или 99% идентичност на најмалку една од секвенците во (а) или (б);

г) мутеин од (а) или (б) кој е кодиран со нуклеинска киселина која хибридизира до комплементот на ДНК секвенцата која што го кодира (а) или (б) под високо определени услови; и

д) мутеин од (а) или (б) каде што било која промена во аминокиселинската секвенца се конзервативни аминокиселински супституции на аминокиселинските секвенци во (а) или (б).

Има уште 1 патентни барања.

СЛИКА 1





- | | | |
|---|--|--|
| (51) A 61K 9/24, 31/513,
31/535, 31/675, 9/16,
A 61P 31/18 | (11) 903176
(13) T1
(22) 02/03/2009
(45) 30/04/2010 | (72) DAHL, Terrence;
MENNING, Mark, M.,;
OLIYAI, Reza and
YANG, Taiyin |
| (21) 2009/78 | | (54) СУВ ЗРНЕСТ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
ЕМТРИЦИТАБИН И ТЕНОФОВИР DF |
| (30) 20050690010P 13/06/2005 US and
20060771353P 07/02/2006 US | | (57) 1. Метода која опфаќа изведба на суво
ситнење на состав кој содржи фармацевтски
прифатливо средство за постигнување
конзистентност, емтрицитабин и тенофовир
DF, за добивање на суви зрнца.
Има уште 32 патентни барања. |
| (96) 13/06/2006 EP06773194.3
(97) 07/01/2009 EP1890681 | | |
| (73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive, Foster City,
California 94404, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |


- (51) **E 05B 65/00,** (11) **903175**
 E 05C 3/12, (13) **T1**
 F 25D 23/02 (22) 11/03/2009
 (21) 2009/83 (45) 30/04/2010
 (30) WO200611428 28/11/2006 EP
 (96) 20/11/2007 EP07819871.0
 (97) 28/01/2009 EP1937919
 (73) **Hakemann, Fritz**
Barnstorfer Str.29 49424 Goldenstedt, DE
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (54) **ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА МЕБЕЛОТ**
 (57) 1. Дел од мебел кој има уред за затворање
 врати, крила и фиоки, коишто во секој случај

го покриваат отворот на (12) од делот од мебел (11) или се прилагодени во отворот (12), контактните површини (4) од вратата или крилото или предната плоча (2) на фиоката (2) истурени над отворот (12) и споени во затворена позиција на невидлива површина (13) на делот од мебелот (11),

се **карактеризира со тоа што:**

вратата, крилото или предната плоча (3) се поставени на невидливата површина со профилирана шина (5), опремена со заптивка (6) и член за заклучување (7), којшто е прилагодлив од затворена положба во отворена положба и обратно.

Има уште 32 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07D 243/16**,
A 61K 31/55,
C 07D 207/273, 211/76,
217/24, 223/10, 223/18,
225/02, 243/24, 307/22,
311/76, 401/04, 401/14,
407/12, 409/12

(11) **903180**
(13) **T1**
(22) 16/03/2009
(45) 30/04/2010


- (21) 2009/86
(30) 19960780025 23/12/1996 US
(96) 22/12/1997 EP97953208.2
(97) 21/01/2009 EP0951466
(73) **ELI LILLY AND COMPANY and
ELAN PHARMACEUTICALS, INC**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US and
800 Gateway Boulevard,
South San Francisco, CA 94080, US

- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

- (72) LATIMER, Lee, H.;
THORSETT, Eugene, D.;
TUNG, Jay, S.;
Pleiss, Michael A.;
Nissen, Jeffrey S.;
Neitz, Jeffrey;
John, Varghese;
Freedman, Stephen;
Britton, Thomas C.;
Audia, James E.;
Reel, Jon K.;
Marby, Thomas E.;
Dressman, Bruce A.;
Cwi, Cynthia L.;
Droste, James J.;
Henry, Steven S.;
McDaniel, Stacy L.;
SCOTT, William L.;
Stucky, Russell D. and
Porter, Warren J.


- (54) **ЦИКЛОАЛКИЛ, ЛАКТАМ, ЛАКТОН И
СЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА, ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ И ПОСТАПКИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ
НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БЕТА-
АМИЛОИДЕН ПЕПТИД И/ИЛИ НЕГОВА
СИНТЕЗА СО УПОТРЕБА НА ВАКВИ
СОЕДИНЕНИЈА**

- (57) 1. Соединение со формула



кадешто R^1 е избран од групата составена од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, арил, хетероарил и хетероциклил;

Y е претставен со формулата:



R^2 е избран од групата составена од метил, етил, *n*-пропил, *iso*-пропил, *n*-бутил, *iso*-бутил, *sec*-бутил, *tert*-бутил, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$, 2-метил-*n*-бутил, 6-флуоро-*n*-хексил, фенил, бензил, циклохексил, циклопентил, циклохептил, алил, *iso*-бут-2-енил, 3-метилфенил, $-\text{CH}_2$ -циклопропил, $-\text{CH}_2$ -циклохексил, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -циклопропил, $-\text{CH}_2\text{CH}_2$ -циклохексил, $-\text{CH}_2$ -индол-3-ил, *p*-(фенил)фенил, *o*-флуорофенил, *m*-флуорофенил, *p*-флуорофенил, *m*-метоксифенил, *p*-метоксифенил, фенетил, бензил, *m*-хидроксibenзил, *p*-хидроксibenзил, *p*-нитробензил, *m*-трифлуорометилфенил, $\text{p}-(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}$ -бензил, $\text{p}-(\text{CH}_3)_3\text{COC}(\text{O})\text{CH}_2\text{O}$ -бензил, $\text{p}-(\text{HOOCCH}_2\text{O})$ -бензил, 2-аминопирид-6-ил, $\text{p}-(\text{N}$ -морфолино- $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})$ -бензил, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{CH}_2$ -имидазол-4-ил, $-\text{CH}_2$ -(3-тетрахидрофуранил), $-\text{CH}_2$ -тиофен-2-ил, $-\text{CH}_2$ -(1-метил)циклопропил, $-\text{CH}_2$ -тиофен-3-ил, тиофен-3-ил, тиофен-2-ил, $-\text{CH}_2$ - $\text{C}(\text{O})\text{O}$ -*t*-бутил, $-\text{CH}_2$ - $\text{C}(\text{CH}_3)_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$, 2-метилциклопентил, циклохекс-2-енил, $-\text{CH}[\text{CH}(\text{CH}_3)_2]\text{COOCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$, $-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_3$ (цис и транс), $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{O}-t\text{-бутил})\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, $-(\text{CH}_2)_4\text{NH}$ -бок, $-(\text{CH}_2)_4\text{NH}_2$, $-\text{CH}_2$ -пиридил, пиридил, $-\text{CH}_2$ -нафтил, $-\text{CH}_2$ -(*N*-морфолино), $\text{p}-(\text{N}$ -морфолино- $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})$ -бензил, бензо[*b*]тиофен-2-ил, 5-хлоробензо[*b*]тиофен-2-ил, 4,5,6,7-тетрахидробензо[*b*]тиофен-2-ил, бензо[*b*]тиофен-3-ил, 5-хлоробензо[*b*]тиофен-3-ил, бензо[*b*]тиофен-5-ил, 6-метоксинафт-2-ил, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3$, тиен-2-ил, и тиен-3-ил; Z е претставен со формулата



-T-CX'X"C(O)-кадешто T е избран од групата составена од ковалентна врска поврзано со R¹ за -CX'X"-, кислород, сулфур, -NR⁵ кадешто R⁵ е водород, ацил, алкил, арил или хетероарил група;

X' е водород, хидрокси или флуоро,

X' е водород, хидрокси или флуоро, или X' и X" заедно формираат оксо група;

m е цел број од 0 или 1;

n е цел број од 0, 1 или 2;

кадешто терминот „алкил“ се однесува на моновалентни алкил групи особено кои имаат од 1 до 10 јаглеродни атоми;

терминот „алкарил“ се однесува на -алкилни-арил групи особено коишто имаат од 1 до 8 јаглеродни атоми во алкиленската половина и од 6 до 10 јаглеродни атоми во арил половината;

терминот „алкокси“ се однесува на групата „алкил-O“;

терминот „алкенил“ се однесува на алкенил групи особено коишто имаат од 2 до 10 јаглеродни атоми;

терминот „алкинил“ се однесува на алкинил групи особено коишто имаат од 2 до 10 јаглеродни атоми;

терминот „арил“ се однесува на фенил или нафтил, кадешто ваквите арил групи можат опционално да бидат супституирани со од 1 до 5 супституенти избрани од групата составена од алкил, алкокси, хало, цијано, нитро, трихалометил и тиаалкокси;

терминот „арилокси“ се однесува на групата арил-O-кадешто арил групата е дефинирано погоре вклучувајќи опционално супституирани арил групи;

терминот „карбоксиалкил“ се однесува на групата „-C(O)O алкил“ кадешто алкил е дефинирано погоре;

терминот „циклоалкил“ се однесува на циклоалкил групи составени од 3 до 12 јаглеродни атоми коишто имаат единечен цикличен прстен или повеќекратни кондензирани прстени;

терминот „циклоалкенил“ се однесува на циклични алкенил групи од 4 до 8 јаглеродни атоми коишто имаат поединечен цикличен прстен и барем еден се однесува на внатрешна незаситеност; терминот „хетероарил“ се однесува на ароматична карбоциклична група од 1 до 15 јаглеродни атоми и 1 до 4 хетероатоми избрани од кислород, азот и сулфур во рамките на барем еден прстен;

терминот „хетероцикличен“ се однесува на моновалентни заситени и незаситени групи којшто има поединечен прстен или повеќекратни кондензирани прстени, од 1 до 15 јаглеродни атоми и од 1 до 4 хетеро атоми избрани од азот, сулфур или кислород во рамките на прстенот;

терминот „тиоалкокси“ се однесува на групата -S-алкил;

секој V е независно избран од групата составена од хидрокси, ацил, ацилокси, алкил, алкокси, алкенил, алкинил, amino, аминоксил, алкарил, арил, арилокси, карбоксил, карбоксиалкил, цијано, хало, нитро, хетероарил, тиаалкокси, и трихалометил; Rb е избран од групата составена од водород, алкил, алкенил, алкинил, ацил, арил, хетероарил и хетероцикличен;


t е цел број од 0 до 4.

Има уште 7 патентни барања.

- (51) **D 06M 17/08** (11) **903181**
 (13) **T1**
 (21) 2009/87 (22) 14/03/2009
 (45) 30/04/2010
- (30) 20040005586 24/05/2004 FR
 (96) 29/04/2005 EP05370008.4
 (97) 24/12/2008 EP1600552
- (73) **LAINIERE DE PICARDIE BC**
Buire Courcelles, 80200 Peronne, FR
- (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
- (72) Lefebvre, Jean;
 Lebre, Francois and
 Le Houarner, Yves
- (54) **МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТОПЛИВО
 МЕЃУПЛАТНО И ТОПЛИВО МЕЃУПЛАТНО
 ДОБИЕНО СО ИСТАТА**
- (57) 1. Методата за добивање на топливо
 меѓуплатно **назначена со тоа што**
 методата се состои од:

а) користење на печатење преку свилена
 мрежа за да се нанесат точки од полимер
 директно врз површината на ткаен или
 неткаен материјал (2), точките формираат
 заштитен подслој (3а), полимерот е мек
 и топлив кој со примена на електронско
 бомбардирање станува стврднат,
 б) поставување на надворешен слој (3в)
 од топлив полимер врз подслојот (3а),
 надворешниот слој се стврдува со употреба
 на електронско бомбардирање и има
 полимеричка структура која е компатибилна
 со онаа на полимерот од потслојот,
 в) подложување на ткаенината (2) на
 тоplotен третман за да се стопи топливиот
 полимер од заштитниот потслој, и
 г) подложување, по тоplotниот третман, на
 дејство на електронски бомбардирање на
 внатрешниот слој за да го стврдне полимерот
 од внатрешниот слој.


Има уште 6 патентни барања.



- (51) **A 61K 39/395**, (11) **903178** (72) SANICOLA-NADEL, Michele;
C 07K 16/00, 16/18, (13) **T1** WILLIAMS, Kevin;
16/30, 16/46 (22) 18/03/2009 SCHIFFER, Susan and
(21) 2009/88 (45) 30/04/2010 RAYHORN, Paul
(30) 20010286782P 26/04/2001 US;
20010293020P 17/05/2001 US;
20010301091P 26/06/2001 US and
20020367002P 22/03/2002 US
(96) 17/04/2002 EP02731384.0
(97) 14/01/2009 EP1390389
(73) **Biogen Idec MA Inc.**
14 Cambridge Center
Cambridge, Massachusetts 02142, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (54) **АНТИТЕЛА КОИШТО ГО БЛОКИРААТ CRIPTO И НИВНА УПОТРЕБА**
(57) 1. Антитело коешто специфично се врзува за епитоп на CripTo содржан во доменот којшто ги опфаќа аминокиселинските резидуи од аминокиселината 46 до аминокиселината 62 од SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2.
Има уште 20 патентни барања.

СЛИКА 1

Реакција на NOCIT, клеточна линија на карцином на тестиси кај човек, на анти-CFC блокирање на CripTo mAb A8G3.5




- (51) **A 61K 9/00** (11) **903179**
(13) **T1**
(21) 2009/89 (22) 18/03/2009
(45) 30/04/2010
(30) 20032437639 18/08/2003 CA and
20030494132P 11/08/2003 US
(96) 11/08/2004 EP04769233.0
(97) 21/01/2009 EP1660034
(73) **Indevus Pharmaceuticals, Inc.**
33 Hayden Avenue Lexington, MA 02421, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) KUO, Sheng-hung and
KUZMA, Petr
(54) **ПРОИЗВОДСТВО НА УРЕДИ ЗА ДОЛГО-**
ТРАЈНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕК СО
ПОЛИУРЕТАН БАЗИРАН НА ПОЛИМЕРИ

(57) 1. Уред за ослободување на лек и тоа за ослободување на еден или повеќе лекови со контролирано ослободувачки количини за продолжен период на време за предизвикување на локални или системски фармаколошки ефекти, споменатиот уред за ослободување на лек има:

i. барем една активна состојка; и

ii. полиуретан базиран на полимер којшто има хидрофилна група за поврзување избрана од групата составена од јонски групи, карбоксилни групи, етерни групи, хидроксилни групи и смеси од било кои две или повеќе конфигурирани да обезбедат цилиндрично обликуван резервоар во кој што е содржана ефективно количество на формулација која содржи барем една активна состојка.

Има уште 24 патентни барања.




Сл. 1

- (51) **A 61M 5/24, 5/145** (11) **903183**
 (13) **T1**
 (21) 2009/90 (22) 20/03/2009
 (45) 30/04/2010
 (30) 20050003110 14/02/2005 EP and
 20060000693 13/01/2006 EP
 (96) 27/01/2006 EP06701065.2
 (97) 18/03/2009 EP1885413
 (73) **ARES TRADING S.A.**
Zone Industrielle de l'Ourietaz,
1170 Aubonne, CH
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
 (72) CHAVEZ, Enrico;
 PIOTELAT, Sandrine and
 PONGPAIROCHANA, Vincent
 (54) **НАПРАВА ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК**
 (57) 1. Направа за достава на лек која што содржи
 средства (2) за примање на заменувачки

контејнер за лек (5), контролна единица (4) и средства (3; 6, 7), контролирани преку наведената контролна единица (4), за доставување на најмалку една доза од лекот содржан во наведениот контејнер за лек (5) до пациент, **карактеристична во тоа што** наведената контролна единица (4) содржи средства за одредување на регулираната доза на лекот AD пред секоја достава на лекот содржан во наведениот контејнер за лек ако постоечката содржина на контејнерот за лек не е делива со предвидената доза D и е поголема од предвидената доза D, наведената регулирана доза на лек AD е дозата која што треба да се достави преку наведените средства за достава (3; 6, 7) наместо предвидената доза D за време на наведената достава на лек, наведената регулирана доза на лек AD е детерминирана со селектирање на една од првата доза, која што е повисока од предвидената доза D, и од втора доза, која е пониска од предвидената доза D, како функција на варијабила B која што ги кумулира вредностите AD - D.

Има уште 13 патентни барања.


Сл. 1



- (51) **A 61K 9/20, 31/551** (11) **903198**
 (21) 2009/94 (13) **T1**
 (22) 23/03/2009
 (45) 30/04/2010
 (30) 200510048293 08/10/2005 DE
 (96) 29/09/2006 EP06805947.6
 (97) 11/02/2009 EP1937221
 (73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE, DE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) SOENNICHSEN, Caren;
 WESCH, Roland and
 MEIER, Heiko
 (54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРАЛНАКАЗАН СО**
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

- (57) 1. Таблета со продолжено ослободување, назначена со тоа, што содржи најмалку два слоја, каде што најмалку еден слој брзо го ослободува фармацевтското средство 1S, 9S (RS, 3S) N-(2-етокси-5-оксо-тетрафуран-3-ил)-6,10-диоксо-9-(изохинолин-1-оиламино)-1,2,3,4,7,8,9,10-окта hidro-6-H-пиридазино [1,2-a] [1,2] диазепин-1-карбоксамид и/или негови соли или деривати и/или слободни киселини, а најмалку еден слој со задоцнување го ослободува фармацевтското средство 1S, 9S (RS, 3S) N-(2-етокси-5-оксо-тетрафуран-3-ил)-6,10-диоксо-9-(изохинолин-1-оиламино)-1,2,3,4,7,8,9,10-окта hidro-6-H-пиридазино [1,2-a] [1,2] диазепин-1-карбоксамид и/или негови соли или деривати и/или слободни киселини.

Има уште 7 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/505** (11) **903199**
(21) 2009/95 (13) T1
(30) 19990164907P 11/11/1999 US;
20000193191P 30/03/2000 US and
20000206420P 23/05/2000 US
(96) 09/11/2000 EP00980346.1
(97) 14/01/2009 EP1233948
(73) **OSI Pharmaceuticals, Inc.**
41 Pinelawn Road Melville,
New York 11747, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) CONNELL, Richard, D.;
MOYER, James, D.;
MORIN, Michael, J.;
KAJIMI, Shama, M.;
FOSTER, Barbara, A.;
FERRANTE, Karen, J.;
NORRIS, Timothy;
RAGGON, Jeffrey, W. and
SILBERMAN, Sandra, L.


(54) **СТАБИЛЕН ПОЛИМОРФ НА N-(3-ЕТИНИЛФЕНИЛАМИНО)-6,7-БИС(2-МЕТОКСИЕТОКСИ)-4-КИНАЗОЛИНАМИН ХЛОРОВОДОРОД, ПОСТАПКИ НА ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1. Фармацевтски состав адаптиран за цврста орална администрација кој се состои од кристален полиморф на хлороводородна сол на N-(3-етинилфенил)-6,7-бис(2-метоксиетокси)-4-киназолинамин која го одредува Б полиморфот кој што покажува дијаграм на дифракција на прашабот со X-зраци со карактеристични врвови изразени во степени 2-тета на 6.26, 12.48, 13.39, 16.96, 20.20, 21.10, 22.98, 24.46, 25.14 и 26.91, кои се слободни од А полиморфот, и фармацевтски прифатлив носач.

Има уште 24 патентни барања.


Слика 1

CP-358774-1 35076-183-1 - NORRIS



- | | | |
|---|---|--------------------------|
| (51) C 07K 14/575 , | (11) 903201 | (72) FINN, Rory Francis; |
| A 61K 38/22, 47/48 | (13) T1 | SIEGEL, Ned Roger; |
| (21) 2009/99 | (22) 31/03/2009 | SUMMERS, Neena Lynne and |
| | (45) 30/04/2010 | NARDONE, Nancy Ann |
| (30) 20050650366P 04/02/2005 US and | (54) АГОНИСТИ „РУУ“ И НИВНА УПОТРЕБА | |
| 20050733656P 04/11/2005 US | (57) 1.Полипептидот (E10C)nPYU3-36 со аминокиселинска секвенца IKPEAPGCDASPEELNRYVASLRHYLNLVTRQRY-NH2 [SEQ ID NO: 3] или негова фармацевтски прифатлива сол. Има уште 22 патентни барања. | |
| (96) 30/01/2006 EP06710361.4 | | |
| (97) 25/03/2009 EP1846445 | | |
| (73) Pfizer Products Incorporated | | |
| Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 | | |
| П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/4162, 31/437,** (11) **903197**
A 61P 25/36, 9/00, (13) **T1**
C 07D 471/04 (22) **31/03/2009**

(21) 2009/100 (45) 30/04/2010

(30) 20050013774 27/06/2005 EP

(96) 29/07/1998 EP98306057.5

(97) 18/02/2009 EP1899333

(73) **Sanofi - Aventis**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4

П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72) STEINHAGEN, Henning;

HUBER, Jochen;

RITTER, Kurt;

PIRADO, Bernard;

BJERGARDE, Kirsten;


PATEK, Marcel;

SMRCINA, Martin and

WEI, Linli

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛОПИРИДИН КАКО**
ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 1 НА БЕТА-
АДРЕНЕРГИСКИОТ РЕЦЕПТОР

(57) 1. Соединение со формулата (I):



(I).

каде што:

R¹ е Н или (C₁-C₆)алкил, каде што (C₁-C₆)алкилната група може да биде несупституирана или супституирана со еден или повеќе ОН, халоген или NH₂ групи; и

R² е фенил, (C₃-C₁₀)циклоалкил или (C₄-C₁₀)хетероциклилна група, кои може да бидат несупституирани или супституирани со 1, 2 или 3 остатоци кои се, независно еден од друг, одбрани од:

1. (C₁-C₆)алкил,
2. (C₂-C₆)алкенил,
3. (C₂-C₆)алкинил,
4. (C₁-C₆)алкилен-СООН,
5. (C₁-C₆)алкилен-С(О)О-(C₁-C₆)алкил,
6. (C₁-C₆)алкилен-(О)NH₂,
7. (C₁-C₆)алкилен-С(О)NH-(C₁-C₆)алкил,
8. (C₁-C₆)алкилен-О-(C₁-C₆)алкил,

9. (C₁-C₆)алкилен-ОН,
 10. (C₁-C₆)алкилен-NH₂,
 11. (C₁-C₆)алкилен-NH-(C₁-C₆)алкил,
 12. (C₁-C₆)алкилен-N[(C₁-C₆)алкил]₂,
 13. CN,
 14. COOH,
 15. С(О)О-(C₁-C₆)алкил,
 16. С(О)NH₂,
 17. С(О)NH-(C₁-C₆)алкил,
 18. С(О)N[(C₁-C₆)алкил]₂,
 19. С(О)-(C₁-C₆)алкил,
 20. халоген,
 21. NH₂,
 22. NH(C₁-C₆)алкил,
 23. N[(C₁-C₆)алкил]₂,
 24. NH-С(О)-(C₁-C₆)алкил,
 25. ОН,
 26. О-(C₁-C₆)алкил,
 27. О-(C₂-C₆)алкенил,
 28. О-(C₂-C₆)алкинил,
 29. О-(C₁-C₆)алкилен-С(О)ОН,
 30. О-(C₁-C₆)алкилен-С(О)О-(C₁-C₆)алкил,
 31. О-(C₁-C₆)алкилен-С(О)NH₂,
 32. О-(C₁-C₆)алкилен-С(О)NH-(C₁-C₆)алкил,
 33. О-(C₁-C₆)алкилен-ОН,
 34. О-(C₁-C₆)алкилен-О-(C₁-C₆)алкил,
 35. О-(C₁-C₆)алкилен-NH₂,
 36. О-(C₁-C₆)алкилен-NH-(C₁-C₆)алкил,
 37. О-С(О)-(C₁-C₆)алкил,
 38. S-(C₁-C₆)алкил,
 39. S(O)₂-(C₁-C₄)алкил,
 40. (C₆-C₁₀)арил,
 41. (C₄-C₁₀)хетероциклил,
 42. (C₁-C₆)алкилен-(C₆-C₁₀)арил,
 43. (C₁-C₆)алкилен-(C₄-C₁₀)хетероциклил,
 44. (C₁-C₆)алкилен-О-(C₆-C₁₀)арил,
 45. (C₁-C₆)алкилен-О-(C₄-C₁₀)хетеро-циклил,
 46. О-(C₆-C₁₀)арил,
 47. О-(C₄-C₁₀)хетероциклил,
 48. О-(C₁-C₆)алкилен-(C₆-C₁₀)арил,
 49. О-(C₁-C₆)алкилен-(C₄-C₁₀)хетеро-циклил,
- каде што (C₆-C₁₀)арилната и (C₄-C₁₀)хетероциклилната група во 40. до 49. остаток може да бидат несупституирани или супституирани со 1, 2 или 3 остатоци кои се, независно еден од друг, одбрани од ОН, халоген, NH₂, О-(C₁-C₆)алкил, (C₁-C₆)алкил, S(O)₂-(C₁-C₄)алкил или (C₃-C₁₀)циклоалкил;

и/или се супституирани во соседна положба со остаток од формулата $-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-$, каде што n е 1, 2 или 3 и каде што еден или повеќе атоми на водород може да се заменат со атоми на халоген; и

R^3 е H ; (C_1-C_6) алкил или $\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил, каде што (C_1-C_6) алкилната група може да биде несупституирана или супституирана со OH , халоген, NH_2 , $\text{NH}(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил или $\text{N}[(\text{C}_1-\text{C}_6)$ алкил] $_2$; или

$(\text{C}_3-\text{C}_{10})$ циклоалкил, каде што $(\text{C}_3-\text{C}_{10})$ циклоалкил може да биде несупституиран или супституиран со еден или повеќе атоми на флуор;


или негова физиолошки прифатлива сол.

Има уште 12 патентни барања.



- (51) **A 61K 36/68, 36/185,** (11) **903200** (54) **УПОТРЕБА НА ЕКСТРАКТ ОД САРДЕЛА**
A 61P 1/02, 11/04 (13) **T1** **ВО КОМБИНАЦИЈА СО ТЕГАВЕЦ ЗА**
(21) 2009/101 (22) 31/03/2009 **ПОДГОТОВКА НА ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕ**
(45) 30/04/2010 **ФАРИНГИТИС**
(30) 06004114.2 01/03/2006 EP
(96) 01/03/2006 EP06004114.2
(97) 04/02/2009 EP1829548
(73) **Divapharma Chur AG**
Wiesentalstrasse 126, 7006 Chur, CH
(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) Schneider, Ernst, Dr. and
Ploch, Michael, Dr.
- (57) 1. Употреба на сардела во комбинација со тегавец за производство на фармацевтски состав во форма на пасти или таблети за шмукање за локална профилакса и лекување на воспаленија во устата и грлото, каде што сарделата е *Pelargonium Sidoides* и/или *Pelargonium reniforme* и тегавецот е *Plantago major* и/или *Plantago lanceolata*, каде што сарделата е употребена во форма на екстракт.
Има уште 13 патентни барања.

Слика 1



- (51) **A 61K 47/26, 47/36, 47/38, 9/00** (11) **903202**
 (21) 2009/102 (13) **T1**
 (22) 01/04/2009
 (45) 30/04/2010
- (30) 20020001440 10/06/2002 ES
 (96) 04/06/2003 EP03757165.0
 (97) 04/02/2009 EP1534237
- (73) **PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS IBERIA S.L.**
WTC Almeda Park, Placa de la Paus/n, Edificio 1, Planta 2, 08940 Cornell de Llobregat, Barcelona, ES
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
 ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) SEGADO FERRAN, Javier
- (54) **ТАБЛЕТИ КОИШТО СЕ РАЗГРАДУВААТ ОРАЛНО И ПРОЦЕС ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ**
- (57) 1. Таблетата за орална употреба која брзо се разградува во усната шуплина за помалку од 30 секунди, се состои од:
 i) Манитол сушен со спреј во сооднос од најмалку 59.5%;


ii) Активна состојка во еден сооднос од помалку од или еднаков на 10%, како фин прашок во кој најмалку 90% од тежината на активната состојка има големина на честички помала од 100 Pm;

iii) Микрокристална целулоза во сооднос од 10 до 18%, со просечна големина на честички од приближно 50 Pm каде најмалку 99% од тежината на микрокристал-ната целулоза има големина на честички помала од 250 Pm;

iv) Натриум кроскармелоза во сооднос од 1 до 4%; и

v) Подмачкувачки агенс во сооднос од 0.5 до 2% од тежина, каде, освен ако не е специфицирано поинаку, процентите се изразени во тежина од вкупната тежина на таблетата.


Има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **G 01N 33/68** (11) **903139**
(13) **T1**
(21) 2009/108 (22) 06/04/2009
(45) 30/04/2010
- (30) 442556P 27/01/2003 US;
379419 P 13/05/2002 US;
387570 P 12/06/2002 US;
422891 P 01/11/2002 US and
371704 P 12/04/2002 US
- (96) 11/04/2003 EP03711772.8
(97) 21/01/2009 EP1495330
- (73) **George, Susan, R., and
O'Dowd, Brian, F.**
**c/o 229 Catalina Drive, Scarborough,
Ontario M1E 1B8, CA and
229 Catalina Drive, Scarborough,
Ontario M1E 1B8, CA**
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) George, Susan, R., and
O'Dowd, Brian, F.
- (54) **МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
СОЕДИНЕНИЈА КОИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО
ТРАНСМЕМБРАНСКИ ПРОТЕИНИ**
- (57) 1. Метода за избор на соединение со потенцијална способност да дејствува интерактивно со најмалку еден трансмембрански протеин, **назначена со тоа што** опфаќа:

- инфицирање на клетка со најмалку една нуклеотидна секвенца која шифрира протеин, кој содржи трансмембрански протеин што содржи најмалку една нуклеарна секвенца за локализација (NLS) и забележлива средина, како и допуштање на изразувањето на шифрираниот протеин во клетката;
 - доведување на клетката во контакт со потенцијалното соединение; и
 - утврдување на распределбата на изразениот протеин во клетката, преку откривање на распределбата на забележливата средина во клетката;
 - при што откривањето на промената во распределбата на забележливата средина во клетката, во однос на распределбата на забележливата средина во контролната клетка која не била во контакт со потенцијалното соединение, упатува на тоа дека соединението дејствува интерактивно со трансмембранскиот протеин; и
 - при што дивиот тип на трансмембрански протеин е без NLS и нуклеотидната секвенца која го шифрира трансмембранскиот протеин се модифицира за да шифрира NLS.
- Има уште 28 патентни барања.




Слика 1

- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) A 61K 31/00, 31/451,
31/55, 38/12,
A 61P 1/06
(21) 2009/110
(30) 2004FI00221 27/10/2004 IT
(96) 26/10/2005 EP05810894.5
(97) 18/02/2009 EP1809267
(73) Laboratori Guidotti S.P.A.
56010 S.Piero a Grado PI, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Aleotti, Alberto;
ALTAMURA, Maria and
MAGGI, Carlo Alberto
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ БАЗИРАНИ
НА НК2 АНТАГОНИСТИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ПЕДИЈАТРИЈАТА</p> | <p>(11) 903138
(13) T1
(22) 08/04/2009
(45) 30/04/2010</p> | <p>(57) 1. Употреба на тахикинин антагонист за подготовка на фармацевтски формулации за педијатриска употреба за третирање на детска колика, при што споменатите формулации се во погодна форма за орална употреба и при што тахикинин антагонистот е NK2 антагонист избран од:
cyclo((Asn(β-D-2-deoxy-2-acetamido-Glc)-Asp-Trp-Phe-Dap-Leu)cyclo(2β-5β)), (nepadutant),
cyclo((Asn(β-D-galactopyranosyl)-Asp-Trp-Phe-Dap-Leu)cyclo(2β-5β)),
cyclo((Asn(4-O-(α-D-Glc)-b-D-Glc)-Asp-Trp-Phe-Dap-Leu)cyclo(2β-5β)),
cyclo((Dap(lactobionyl)-Asp-Trp-Phe-Dap-Leu)cyclo(2β-5β)).
Има уште 10 патентни барања.</p> |
|--|--|---|

- (51) **C 12N 15/62**, (11) **903156** (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 A 61K 31/70, 38/19, 38/21, (13) **T1** ул. „Народен фронт“ 7/4
 C 07K 14/525, 14/57, 16/28, (22) 08/04/2009 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 5/08, 5/093, 7/00, (45) 30/04/2010 (72) CORTI, Angelo
 C 12N 15/23, 15/28 (54) **МОДИФИЦИРАНИ ЦИТОКИНИ ШТО СЕ**
 (21) 2009/112 **КОРИСТАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР**
 (30) MI000249 15/02/2000 IT (57) 1. Производ од коњугација помеѓу цитокин
 (96) 13/02/2001 EP01916988.7 одбран од TNF или IFN γ и пептид кој содржи
 (97) 04/03/2009 EP1255845 стекната предиспозиција на NGR, назначен
 (73) **FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE** со тоа, што наведениот пептид е лиганд на
DEL MONTE TABOR рецепторот CD13.
Via Olgettina, 60, 20132 Milano, IT Има уште 17 патентни барања.


СЛИКА 1



- (51) **A 61K 38/16,**
C 07K 14/00
(21) 2009/114
(30) 20010336139P 06/12/2001 US
(96) 05/12/2002 EP02788511.0
(97) 11/02/2009 EP1429800
(73) **YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.**
The Weizmann Institute of Science,
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(11) **903141**
(13) **T1**
(22) 09/04/2009
(45) 30/04/2010

- (72) EISENBACH-SCHWARTZ, Michal and YOLEN, Esther
(54) **ВАКЦИНА И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА**
(57) 1. Употреба на Сор 1 за подготвување на вакцина за лекување на пациенти со амиотрофична латерална склероза (ALS) со редукција на прогресија на болеста и /или заштита од моторно нервна дегенерација и/или заштита од глутаматна токсичност. Има уште 8 патентни барања.



Слика 1


- (51) **A 61K 38/24,**
A 61P 15/08
(21) 2009/115
(30) 20010307755 12/09/2001 EP
(96) 12/09/2002 EP02767637.8
(97) 08/04/2009 EP1434600
(73) **Laboratoires Serono SA**
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) HILLIER, Stephen and
HOWLES, Colin, Michael

(11) **903191**
(13) **T1**
(22) 13/04/2009
(45) 30/04/2010

- (54) **УПОТРЕБА НА LH ВО КОНТРОЛИРАНА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЈА НА ЈАЈНИЦИ**
(57) 1. Употреба на лутеинизирачки хормон (LH) или негов аналог, за производство на медикамент за индуцирање на мултипла фоликулогенеза кај човечки пациент, каде што медикаментот треба да биде администриран за време на поттикнувачкиот период почнувајќи на ден 1 од стимулаторната фаза во контролирана хиперстимулација на јајници (CON) и не продолжувајќи по денот 4 од стимулаторната фаза во (CON). Има уште 9 патентни барања.

- (51) **C 07K 14/115**, (11) **903196** (72) NEUBERT, Wolfgang, J.,;
A 61K 48/00, (13) **T1** BOSSOW, Sascha and
C 12N 15/86 (22) 16/04/2009 SCHLECHT, Sabine
- (21) 2009/120 (45) 30/04/2010 (54) **РНК-ВИРУСИ СО НЕДОСТАТОК ЗА РЕПЛИКАЦИЈА КАКО ВАКЦИНИ**
- (30) 200510006388 11/02/2005 DE
- (96) 10/02/2006 EP06706871.8
- (97) 21/01/2009 EP1851239
- (73) **Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. and
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR
FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE and
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE**
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (57) 1. РНК-вирус со рекомбинантна (-) едноверижна РНК, што содржи вирусен геном со мутација на П - генот, резултирачки во губење на способноста за репликација без да се изгуби способноста за секундарна транскрипција.
Има уште 36 патентни барања.

Прелиз 1:



- (51) **C 07D 493/08**, (11) **903195**
 A 61K 31/52, (13) **T1**
 A 61P 25/28, 9/00, (22) 22/04/2009
 C 07D 453/02, 473/06 (45) 30/04/2010

(21) 2009/121

(30) 19990165191P 12/11/1999 US

(96) 13/11/2000 EP00978546.0

(97) 04/03/2009 EP1230243


(73) **Biogen Idec MA Inc.**
14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72) KIESMAN, William, F.;
 DOWLING, James, E.;
 ENSINGER, Carol, L.;
 KUMARAVEL, Gnanasambandam;
 PETTER, Russell, C.;
 Lin, Ko, Chung. and
 Chang, He, Xi.

(54) **ПОЛИЦИКЛОАЛКИЛПУРИНИ КАКО АНТА-**
ГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА АДЕНОЗИН

(57) 1. Соединение коешто ја содржи формулата:



кадешто R_1 и R_2 се независно избрани од групата составена од:

а) водород;

б) алкил, алкенил со не помалку од 3 јаглериоди или алкинил со исто така не помалку од 3 јаглериоди;

кадешто споменатиот алкил, алкенил или алкинил е или несупституиран или функционализиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хидрокси, алкокси, amino, алкиламино, диалкиламино, хетероцикл, ациламино, алкилсулфониламино и хетероциклкарбониламино;


и

в) арил или супституиран арил;


R_3 е избран од групата составена од :



кадешто R_3 е или несупституиран или функционализиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хидрокси, R_5 - и R_5 -алкенил;




и кадешто R_3 е или несупституиран или функционализиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хидрокси, R_5 -алкил, $-R_5$, R_5 -алкенил, алкоксикарбонил, алкоксикарбонилалкил, алкокси-карбонилалкил, хидроксиалкил, алдехид, алкоксиалкил, R_5 -алкокси, фосфат, R_5 -алкилкарбамоил и R_5 -алкил(алкил)карбамоил;



и кадешто R_3 е или несупституиран или функционализиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од R_5 -алкил, $-R_5$, R_5 -алкенил, алкокси-карбонил, алкоксикарбонилалкил, хидроксиалкил, алдехид и хидроксил;




и каде што R_3 е или несупституиран или функционализиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од R_5 -алкил, $-R_5$, $-R_5$ -алкенил, R_5 -алкокси, алкоксикарбонил, алкоксикарбонилалкил, хидроксиалкил, алдехид и хидроксил,



и каде што R_3 е или несупституиран или функционализиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од хидрокси, R_5 -алкокси, R_5 -алкенил, алкоксикарбонил и карбонил;

R_4 е избран од групата составена од водород, C_{1-4} -алкил, C_{1-4} -алкил- CO_2H и фенил, каде што C_{1-4} -алкил, C_{1-4} -алкил- CO_2H , и фенил групи се или несупституирани или функционализирани со еден до три супституенти избрани од групата составена од халоген, $-OH$, $-OMe$, $-NH_2$, NO_2 , бензил и бензил функционализиран со еден до три супституенти избрани од групата составена од халоген, $-OH$, $-OMe$, $-NH_2$ и $-NO_2$,

R_5 е избран од групата составена од $-CH_2COOH$, $-C(CF_3)_2OH$, $-CONHNHOSO_2CF_3$, $-CONHOR_4$, $-CONHSO_2R_4$, $-CONHSO_2NHR_4$, $-C(OH)R_4PO_3H_2$, $-NHCOCF_3$, $-NHCONHSO_2R_4$, $-NHPO_3H_2$, $-NHSO_2R_4$, $-NHSO_2NHCOR_4$, $-OPO_3H_2$, $-OSO_3H$, $-PO(OH)R_4$, $-PO_3H_2$, $-SO_3H$, $-SO_2NHR_4$, $-SO_2NHCOR_4$, $-SO_2NHCONHCO_2R_4$ и следното:




X_1 и X_2 се независно избрани од групата составена од O и S;

Z е избран од групата составена од единечна врска, $-O-$, $-(CH_2)_{1-3}-$, $-O(CH_2)_{1-2}-$, $-CH_2OCH_2-$, $-(CH_2)_{1-2}O-$, $-CH=CHCH_2-$, $-CH=CH-$, и $-CH_2CH=CH-$, и

R_6 е избран од групата составена од водород, алкил, ацил, алкилсулфонил, аралкил, супституиран аралкил, супституиран алкил и хетероцикл.


Има уште 37 патентни барања.

Слика 1



- (51) **C 07D 471/04**, (11) **903186**
A 61K 31/437, 31/4545, (13) **T1**
31/5377, 31/695, (22) 22/04/2009
A 61P 1/00, 1/04, 1/06, 1/08, (45) 30/04/2010
1/10, 1/12, 25/00, 25/18, 25/20,
25/22, 25/24, 5/38,
C 07F 7/18
(21) 2009/122
(30) 20020306695 22/10/2002 JP and
20020421071P 25/10/2002 US
(96) 22/10/2003 EP03758781.3
(97) 25/03/2009 EP1555265
(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd.**
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8088, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) HIBI, Shigeki;
HOSHINO, Yori-hisa;
KIKUCHI, Koichi;
SHIN, Kogyoku;
TAKAHASHI, Yoshinori;
FUJISAWA, Masae;
SHIBATA, Hisashi and
INO, Mitsuhiro
(54) **7-ФЕНИЛ ПИРАЗОЛОПИРИДИН СОЕДИ-**
НЕНИЈА

(57) 1. Соединение претставено со формулата:



каде што R^{5t} и R^{6t} се секој независно
циклопропилметил, (4-тетрахидропиранил)
метил, (3-тетрахидрофуранил)метил или
(2-тетрахидрофуранил)метил;

R^{1t} е метокси, метилтио, метил, етил или
метоксиметил; и

R^{43t} е C_{1-6} алкил,

негова сол или гореспоменатиот хидрат.

Има уште 24 патентни барања.

- (51) **G 01N 33/68** (11) **903192**
(13) T1
(21) 2009/132 (22) 29/04/2009
(45) 30/04/2010
- (30) 20000114650 07/07/2000 EP;
20000127892 20/12/2000 EP and
20010102732 07/02/2001 EP
- (96) 13/06/2001 EO06015975.3
(97) 25/03/2009 EP1712920
- (73) **Merck Serono SA**
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (72) SOTO-JARO, Claudio and
SABORIO, Gabriela
- (54) **РАНА ДИЈАГНОЗА НА СТРУКТУРНИ
ЗАБОЛУВАЊА**
- (57) 1. Постапка за дијагноза или детекција
на Алцхајмерова Болест која што е
карактеристична со структурна транзиција
на β -амилоид протеин помеѓу непатогена и

патогена форма и каде што структурната
транзиција може да биде репродуцирана од
патогена форма на β -амилоид протеин во
непатогена форма на β -амилоид протеин,
преку анализирање на маркер за наведената
болест во примерок, која што постапка
содржи:

(i) контактирање на наведениот примерок
со количество на непатогената форма на
 β -амилоид протеин;


(ii) разложување на секој агрегат евентуално
формиран за време на чекорот (i); и

(iii) детерминирање на присуството и/
или количеството на наведената патогена
форма на β -амилоид протеин во примерокот,
патогената форма е маркер за присуството
на наведената болест;


каде што чекорот (i) содржи чекор (ia) на
инкубирање на наведениот примерок/
непатогена форма на β -амилоид протеин и
чекорите (ia) и (ii) формираат циклус кој што
е повторен најмалку два пати пред изведбата
на чекорот (iii).

Има уште 7 патентни барања.

СПИКА 1

Шематски приказ на $\text{PrP}^{\text{C}} \rightarrow \text{PrP}^{\text{Sc}}$ конверзија

- (51) **C 07D 491/04**, (11) **903185**
A 61K 31/4184, (13) **T1**
A 61P 31/00, (22) 29/04/2009
C 07D 401/14, 403/14, (45) 30/04/2010
405/14, 413/14
- (21) 2009/133
(30) 20040901928 29/07/2004 US
(96) 21/10/2004 EP04810009.3
(97) 02/03/2006 EP1789419
- (73) **VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED**
130 Waverly Street, Cambridge,
MA 02139-4242, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) GRILLOT, Anne-Laure;
STAMOS, Dean;
CHARIFSON, Paul, S.;
DEININGER, David, D.;
LIAO, Yusheng;
RONKIN, Steven, M.;
PEROLA, Emanuele;
WANG, Tiansheng;
LE TIRAN, Arnaud and
DRUMM, Joseph
- (54) **ИНХИБИТОРИ НА ГИРАЗА И НИВНА**
УПОТРЕБА
- (57) 1. Соединение со формула VII:



или негова фармацевтска прифатлива сол, кадешто:

V е избран од азот, CH или CF;

R³ е водород или C₁₋₄ алифатичен, кадешто: кога R³ е C₁₋₄ алифатичен, R³ е супституиран со 0-3 групи независно избран од OH, R⁵ или OR⁵;

кадешто:

R⁵ е C₁₋₃ алифатичен, каде што:

Две R⁵ алифатични групи може да бидат опционално земени заедно со јаглерод кон којшто тие се сврзани за да формираат C₃₋₄ циклоалкилен прстен;

со тоа што ако R³ е водород, тогаш V не е азот или CH;

R⁴ е C₁₋₃ алифатична група; и

Прстенот C е 6-член хетероарилен прстен којшто има 1-2 азоти, каде што:

Прстенот C е супституиран со 1-3 групи избрани од R⁶;

кадешто:


секој R⁶ е независно избран од OR⁷ или халоген; и R⁷ е C₁₋₄ алифатичен или

Прстен C е несупституиран 2-пиримидински прстен.


Има уште 20 патентни барања.

- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 41B 11/00, | (11) 903193 | (54) ЧОРАП |
| A 61F 13/06 | (13) T1 | (57) 1. Чорап, особено за употреба во спортски активности, со дел за ногата и стапало вклучително преден дел и дел за петица и горен дел лоциран помеѓу предниот дел и делот за петицата, којшто чорап е обезбеден со О-прстенеста лента, којашто се карактеризира со тоа што барем една О-прстенеста лента (22) којашто се протега асиметрично околу обемот на чорапот и распоредена во областа на зглобот. |
| (21) 2009/141 | (22) 07/05/2009 | Има уште 9 патентни барања. |
| | (45) 30/04/2010 | |
| (30) 200510032189 09/07/2005 DE | | |
| (96) 05/07/2006 EP06762408.0 | | |
| (97) 25/02/2009 EP1921935 | | |
| (73) X-Technology Swiss GmbH | | |
| Samstagerstrasse 45 8832 Wollerau, CH | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) LAMBERTZ, Bodo, W. | | |

Сл. 1



- (51) **C 12N 15/86**,
A 61K 48/00,
A 61P 31/00,
C 12N 15/63, 15/85
- (21) 2009/147
- (30) 0922 03/05/2001 FI and
138098 03/05/2002 US
- (96) 03/05/2002 EP02722308.0
- (97) 18/03/2009 EP1390516
- (73) **FIT Biotech Oy**
Biokatu 8, 33250 Tampere, FI
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) KROHN, Kai;
BLAZEVIC, Vesna;
TAHTINEN, Marja;
USTAV, Mart;
TOOTS, Urve;
MANNIK, Andres;
RANKI, Annamari and
USTAV, ENE
- (11) **903149**
- (13) **T1**
- (22) 11/05/2009
- (45) 30/04/2010
- (54) **НОВИ ВЕКТОРИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА**
- (57) 1. Вектор за изразување, *назначен со тоа што* содржи:
- а) секвенца на DNA која шифрира протеин којшто е прицврстен за јадрото и којшто е оперативно поврзан со хетерологниот промотор, при што наведениот протеин којшто е прицврстен за јадрото содржи:
- (i) област за поврзување на DNA, која се врзува за конкретна секвенца на DNA: и
- (ii) функционална област на протеинот E2 на папилома вирус од зачеток на говедо тип 1, која се врзува за компонента на јадрото; и
- б) мултимеризирана секвенца за врзување на DNA за протеинот којшто е прицврстен за јадрото,
- при што на наведениот вектор му недостасува потекло на репликацијата која е функционална кај клетките на цицачите.
- Има уште 62 патентни барања.





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D213/81	C07D213/81	903184 T1	A61P17/00	C07K16/46	903142 T1
C07D47/04	C07D213/81	903184 T1	A61P27/14	C07K16/46	903142 T1
C07C229/36	C07D213/81	903184 T1	A61P37/08	C07K16/46	903142 T1
C07D401/12	C07D213/81	903184 T1	C07D487/06	C07D487/06	903143 T1
C07D213/89	C07D213/81	903184 T1	A61P35/00	C07D487/06	903143 T1
A61P37/00	C07D213/81	903184 T1	A61K31/55	C07D487/06	903143 T1
G07F17/32	G07F17/32	903153 T1	C07K14/47	C07K14/47	903146 T1
G07D11/00	G07F17/32	903153 T1	C07K7/08	C07K14/47	903146 T1
A23L1/314	A23L1/314	903161 T1	C07K7/06	C07K14/47	903146 T1
A23L1/317	A23L1/314	903161 T1	C07K5/062	C07K14/47	903146 T1
A23B4/023	A23L1/314	903161 T1	A61K38/17	C07K14/47	903146 T1
A61M1/36	A61M1/36	903166 T1	A61K38/04	C07K14/47	903146 T1
B07D15/08	A61M1/36	903166 T1	A61P35/00	C07K14/47	903146 T1
E06B3/00	E06B3/00	903160 T1	B01J14/00	B01J14/00	903167 T1
E06B3/96	E06B3/00	903160 T1	C07D207/36	B01J14/00	903167 T1
E06B7/22	E06B3/00	903160 T1	C07D207/22	B01J14/00	903167 T1
E06B5/11	E06B3/00	903160 T1	C07D471/04	B01J14/00	903167 T1
B65B31/00	B65B31/00	903159 T1	B01J19/24	B01J14/00	903167 T1
C07D401/04	C07D401/04	903157 T1	A61K31/4196	A61K31/4196	903170 T1
A61K31/505	C07D401/04	903157 T1	A61P35/00	A61K31/4196	903170 T1
A61P25/28	C07D401/04	903157 T1	C02F3/12	C02F3/12	903163 T1
A61K31/155	A61K31/155	903158 T1	A61K31/44	A61K31/44	903162 T1
A61P35/00	A61K31/155	903158 T1	A61K9/48	A61K31/44	903162 T1
C07D239/42	C07D239/42	903155 T1	A61K9/52	A61K31/44	903162 T1
A61K31/505	C07D239/42	903155 T1	A61K9/54	A61K31/44	903162 T1
A61P3/06	C07D239/42	903155 T1	A61K9/22	A61K31/44	903162 T1
A61K31/4178	A61K31/4178	903154 T1	A61K9/26	A61K31/44	903162 T1
A61K47/38	A61K31/4178	903154 T1	A61K9/14	A61K31/44	903162 T1
A61K47/08	A61K31/4178	903154 T1	A61K9/50	A61K31/44	903162 T1
A61K47/02	A61K31/4178	903154 T1	A61F13/00	A61K31/44	903162 T1
A61K47/10	A61K31/4178	903154 T1	A61F9/02	A61K31/44	903162 T1
A61P25/16	A61K31/4178	903154 T1	A61K31/00	A61K31/44	903162 T1
A61P25/18	A61K31/4178	903154 T1	A61P25/04	A61K31/44	903162 T1
A61P25/24	A61K31/4178	903154 T1	E21B7/08	E21B7/08	903147 T1
A61K9/20	A61K9/20	903165 T1	E21B4/02	E21B7/08	903147 T1
C07K16/46	C07K16/46	903142 T1	A61K38/17	A61K38/17	903152 T1
C07K16/28	C07K16/46	903142 T1	A61K45/06	A61K38/17	903152 T1
C12N15/13	C07K16/46	903142 T1	A61P19/02	A61K38/17	903152 T1
C12N5/10	C07K16/46	903142 T1	A61P37/04	A61K38/17	903152 T1
C12P21/08	C07K16/46	903142 T1	C07D471/04	C07D471/04	903164 T1
G01N33/15	C07K16/46	903142 T1	C07C321/28	C07D471/04	903164 T1
G01N33/50	C07K16/46	903142 T1	A61P29/00	C07D471/04	903164 T1
G01N33/53	C07K16/46	903142 T1	A61K31/437	C07D471/04	903164 T1
G01N33/577	C07K16/46	903142 T1	A61K31/4745	C07D471/04	903164 T1
A61K39/395	C07K16/46	903142 T1	C07D401/14	C07D401/14	903188 T1
A61P11/06	C07K16/46	903142 T1	C07D471/04	C07D401/14	903188 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D231/56	C07D401/14	903188 T1	E05C3/12	E05B65/00	903175 T1
C07D261/20	C07D401/14	903188 T1	F25D23/02	E05B65/00	903175 T1
C07D403/04	C07D401/14	903188 T1	C07D243/16	C07D243/16	903180 T1
C07D413/12	C07D401/14	903188 T1	C07D243/24	C07D243/16	903180 T1
A61K31/416	C07D401/14	903188 T1	C07D401/04	C07D243/16	903180 T1
A61K31/4162	C07D401/14	903188 T1	C07D223/18	C07D243/16	903180 T1
A61P35/00	C07D401/14	903188 T1	A61K31/55	C07D243/16	903180 T1
A61K31/196	A61K31/196	903171 T1	C07D409/12	C07D243/16	903180 T1
A61K47/38	A61K31/196	903171 T1	C07D407/12	C07D243/16	903180 T1
A61K47/10	A61K31/196	903171 T1	C07D401/14	C07D243/16	903180 T1
A61K31/19	A61K31/19	903190 T1	C07D217/24	C07D243/16	903180 T1
A61K31/475	A61K31/19	903190 T1	C07D223/10	C07D243/16	903180 T1
A61K31/505	A61K31/19	903190 T1	C07D225/02	C07D243/16	903180 T1
A61K31/65	A61K31/19	903190 T1	C07D211/76	C07D243/16	903180 T1
A61K31/66	A61K31/19	903190 T1	C07D207/273	C07D243/16	903180 T1
A61K31/70	A61K31/19	903190 T1	C07D311/76	C07D243/16	903180 T1
A61K33/24	A61K31/19	903190 T1	C07D307/22	C07D243/16	903180 T1
A61P35/00	A61K31/19	903190 T1	D06M17/08	D06M17/08	903181 T1
C07D213/02	C07D213/02	903189 T1	A61K39/395	A61K39/395	903178 T1
C07D401/02	C07D213/02	903189 T1	C07K16/00	A61K39/395	903178 T1
A61K31/44	C07D213/02	903189 T1	C07K16/18	A61K39/395	903178 T1
A61K31/495	C07D213/02	903189 T1	C07K16/30	A61K39/395	903178 T1
A61P25/00	C07D213/02	903189 T1	C07K16/46	A61K39/395	903178 T1
A61K9/00	A61K9/00	903144 T1	A61K9/00	A61K9/00	903179 T1
C07K7/06	C07K7/06	903172 T1	A61M5/24	A61M5/24	903183 T1
C07K16/00	C07K7/06	903172 T1	A61M5/145	A61M5/24	903183 T1
C12N15/00	C07K7/06	903172 T1	A61K9/20	A61K9/20	903198 T1
A61K38/00	C07K7/06	903172 T1	A61K31/551	A61K9/20	903198 T1
C07K16/18	C07K16/18	903187 T1	A61K31/505	A61K31/505	903199 T1
A61P25/28	C07K16/18	903187 T1	C07K14/575	C07K14/575	903201 T1
A61K39/395	C07K16/18	903187 T1	A61K38/22	C07K14/575	903201 T1
C12N15/13	C07K16/18	903187 T1	A61K47/48	C07K14/575	903201 T1
C12N15/85	C07K16/18	903187 T1	C07D471/04	A61K31/4162	903197 T1
C12N5/10	C07K16/18	903187 T1	A61K31/4162	A61K31/4162	903197 T1
A61K31/14	A61K31/14	903150 T1	A61K31/437	A61K31/4162	903197 T1
A61K9/20	A61K31/14	903150 T1	A61P9/00	A61K31/4162	903197 T1
A61P9/14	A61K31/14	903150 T1	A61P25/36	A61K31/4162	903197 T1
C07D231/54	C07D231/54	903145 T1	A61K36/68	A61K36/68	903200 T1
A61K31/18	A61K31/18	903151 T1	A61K36/185	A61K36/68	903200 T1
A61K31/4365	A61K31/18	903151 T1	A61P1/02	A61K36/68	903200 T1
A61P9/00	A61K31/18	903151 T1	A61P11/04	A61K36/68	903200 T1
F02B33/16	F02B33/16	903173 T1	A61K9/00	A61K47/26	903202 T1
F02B25/20	F02B33/16	903173 T1	A61K47/26	A61K47/26	903202 T1
F01L1/08	F02B33/16	903173 T1	A61K47/38	A61K47/26	903202 T1
F01L5/20	F02B33/16	903173 T1	A61K47/36	A61K47/26	903202 T1
A47H13/04	A47H13/04	903182 T1	G01N33/68	G01N33/68	903139 T1
C07K14/705	C07K14/705	903174 T1	A61K31/00	A61K31/00	903138 T1
G01N33/68	C07K14/705	903174 T1	A61K38/12	A61K31/00	903138 T1
A61K49/00	C07K14/705	903174 T1	A61K31/451	A61K31/00	903138 T1
A61K38/00	C07K14/705	903174 T1	A61K31/55	A61K31/00	903138 T1
A61K9/24	A61K9/24	903176 T1	A61P1/06	A61K31/00	903138 T1
A61K9/16	A61K9/24	903176 T1	C12N15/62	C12N15/62	903156 T1
A61K31/535	A61K9/24	903176 T1	C12N15/28	C12N15/62	903156 T1
A61K31/675	A61K9/24	903176 T1	C07K14/525	C12N15/62	903156 T1
A61K31/513	A61K9/24	903176 T1	C07K14/57	C12N15/62	903156 T1
A61P31/18	A61K9/24	903176 T1	A61K38/19	C12N15/62	903156 T1
E05B65/00	E05B65/00	903175 T1	A61K38/21	C12N15/62	903156 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C12N15/23	C12N15/62	903156 T1	A61P1/06	C07D471/04	903186 T1
A61K31/70	C12N15/62	903156 T1	A61P1/08	C07D471/04	903186 T1
C07K16/28	C12N15/62	903156 T1	A61P1/10	C07D471/04	903186 T1
C07K5/08	C12N15/62	903156 T1	A61P1/12	C07D471/04	903186 T1
C07K7/00	C12N15/62	903156 T1	A61P5/38	C07D471/04	903186 T1
C07K5/093	C12N15/62	903156 T1	A61P25/00	C07D471/04	903186 T1
A61K38/16	A61K38/16	903141 T1	A61P25/18	C07D471/04	903186 T1
C07K14/00	A61K38/16	903141 T1	A61P25/20	C07D471/04	903186 T1
A61K38/24	A61K38/24	903191 T1	A61P25/22	C07D471/04	903186 T1
A61P15/08	A61K38/24	903191 T1	A61P25/24	C07D471/04	903186 T1
C07K14/115	C07K14/115	903196 T1	C07F7/18	C07D471/04	903186 T1
C12N15/86	C07K14/115	903196 T1	G01N33/68	G01N33/68	903192 T1
A61K48/00	C07K14/115	903196 T1	C07D491/04	C07D491/04	903185 T1
C07D493/08	C07D493/08	903195 T1	C07D413/14	C07D491/04	903185 T1
C07D473/06	C07D493/08	903195 T1	C07D405/14	C07D491/04	903185 T1
C07D453/02	C07D493/08	903195 T1	C07D403/14	C07D491/04	903185 T1
A61K31/52	C07D493/08	903195 T1	C07D401/14	C07D491/04	903185 T1
A61P9/00	C07D493/08	903195 T1	A61K31/4184	C07D491/04	903185 T1
A61P25/28	C07D493/08	903195 T1	A61P31/00	C07D491/04	903185 T1
C07D471/04	C07D471/04	903186 T1	A41B11/00	A41B11/00	903193 T1
A61K31/437	C07D471/04	903186 T1	A61F13/06	A41B11/00	903193 T1
A61K31/4545	C07D471/04	903186 T1	C12N15/86	C12N15/86	903149 T1
A61K31/5377	C07D471/04	903186 T1	C12N15/63	C12N15/86	903149 T1
A61K31/695	C07D471/04	903186 T1	C12N15/85	C12N15/86	903149 T1
A61P1/00	C07D471/04	903186 T1	A61K48/00	C12N15/86	903149 T1
A61P1/04	C07D471/04	903186 T1	A61P31/00	C12N15/86	903149 T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) UCB S.A. (51) C 07D 213/81, A 61P 37/00, C 07C 229/36, C 07D 213/89, 401/12, 47/04 (11,13) 903184 T1	(73) Jenapharm GmbH & Co. KG (51) A 61K 9/20 (11,13) 903165 T1
adp Gauselmann GmbH G 07F 17/32, G 07D 11/00 903153 T1	Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. C 07K 16/46, A 61K 39/395, A 61P 11/06, 17/00, 27/14, 37/08, C 07K 16/28, C 12N 15/13, 5/10, C 12P 21/08, G 01N 33/15, 33/50, 33/53, 33/577 903142 T1
Creta Farm Anonimos Viomichaniki & Emporiki Etaireia A 23L 1/314, A 23B 4/023, A 23L 1/317 903161 T1	Pfizer Inc. C 07D 487/06, A 61K 31/55, A 61P 35/00 903143 T1
AFFIRIS Forschungs-und Entwicklungs GmbH A 61M 1/36, B 07D 15/08 903166 T1	Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07K 14/47, A 61K 38/04, 38/17, A 61P 35/00, C 07K 5/062, 7/06, 7/08 903146 T1
HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY ELVIAL S.A. E 06B 3/00, 3/96, 5/11, 7/22 903160 T1	LG Life Sciences, Ltd. B 01J 14/00, 19/24, C 07D 207/22, 207/36, 471/04 903167 T1
Schering Corporation B 65B 31/00 903159 T1	AstraZeneca AB A 61K 31/4196, A 61P 35/00 903170 T1
Sanofi-Aventis and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation C 07D 401/04, A 61K 31/505, A 61P 25/28 903157 T1	Wadl, Siegfried C 02F 3/12 903163 T1
GeopharmaProduktionsgmbH A 61K 31/155, A 61P 35/00 903158 T1	EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 31/44, A 61F 13/00, 9/02, A 61K 31/00, 9/14, 9/22, 9/26, 9/48, 9/50, 9/52, 9/54, A 61P 25/04 903162 T1
AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD C 07D 239/42, A 61K 31/505, A 61P 3/06 903155 T1	Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Firma Radius-Servis E 21B 7/08, 4/02 903147 T1
PIERRE FABRE MEDICAMENT A 61K 31/4178, 47/02, 47/08, 47/10, 47/38, A 61P 25/16, 25/18, 25/24 903154 T1	




(73) Bristol-Myers Squibb Company	Sanofi - Aventis	
(51) A 61K 38/17, 45/06,	C 07D 231/54	903145 T1
A 61P 19/02, 37/04 (11,13) 903152 T1		
Pfizer Inc.	Les Laboratoires Servier	
C 07D 471/04,	A 61K 31/18, 31/4365,	903151 T1
A 61K 31/437, 31/4745,	A 61P 9/00	
A 61P 29/00,		
C 07C 321/28	Chen, Yung-Ching;	
	Chen, Yung-Ching and	
	Chen, Chih-Chieh	
	F 02B 33/16,	
	F 01L 1/08, 5/20,	903173 T1
	F 02B 25/20	
Array Biopharma, Inc.		
C 07D 401/14,	Wida Media AB	
A 61K 31/416, 31/4162,	A 47H 13/04	903182 T1
A 61P 35/00,		
C 07D 231/56, 261/20, 403/04,		
413/12, 471/04		
	WHITEHEAD INSTITUTE FOR	
Uni-Pharma Kleon Tsetis	BIOMEDICAL RESEARCH	
Pharmaceutical Laboratories	C 07K 14/705,	
S.A	A 61K 38/00, 49/00,	903174 T1
A 61K 31/196, 47/10, 47/38	G 01N 33/68	
Cancer Research Technology	Gilead Sciences, Inc.	
Limited	A 61K 9/24, 31/513, 31/535,	
A 61K 31/19, 31/475, 31/505, 31/65,	31/675, 9/16,	903176 T1
31/66, 31/70, 33/24,	A 61P 31/18	
A 61P 35/00		
	Hakemann, Fritz	
	E 05B 65/00,	
	E 05C 3/12,	903175 T1
	F 25D 23/02	
EURO-CELTIQUE S.A.		
C 07D 213/02,	ELI LILLY AND COMPANY and	
A 61K 31/44, 31/495,	ELAN PHARMACEUTICALS,	
A 61P 25/00,	INC	
C 07D 401/02	C 07D 243/16,	
	A 61K 31/55,	
pSivida Inc.	C 07D 207/273, 211/76,	
A 61K 9/00	217/24, 223/10,	
	223/18, 225/02, 243/24,	
	307/22, 311/76,	
Immatics Biotechnologies	401/04, 401/14,	903180 T1
GmbH	407/12, 409/12	
C 07K 7/06,		
A 61K 38/00,		
C 07K 16/00,		
C 12N 15/00		
	LAINIERE DE PICARDIE BC	
	D 06M 17/08	903181 T1
Wyeth and		
Elan Pharma International	Biogen Idec MA Inc.	
Limited	A 61K 39/395,	
C 07K 16/18,	C 07K 16/00, 16/18,	903178 T1
A 61K 39/395,	16/30, 16/46	
A 61P 25/28,		
C 12N 15/13, 15/85, 5/10		
	Indevus	
Les Laboratoires Servier	Pharmaceuticals, Inc.	
A 61K 31/14, 9/20,	A 61K 9/00	903179 T1
A 61P 9/14		



- (73) **ARES TRADING S.A.**
(51) A 61M 5/24, 5/145 (11,13) 903183 T1
- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
A 61K 9/20, 31/551 903198 T1
- OSI Pharmaceuticals, Inc.**
A 61K 31/505 903199 T1
- Pfizer Products Incorporated**
C 07K 14/575,
A 61K 38/22, 47/48 903201 T1
- Sanofi - Aventis**
A 61K 31/4162, 31/437,
A 61P 25/36, 9/00,
C 07D 471/04 903197 T1
- Divapharma Chur AG**
A 61K 36/68, 36/185,
A 61P 1/02, 11/04 903200 T1
- PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS IBERIA S.L.**
A 61K 47/26, 47/36, 47/38, 9/00
903202 T1
- George, Susan, R., and O'Dowd, Brian, F.**
G 01N 33/68 903139 T1
- Laboratori Guidotti S.P.A.**
A 61K 31/00, 31/451, 31/55, 38/12,
A 61P 1/06 903138 T1
- FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR**
C 12N 15/62,
A 61K 31/70, 38/19, 38/21,
C 07K 14/525, 14/57, 16/28,
5/08, 5/093, 7/00,
C 12N 15/23, 15/28 903156 T1
- YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.**
A 61K 38/16, C 07K 14/00 903141 T1
- Laboratoires Serono SA**
A 61K 38/24,
A 61P 15/08 903191 T1
- (73) **Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. and MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.**
(51) C 07K 14/115,
A 61K 48/00,
C 12N 15/86 (11,13) 903196 T1
- Biogen Idec MA Inc.**
C 07D 493/08,
A 61K 31/52,
A 61P 25/28, 9/00,
C 07D 453/02, 473/06 903195 T1
- Eisai R&D Management Co., Ltd.**
C 07D 471/04,
A 61K 31/437, 31/4545,
31/5377, 31/695,
A 61P 1/00, 1/04, 1/06, 1/08,
1/10, 1/12, 25/00, 25/18, 25/20,
25/22, 25/24, 5/38,
C 07F 7/18 903186 T1
- Merck Serono SA**
G 01N 33/68 903192 T1
- VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED**
C 07D 491/04,
A 61K 31/4184,
A 61P 31/00,
C 07D 401/14, 403/14,
405/14, 413/14 903185 T1
- X-Technology Swiss GmbH**
A 41B 11/00, A 61F 13/06 903193 T1
- FIT Biotech Oy**
C 12N 15/86,
A 61K 48/00,
A 61P 31/00,
C 12N 15/63, 15/85 903149 T1

- (51) **A61K38/46, 35/74,** (11) **901161** (54) **СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ СФИНГОМИЕЛИН**
A61P 1/00, 17/00, 25/00, 35/00 (13) **T2** **ЗА УПОТРЕБА КАКО ДИЕТЕТСКИ ПРЕПАРАТ,**
(22) 17/06/2003 **ДОДАТОК ЗА ХРАНА ИЛИ ФАРМАЦЕВТСКИ**
(45) 30/04/2010 **ПРОИЗВОД**
- (21) 2003-193 (57) 1. Диететски, прехранбен или фармацевтски
(30) 1999RM00376 09/06/1999 состав, означен преку тоа, што содржи алкални
(96) EP00940741.1 07/06/2000 сфингомијелинази од бактериско потекло,
(97) EP 1181047 B2 28/10/2009 при кое што бактериите, кои содржат алкални
(73) **ACTIAL Farmaceutica Lda.,** сфингомијелинази се одбрани од грам - позитивни
Rua dos Ferreiros, 260, Funchal, Madeira, PT бактерии, грам - негативни бактерии и бактерии на
(74) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ,** млечна киселина и смеси од нив, кои се во доволна
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000 Скопје, МК количина, за да имаат диететско, прехранбено
(72) **DE SIMONE, Claudio, IT** или терапевтско дејство кај индивидумот, кој има
потреба од тоа.

Слика 1

Сфингомијелиназа која се наоѓа во *Streptococcus thermophilus*

	+ MgCl ₂	- MgCl ₂
pH 7.4	21.0	5.0
pH 9	9.0	10.4



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)
A61K 38/46	A61K 38/46	901161 T2

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) **ACTIAL Farmaceutica Lda.,**
(51) A61K 38/46 35/74, (11,13) 901161 T2
A61P 1/00, 17/00,
25/00, 35/00



ПРОМЕНА

-
- (11) **903105**
(73) **Almirall, S.A.**
Ronda del General Mitre 151,
E-08022 Barcelona, ES

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **20090044** (45) 30/04/2010
(22) 10/12/2009

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Илиевски Наум

(73) Илиевски Наум

с.Водоча 81, Струмица, МК

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје

ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51) **11-01**


(54) **МЕДАЉОН**



Слика 1



Слика 2



Слика 3



Слика 4

(21) **20100001** (45) 30/04/2010
(22) 22/01/2010

(28) 4 (четири) дизајни, дводимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен
(73) ЗД за ПТУ ПРИМАРИУС ДОО,Охрид
ул.Даме Груев, бр.20 6000 Охрид,МК
(51) **05-04**
(54) **ДИЗАЈН НА ЧОРАПИ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51) 05-04	(21) 20100001
(51) 11-01	(21) 20090044

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) ЗД за ПТУ ПРИМАРИУС ДОО, Охрид
(21) 20100001

(73) Илиевски Наум
(21) 20090044

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (11) **00603** (45) 30/04/2008
 (21) 20090023 (22) 29/06/2009
 (18) 29/06/2014
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Благоја Бајдевски
 ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово
 (73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
 ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК
 (51) **09-05**
 (54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСЕН ПРОИЗВОД**



- (11) **00604** (45) 30/04/2010
 (21) 20090024 (22) 29/06/2009
 (18) 29/06/2014
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Благоја Бајдевски
 ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово
 (73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
 ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК
 (51) **09-05**
 (54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСЕН ПРОИЗВОД**




- (11) **00605** (45) 30/04/2010
 (21) 20090025 (22) 29/06/2009
 (18) 29/06/2014
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Благоја Бајдевски
 ул.Горче Петров бр.4, 1300 Куманово
 (73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
 ул.Горче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК
 (51) **09-05**
 (54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНИ ПРОИЗВОДИ**



- | | | | |
|------|---------------------------------------|------|------------|
| (11) | 00606 | (45) | 30/04/2010 |
| (21) | 20090026 | (22) | 07/07/2009 |
| | | (18) | 07/07/2014 |
| (28) | 1 (еден) дизајн, тродимензионален | | |
| (72) | Чупаркоски Блаже | | |
| | ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци | | |
| (73) | КОЖУВЧАНКА ДОО | | |
| | ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК | | |
| (74) | БЕРИН Д.О.О Скоѹје | | |
| | ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скоѹје | | |
| (51) | 09-01 | | |
| (54) | ШИШЕ | | |



- | | | | |
|------|---------------------------------------|------|------------|
| (11) | 00607 | (45) | 30/04/2010 |
| (21) | 20090027 | (22) | 08/07/2009 |
| | | (18) | 08/07/2014 |
| (28) | 1 (еден) дизајн, тродимензионален | | |
| (72) | Чупаркоски Блаже | | |
| | ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци | | |
| (73) | КОЖУВЧАНКА ДОО | | |
| | ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК | | |
| (74) | БЕРИН Д.О.О Скопје | | |
| | ул. Јани Лукровски 5/1/32 1000 Скопје | | |
| (51) | 09-01 | | |
| (54) | ШИШЕ | | |





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51) 09-05	(11) 00603	(51) 09-01	(11) 00606
09-05	00604	09-01	00607
09-05	00605		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ	(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
(21) 20090030	(21) 20090026
20090024	20090027
20090025	
(11) 00603	(11) 00606
00604	00607
00605	



ПРЕНОС

(111) 00199

(732) Шереф Кан Целадин

Бул.Мак.кос.брг. 39/4/3 Скопје, МК

(111) 00203

(732) Шереф Кан Целадин

Бул.Мак.кос.брг. 39/4/3 Скопје, МК

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) **TM 2002/338** (220) 07/05/2002
(442) 30/04/2010

(731) **PFIZER HEALTH AB**

SE-112 87 STOCKHOLM, SE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GENOTROPIN MAESTRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** направи за вбригување фармацевтски
препарати

(210) **TM 2002/830** (220) 30/10/2002
(442) 30/04/2010

(731) **BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica**

10000 ZAGREB Vlasika 116, HR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** огласување, рекламирање, водење на
работење, управување со работи, канцелариски
работи

кл. **39** превоз; пакување и складирање стока,
организирање патувања

кл. **41** образовни услуги, подготвување на нас-
тавата, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2003/307** (220) 07/05/2003
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство и трговија МИГРОС
ТЕХНИКА Александар и Драган ДОО Скопје**

ул.3/3-13, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат Ул. "Васил
Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена, бела, темно зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** супстанции за перење, препарати за чистење
и полирање

(210) **TM 2003/329** (220) 16/05/2003
(442) 30/04/2010

(731) **AFFINITY PETCARE, S.A.**

Ronda General Mitre, 149. 2, 08022 Barcelona, ES

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

RUBADUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** земјоделски, градинарски, шумски произ-
води и бобинки, кои не се опфатени со другите
класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук;
семе; природни билки и цвеќе; слад; храна за
животни; производи и препарати кои се користат
како адитиви за храна за животни; пијалаци и
напитоци за домашни животни; сточна храна;
протеини за животинска употреба; супстанции
за оснажување кои се користат во храната;
производи за животински измети

(210) **TM 2003/783** (220) 03/11/2003
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје**

**ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-
15, Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, зелена, бела и портокалова
(554) тридимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за чистење

(210) **TM 2004/859**

(220) 08/11/2004

(442) 30/04/2010

(731) **Bombardier Recreational Products Inc.**
726 St. Joseph Street, Valcourt, Quebec J0E 2L0, CA

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."Даме Груев" 3/2-11, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; машински спојки и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), погонски машини што се наоѓаат надвор од палуба, погонски машини за генератори; машини за косење, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување и пила со запци поставена на бескраен синџир што се движи со мотор; составни делови за машини за растргнување на снег што се движат со електрична сила, вклучително и управувањето, компактни вратила, лопатки и полуцевкасти чистачи за сноубордери и скијачи; дигалки за возила, земјоделски направи освен оние кои се движат рачно, плугови за снег за тротоари и нивни составни делови;

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, вклучително и возила за рекреација, возила за снег, возила за сите видови земјишта, пловни возила за лична употреба, чамци, млазни чамци, возила за картинг, мотоцикли, мопеди, моторни скутери и нивни составни делови; лесни воздушни возила и ултра лесни воздушни возила и нивни составни делови; апарати од сите видови возила за движење по земја, воздух или вода, комунални возила, вклучително и возила за транспорт на патници и стоки вон патишта; комунални возила со гасеници; за чистење снег, возила за одржување со гасеници за раскревање земја, моторизирани возила на три тркала; заштитници за возила и заштитници за приколки за опремени и полуопремени возила (возила за снег, возила за сите терени, пловни возила за лична употреба, млазни чамци, возила за картинг,

велосипеди со мотор, мопеди, моторни скутери), приколки за возила (возила за снег, возила за сите терени, пловни возила за лична употреба, млазни чамци, возила за картинг, велосипеди со мотор, мопеди, моторни скутери); останата опрема за возила (возила за снег, возила за сите терени, пловни возила за лична употреба, млазни чамци, возила за картинг, велосипеди со мотор, мопеди, моторни скутери), вклучително и дефлектори на камен, браници за кал, заштитници, предни и задни одбојници; места за одмор што се наоѓаат зад возилата; комбинации на седишта и резервоари за гориво; заштитници од снег; куки за приколки; дигалки за возила; одбојници за чамци; текстилни покривки за чамци; лични поморски погонски возила со моторен пропелер што се користат за влечење пливачи, нуркачи и нуркачи за големи длабочини, мрежа за товар и јажиња за врзување; велосипеди; бебешки колички; седишта со тркала; уницикли, трицикли, кајаци, кану чамци на весла; педолини; гуми; покривачи/заштитници за гуми; вертикални табли за очитување воздушни струи; пропелери/елиси; подвижни покриви на возила; заштитни пластики кои се наоѓаат на долната страна од возилото за снег; заштитни потпирачи за раце; заштитници што ублажуваат удари; отвори за задни фарови; ветробрани; заштитници што можат да се закачат на рачки на возила за заштита на рацете од студ; заштитни покривачи за рачки на возила; навлаки на рачки на возилата; клинови за врзување чамци на педали; моторизирани даски за сурфање; моторизирани „body“ даски; моторизирани кајаци; водени велосипеди; моторизирани чамци на педали; електрични скутери, електрични бродови; паравани за заштита од сонце кои се ставаат на ветробран на возила; прекривачи за заштита возила од сонце; навлаки за седишта вклучително и пловни возила за лична употреба, чамци, лесни и ултра лесни воздушни возила и нивни составни делови; комунални возила со гасеници, растргнувачи на снег и плугови за снег и нивни составни делови;

кл. 35 услуги за огласување и рекламирање; водење на работи; деловно администрирање; канцеларијски работи; маркетинг, огласување, кооперативно огласување и продажба на возила; возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и апарати за движење по земја, воздух или вода и делови, дополнителна опрема за возила, навлаки за автомобили, делови за возила, опреми за возила, на погонски машини опреми за погонски машини, делови за погонски машини; организирање и спроведување продажни случувања и изложби во врска со возила; возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за секакви терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат надвор од палуба, генератори, пили со запци поставени на бесконечен синџир кој се движи со мотор, машина за растргнување лисја со дување, машина за растргнување снег со дување) и

апарати за движење по земја, воздух или вода; водење на работи за продажба на возила: возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за секакви терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат надвор од палуба, генератори, пили со запци оставени на бесконечен синџир што се движи со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода и нивни делови, прибор, останата опрема, навлаки и опрема обезбедување информации од областа на трговијата преку глобални компјутерски мрежи во врска; за возила; возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат надвор од палуба, генератори, пили со запци ставени на бесконечен синџир кој се движи со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода и нивни делови, прибор, останата опрема, навлаки и опрема „On-line“ услуги на продавници за мало за возила: возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат вон палуба, генератори, пили со запци оставена на бесконечен синџир што се движат со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода, и нивни делови, прибор, останата опрема, навлаки и опрема, услуги за обезбедување каталози што се порачуваат по пошта, а се однесуваат на возила и делови, прибор, навлаки и опрема

кл. 39 дистрибуција, рентирање и лизинг на возила; возила за рекреација (возила за снег, пловила за лична употреба, чамци, возила за сите терени, лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со мотори, моторни скутери) и погонски мотори што се наоѓаат вон палуби, генератори, пили со запци оставени на бесконечен синџир што се движи со мотор, машини за растргнување лисја со дување, машини за растргнување снег со дување) и апарати за движење по земја, воздух или вода; услуги на превоз, услуги на амбалажирање и складиштење производи, организирање патувања; услуги на туристички агенции; услуги на туристички водичи

(210) **TM 2005/689** (220) 13/09/2005
(442) 30/04/2010

(731) **ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.**
ул. "808", бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(210) **TM 2005/796** (220) 25/10/2005
(442) 30/04/2010

(731) **Shala Muhamet**
Milan Milenic 38 Urosvac, YU
(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби

(210) **TM 2006/913** (220) 19/09/2006
(442) 30/04/2010

(731) **Costa Limited**
Whitbread Court, Houghton Hall Business Park,
Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5XE,
UK
(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"**
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, бисквити, торти, колачи и слатки; сладолед; подготвени оброци, сендвичи; мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф; бибер, оцет, сосови, мирудии, мраз

кл. 43 кафани; кафетерии; ресторани; снек барови; барови; катеринг услуги

(210) **TM 2006/1203**

(220) 15/12/2006

(442) 30/04/2010

(731) **Конгресен Сервисен Центар доо Скопје**
Максим Горки 14/4, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Congress Service Center
The Art of Understanding

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; рекламни агенции; рекламирање по пошта; рекламен материјал (усовршување на); рекламни работи (растурање на); рекламен простор (изнајмување на); анализи (цени на чинење); одговарање (телефонско) (за недостапни претплатници); проценка (бизнис); артисти (бизнис менаџмент на изведување); асистенција (бизнис менаџмент); бизнис менаџмент на изведувачи; бизнис организациони совети; бизнис истражувања; бизниси (релокација на услуги за); комерцијални информативни агенции; комерцијални или совети за индустриски менаџмент; презентирање на добра; рекламирање по пошта; растурање на рекламен материјал; дистрибуција на примероци; репродукција на документи; изложби (организација на) за комерцијални или рекламни цели; информативни агенции (комерцијални); информации (бизнис); испитувања (бизнис); истражувања (бизнис); менаџмент (советодавни услуги за бизниси); менаџмент помош (комерцијални или индустриски); маркетинг истражувања; маркетинг студии; моделирање за рекламни или продажни промоции; он-лајн рекламирање на компјутерски мрежи; здружување на мислење; организација на изложби за комерцијални и рекламни цели; организација на трговски саеми за комерцијални и рекламни цели; надворешно рекламирање; сервиси за набавка за други (набавка на стоки и услуги за други бизниси); јавни односи; публикација на публицистички текстови; публикување; агенција за публикување.

кл. 38 преноси (кабелска телевизија); преноси (радио); преноси (телевизиски); преноси на кабелски телевизији; комуникација преку мобилни телефони; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку фибер оптички мрежи; комуникација преку телеграми;

комуникација преку телефони; пренос на пораки и слики со компјутерска помош; компјутерски терминали; електронски кратки отворени услуги (телекомуникациски услуги); електронска пошта; трансмисија на факсови; информации во врска со телекомуникации; пошта (електронска); испраќање на пораки; новински агенции; пејџинг услуги (радио, телефонски или други електронски комуникации); овозможување на пристап на корисници на глобалната компјутерска мрежа (сервис провајдери); радио емитување; сателитски преноси; телеконференциски услуги; телеграми (комуникација со); телеграми (испраќање на); телеграми (трансмисија на); телеграфски услуги; телефони (комуникација со); телефонски услуги; телевизиско емитување; жичани услуги.

кл. 41 услуги за дигитални слики; услуги на дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти); образовни информации; испитување на образование; услуги за образование; електронско издаваштво; забавни услуги; забава; забавни информации; изложби (организација) за културни и едукативни цели; филмска продукција; он-лајн услуги на игри (компјутерски мрежи); играње; водич (едукативни и услуги за обука); информации (едукативни); информации (забавни); информации за рекреација; инструкторски услуги; преводи (знаковен јазик); живи настапи (презентација); лотарии (оперирање); моделирање за уметници; играни филмови изнајмување услуги за музички композиции; музички сали; сервиси на новински агенции; организирање на лотарии; организација на балови; организација на натпревари (едукативни или забавни); организација на изложби за културни и едукативни цели; организација на шоу (импресарио услуги); организација на спортски натпревари; паркови (забавни); организирање на забави; перформанси (презентација на); фотографски репортажи; фотографирање; физичка едукација; планирање (забави); практичен тренинг (демонстрација); продукција на радио и телевизиски програми; продукција на изложби; продукција (видеоленти); овозможување на забавни аркадни услуги; овозможување на караоке услуги; овозможување на он-лајн електронски публикации (не за даунлоадирање); публикација на книги; публикација на електронски книги и журнари на интернет; публикација на текстови (надвор од публицистички текстови); радио и телевизиски програми (продукција на); радио-забава; снимачи (изнајмување на); студија за снимање; објекти за рекреација; информации за рекреација; репортерски услуги (вести); услуги за пишување на сценарија; семинари (организирање и припремање на); сцени за шоу; шоу (продукција); преводи од знаковен јазик; снимачи на звук (изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување); студија (филмски); надтитлување; симпозиуми (организирање и подготовка); професорски услуги; телевизиска забава; телевизиски програми (продукција на радио и); текстови (публикација на), различно од други публицистички текстови; театарска продукција; мерење на спортски натпревари; тренинг (практичен) (демонстрација);



преведуваче; редакција на видео ленти; филмска продукција на видео ленти; видео ленти (изнајмување на); видеоснимање; стручно оспособување (едукативни и тренинг совети); работилници (организирање и подготвување на) (тренинг).

(210) **TM 2007/39** (220) 16/01/2007
(442) 30/04/2010

(731) **ЛИОН ДОО**
ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **30** бисквити, медени слатки, слаткарски производи, слатки, слатки (тесто за слатки), чајни колачиња

(210) **TM 2007/441** (220) 29/05/2007
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.**
ул. „Шуто Оризари“ бб, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SUMADINKA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** сирење, топено сирење, млеко и млечни производи, месо, риба, живина, дивеч, месни екстракти, сувомесни производи по потекло од Шумадија (област во Србија)
кл. **39** транспортни услуги, пакување и складирање стока
кл. **43** подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2007/443** (220) 29/05/2007
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.**
ул. „Шуто Оризари“ бб, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

IRISKI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** сирење, топено сирење, млеко и млечни производи, месо, риба, живина, дивеч, месни екстракти, сувомесни производи по потекло од Ириг (област од Србија)
кл. **39** транспортни услуги, пакување и складирање стока
кл. **43** подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2007/573** (220) 20/06/2007
(442) 30/04/2010

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TENSEC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2007/577** (220) 25/06/2007
(442) 30/04/2010

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EQRALYS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хебрициди

(210) **TM 2007/783**

(220) 14/08/2007

(442) 30/04/2010

(731) „Banja E Kilokotit Fabrika e Ujit Mineral & CO2” Sh.p.k

Kilokot, VITI, Kosovo, YU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сина, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 минерални води (соли за минерални бањи), минерални води (сол за минерални води); минерални води за медицински цели; минерални бањи (сол за минерални бањи)

кл. 7 минерална вода (апарати за производство за минерална вода); миене шишиња (машини за миене шишиња)

кл. 32 минерални води (производи за подготвување минерални води); минерални води / пијалаци; газирани води (производи за подготвување газирани води)

(210) **TM 2007/973**

(220) 08/10/2007

(442) 30/04/2010

(731) **NTP „LABERION”**

Rr. „Llapi” 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/13, 1400, Велес

(540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти; овошна каша

кл. 32 овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготвување напивки; концентрати од овошје без алкохол

(210) **TM 2007/974**

(220) 08/10/2007

(442) 30/04/2010

(731) **NTP „LABERION”**

Rr. „Llapi” 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) сина, жолта, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти; овошна каша

кл. 32 овошни напивки и овошни сокови; сирупи и останати препарати за подготвување напивки; концентрати од овошје без алкохол

(210) **TM 2007/975**

(220) 08/10/2007

(442) 30/04/2010

(731) „Pestova” SH.P.K.

Bregu i Diellit I L. 1/1-2 Prishtine, KOSOVA, YU

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) црвена, нијанси на сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2008/128**

(220) 11/02/2008

(442) 30/04/2010

(731) **FRUTEX Sh.p.k.****Brigada 123 Suhareke, KOSOVO, YU**(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) жолто кафена, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, приз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита; леб; производи од тесто и слатки; сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; енергетски пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2008/1017**

(220) 08/08/2008

(442) 30/04/2010

(731) **Deutsche Telekom AG,****Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE**(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

INSTANT MESSAGING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со монета или жетон; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски сочувани податоци (можат да се данлодираат); електронски публикации (можат да се данлодираат)

кл. **16** печатарски производи; фотографии; канцелариски реквизити (освен мебел); метеријали за настава и обука (освен апарати)

кл. **35** огласување; водење работи; деловно управување; собирање, систематизација, обработка и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во врска со производи од класите 9 и 16

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **37** градежно конструирање; услуги на инсталирање (инсталациони услуги); поправка и одржување на компјутери и телекомуникациска опрема

кл. **38** телекомуникациски услуги, услуги на информациона агенции; услуги на изнајмување опрема за телекомуникации; услуги на информирање во областа на телекомуникациите

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на поддршка на софтвер; услуги на техничко советување; услуги на чување електронски бази на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за обработка на податоци и компјутери; услуги на дизајнирање веб страници за други

кл. **45** лиценцирање права од индустриска сопственост

(210) **TM 2008/1281**

(220) 17/09/2008

(442) 30/04/2010

(731) **Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје****бул. Партизански одреди бр. 62-2/9, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 сметководство, бизнис консалтинг, бизнис информации, бизнис истражувања, консалтинг за бизнис менаџмент и организација поддршка во бизнис менаџмент, бизнис менаџмент консалтинг, консалтинг за бизнис организација, бизнис истражување, професионален бизнис консалтинг, анализи на цени, репродукција на документи, економски предвидувања фактурирање, маркетинг истражувања, услуги како поддоговарач (бизнис поддршка), услуги за споредување на цени, услуги за набавки за други (набавка на стоки и услуги за други бизниси), односи со јавност, статистика (компилација на -), подготовка на даноци

кл. 36 актуарски услуги, финансиски анализи, банкарство, брокерство, услуги за финансиски ликвидации, капитални инвестиции, чекови, клиринг, клириншки куќи, кредитни бироа финансиски консалтинг, консалтинг(осигурување), финансиски евалуации, финансиски анализи, финансиски менаџмент, финансиски работи, финансиски информации, гаранции, консалтинг за осигурување, кредитни бироа, финансиски евалуации, размена на пари, финансиски информации, основање фондови, раководење со фондови, електронски трансфер на фондови, информации за домашно банкарство, осигурителни информации, заеми, осигурување, консалтинг за осигурување, информации за осигурување, капитални инвестиции, финансиски заеми, хипотеки, заеднички фондови, проценка на трошоци, услуги за плаќање при пензионирање, услуги за осигурување на депозити, тргување со хартии од вредност, тргување со акции и обврзници, тргување на берза финансиски трансакции, финансиски трансакции на берза

кл. 41 издавање на книги, едукативни услуги, едукативни информации, давање инструкции, преводи, обезбедување он-лајн електронски публикации, издавање на електронски книги и журналы, издавање на текстови, организирање и одржување на семинари, пишување на текстови, подучување

(210) ТМ 2008/1290 (220) 17/09/2008

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје

ул. Даме Груев бр. Градски Сид блок 4 - лок 6, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; организирање патувања

кл. 43 привремено сместување

кл. 45 правни услуги; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2009/169

(220) 03/03/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје

Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, МК

(540)

ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2009/170

(220) 03/03/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје

Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, МК

(540)

GUERRILLA MARKETING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2009/231

(220) 13/03/2009

(442) 30/04/2010

(731) АНИМАЛ МЕДИКА

ул. Дамаска 86, Скопје, МК

(540)





(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 ветеринарни услуги

(210) **TM 2009/242**

(220) 18/03/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, трговија, угостителство, услуги и филмска продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ****ул. Цветан Димов, бр. 40/3-4, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28 А лок. 15, Скопје

(540)



(591) црвена, розова, нијанси на портокалова, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 издавање списанија и магазини

кл. 35 услуги и продажба на големо и мало на предмети за лична употреба

кл. 41 продукција, дистрибуција, изнајмување и прикажување на филмови

кл. 43 услуги на приготвување храна и пијалаци, кафе - бар услуги

кл. 45 агенција за лични контакти

(210) **TM 2009/321**

(220) 03/04/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Vodafone Group Plc****Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK**

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."ДамеГруев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)

VODAFONE LIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични и електронски телекомуникации, телефонски и комуникациони апарати и инструменти; апарати и инструменти за комуникација со податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, чување, запишување, примање и пристап до податоци што се во облик на кодирани податоци, текст, аудио (звучни) записи, графички прикази или видеа или комбинации на овие формати; апарати, инструменти и опрема

за обработка на слика; фотографски апарати; медиуми за чување информации, податоци, слики и звук; дигитални аудио (звучни), видео (визуелни) и податоци (можат да се преземат) прибавени од компјутерски бази на податоци или интернет; апарати и инструменти за сателитско примање и пренос; апарати за преземање аудио (звучни), видео (визуелни) и податоци од интернет; полначи на батерии за употреба со телекомуникациски и комуникациски апарати; батерии; адаптери за употреба со телекомуникациски и комуникациски апарати и инструменти; радио телефони, мобилни и фиксни телефони; филмови, видео, музика, аудио, аудио-визуелни и графички слики што можат да се преземат од компјутерска база на податоци, интернет или други електронски мрежи; телевизиски апарати и инструменти; радио и телевизиски преносници и приемници за емитување; апарати за пристап до емитување или до емитувани програми; електрични и електронски додатоци и надворешна (периферна) опрема дизајнирана и прилагодена за употреба со телекомуникациски и комуникациски апарати и инструменти, компјутери, аудио-визуелни апарати и опрема и апарати за електронски игри; електрични и електронски апарати за игри вклучени во класата 09; делови и опрема вклучени во класата 09 за сета горенаведена стока

кл. 35 огласување и промотивни услуги; организација, работа и управување со систем за одржување лојалност на потрошувачите; организација, работа и надзор над продажба и промотивни поттикнувачки планови; собирање на директориуми за објавување компјутерски датотеки, на интернет или други електронски мрежи; обезбедување простор на интернет или други електронски мрежи со цел рекламирање стоки и услуги; услуги на малопродажба; собирање, во полза на други, различни мултимедијални стоки овозможувајќи им на потрошувачи да разгледуваат и купуваат мултимедијални стоки вклучително давајќи такви услуги преку он-лине компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на пристап до попис на корисници на јавни говорни услуги; обезбедување податоци на стопански адресар во врска со сервисни провајдери за ГПС (глобални позициони системи) навигација; обезбедување услуги на директориуми (именици); услуги давање информации и совети во врска со горенаведените услуги

кл. 38 телекомуникации, мобилна и фиксна телекомуникација и услуги на сателитска, целуларна и радио комуникации; комуникација со податоци по пат на радио, телекомуникации и сателити; пренос, испорака и примање звук, податоци и слики; давање услуги на пристап до интернет; телекомуникациски услуги за одредување локација и следење луѓе и објекти; следење мобилни телефони по пат на сателитски сигнали; одредување локации на мобилни телефони по пат сателитски сигнали; давање услуги на безжични апликациони протоколи вклучително и оние што користат сигурносен

комуникационен канал; емитување или пренос на радио и телевизиска програма; услуги на праќање пораки, имено, праќање, примање и проследување на пораки во облик на текст, звук, графички слики или видеа или комбинации на овие формати; обезбедување телекомуникациски врски за компјутерски бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; давање пристап до веб-страници со дигитални аудио, видео содржини и податоци од бази на податоци, интернет или други електронски мрежи; услуги на телекомуникациски и комуникациски бази на податоци, вклучително овозможување корисникот да преземе дигитална содржина од мрежа и сервер за лична база на податоци; услуги на советување, известување и консултација во врска со претходно наведеното

кл. 41 забава, образование и обука вклучително и такви услуги овозможени он-лајн преку компјутер, интернет или друга електронска мрежа; снабдување со игри; снабдување со он-лајн електронски публикации; он-лајн публикување на книги и весници во електронска форма; услуги на забава преку радио и телевизија вклучувајќи ги оние услуги кои се овозможени он-лајн преку компјутер, интернет или некоја друга електронска мрежа; спортски и културни активности; услуги на електронска библиотека за снабдување со електронски податоци (вклучително архиви на податоци) во облик на текст, аудио и/или видео податоци; снабдување со дигитална музика (не може да се преземе) преку компјутерска база на податоци, интернет или други електронски мрежи; снабдување и управување со електронски конференции, дебатни групи и простори за разговори; снабдување и давање под наем време за пристап до компјутерски бази на податоци, компјутерски огласни табли, компјутерски мрежи и интерактивни компјутерски комуникациски мрежи; снабдување со информации и совети во врска со сите горенаведени услуги

(210) **TM 2009/323** (220) 03/04/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Vodafone Group Plc and Vodafone Group Plc**
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire RG14 2FN, UK and Vodafone House,
The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN,
UK

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул."ДамеГруев" 3/
2-11, 1000, Скопје

(540)

VODAFONE PASSPORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 телекомуникациски апарати и инструменти; апарати и инструменти за комуникација со податоци; апарати и инструменти за обработка, пренос, чување, запишување, примање и пристап до податоци во облик на кодирани податоци,

текст, аудио (звучни) записи, графички прикази или видеа или комбинации на овие формати; кодирани картички; „интелигентни картички“, медиуми за чување информации, податоци, слики и звук; мобилни и фиксни телефони; делови и опрема вклучена во класата 9 за сите горенаведени стоки

кл. 36 тарифни пакети и тарифни опции за комуникациска стока и услуги во форма на финансиски услуги и/или финансиски услуги; услуги давање финансиски информации и совети во врска со тарифи; услуги на давање информации и совети во врска со финансии и осигурување; услуги на финансиско плаќање; услуги на електронско плаќање; услуги на аутоматизирано плаќање; услуги на одобрување, валидација и издавање кредитни картички, „токен“ картички, картички за дополнување и дебитни (платежни) картички; услуги на осигурување и финансирање во врска со опрема за комуникација; услуги на давање гаранција во врска со опрема за комуникација; обезбедување објекти со услуги на плаќање, наплати и трансфери на средства, вклучително и оние објекти што се користат во комуникациони мрежи; услуги на обезбедување информации во врска со горенаведените услуги

кл. 38 телекомуникациски услуги; мобилни телекомуникациски услуги; радио и мобилни телекомуникациски услуги; услуги на праќање пораки, имено, праќање, примање и проследување пораки во облик на текст, звук, графички слики или видеа или комбинации на овие формати; снабдување со информации во врска со горенаведените услуги

(210) **TM 2009/336** (220) 08/04/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско**
друштво

ул. Индустриска бб Неготино, МК

(540)



(591) златна и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (210) **TM 2009/337** (220) 08/04/2009
(442) 30/04/2010
(731) **Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско друштво**
ул. Индустриска бб Неготино, МК

(540)



- (591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална вода, сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (210) **TM 2009/338** (220) 08/04/2009
(442) 30/04/2010
(731) **Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, Акционерско друштво**
ул. Индустриска бб Неготино, МК

(540)



- (591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (210) **TM 2009/339** (220) 08/04/2009
(442) 30/04/2010
(731) **Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско друштво**
ул. Индустриска бб Неготино, МК

(540)



- (591) црвена и бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (210) **TM 2009/395** (220) 27/04/2009
(442) 30/04/2010

- (731) **Друштво за маркетинг, консалтинг и трговија на големо и мало БОТАБ Страшо ДООЕЛ Скопје**
ул. Булевар АВНОЈ бр. 18/3-6 Аеродром Скопје, МК

(540)



- (591) бела, сина, светло кафена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со часовници

- (210) **TM 2009/418** (220) 05/05/2009
(442) 30/04/2010

- (731) **Schering-Plough Health Care Products, Inc**
3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, US

- (740) **ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје**

(540)

TROPICAL BLEND

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **3** средства за белеење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во мецицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2009/432** (220) 06/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДООЕЛ Скопје**
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

- (210) **TM 2009/433** (220) 06/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДООЕЛ Скопје**
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, бои за коса, препарати за боење коса, лосиони за коса, шампони, препарати за нега на забите

- (210) **TM 2009/435** (220) 06/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДООЕЛ Скопје**
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

- (210) **TM 2009/436** (220) 06/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДООЕЛ Скопје**
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, МК
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушени и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење; супи, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук)

- (210) **TM 2009/440** (220) 07/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Друштво за трговија и услуги Мое студио ДООЕЛ Скопје**
ул. Ј.Ј. Свештарот бр. 38, 1000 Скопје, МК
- (740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; комерцијални информации и советување на потрошувачите; трговски дејности;
кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; културни активности;
кл. **44** хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; козметички салони; услуги на ароматерапија; фризерски салони; маникирање; масажа; услуги на вижастисти (шминкери на лице); тетовирање; услуги со солариум; услуги со сауна

(210) **ТМ 2009/444**

(220) 07/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул. Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и темно зелена, светло и темно сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** јогурт/млечни производи

(210) **ТМ 2009/445**

(220) 07/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул. Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и темно зелена, светло и темно сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** јогурт/млечни производи

(210) **ТМ 2009/446**

(220) 07/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул. Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, светло и темно сина, жолта портокалова, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** јогурт/млечни производи

- (210) **TM 2009/447** (220) 07/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Индустија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** павлака/млечни производи

- (210) **TM 2009/449** (220) 08/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Тони Божиновски and Горн Божиновски**
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК and ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК
- (740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје**
- (540)



- (591) бела, црна, темно жолта, портокалова, светло кафена и сива
- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **20** мебел
кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, трговија, увоз-извоз
кл. **39** транспортни услуги, пакување и складирање стока

- (210) **TM 2009/450** (220) 08/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Тони Божиновски and Горн Божиновски**
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК and ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, МК

- (740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје**
- (540)

ОТО

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **20** мебел
кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, трговија, увоз-извоз
кл. **39** транспортни услуги, пакување и складирање стока

- (210) **TM 2009/451** (220) 08/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Филиповски Стефан and Филиповски Мартин**
бул. Видое Смилевски Бато бр.43/14 Скопје, МК and бул. Видое Смилевски Бато бр. 43/14 Скопје, МК
- (740) **ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје**
- (540)

NEXT TIME

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **41** забава и културни активности

- (210) **TM 2009/455** (220) 08/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo**
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
- (740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**
- (540)

DIFEN

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди



(210) **TM 2009/456** (220) 11/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Ljupco Stojkoski**

Gotoborg Str. 12 50765 Koln , DE

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28, 1000, Скопје

(540)

IBANEZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **15** музички инструменти

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, трговија на големо и мало со музички инструменти, увоз-извоз на музички инструменти

(210) **TM 2009/457** (220) 12/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Wm WRIGLEY Jr. Company and Wm.WRIGLEY Jr.Company**

410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois 60611, US and 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611,, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

CRAZY SOURS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кондиторски производи, имено гума за цвакање, гума за цвакање од која се прават балончиња, слатки и пеперминт бонбони

(210) **TM 2009/458** (220) 12/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **АД ЈАКА 80 Радовиш**

ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, светло и темно жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/459** (220) 12/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за информатика и телекомуникации МОБИКО ДООЕЛ Скопје**

бул. Партизански одреди бр. 101/1-3 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** целуларни или мобилни телефони; картички за меморија и стикови за целуларни или мобилни телефони; картички за персомален компјутер кои овозможуваат компјутери и лап топ да имаат безжичен приод и да комуницираат со е-меил преку интернет, компјутерски софтвер за целуларни или мобилни телефони; аксесоари за целуларни или мобилни телефони за рачно управување и опрема за употреба на телефонот без раце; аксесоари за целуларни или мобилни телефони за полнење, батерии, кутии, покривки, држачи, држачи за на маса и кабли; компјутери, драјвови за компјутери, лап топ компјутери, монитори (компјутерски хардвер), процесори (централни процесорски единици), компјутерски програми, компјутерски софтвер

кл. **35** продажба на големо и мало

кл. **37** компјутерски хардвер (инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер), инсталирање телефони и телефонски центри и нивна поправка и одржување, сервис и продажба на мобилни телефони

кл. **38** телекомуникации

кл. **42** проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, консултации во областа на компјутерскиот хардвер, консултации за компјутерски софтвер, дизајн на компјутерски софтвер, инсталација на компјутерски софтвер, одржување на компјутерски софтвер, преземање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2009/460** (220) 12/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Aramex International Ltd.**

Canons Court 22 Victoria Street, Hamilton, BM

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ARAMEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** деловни услуги поврзани со логистика при транспорт и испорака на стоки; компјутеризирано следење, изнаоѓање и ракување со документи, пакети и товари при транспорт; управување со логистика; интегрирано следење и управување со трговски транскации; рекламни услуги; услуги на деловен менаџмент; услуги на деловна администрација; услуги на канцелариско работење; услуги на помош при управување; консултативни услуги при управување; управување со складишта; обработка на документација за увоз и извоз, услуги на директен маркетинг и каталози за нарачка по пошта, вклучително но не задолжително, работа со каталози за изложбени салони и услуги при купување по пат на интернет и телевизија

кл. **39** услуги за брза достава на домашни и меѓународни пратки; услуги за испраќање товар и сите услуги вклучени во оваа класа, вклучително испраќање пратки по воздух и вода, утврдување, складирање, царинење и услуги при разделување на товар; услуги на директен маркетинг и каталози за нарачка по пошта, вклучувајќи но не задолжително на работа со каталози на изложбени салони и услуги при купување по пат на интернет и телевизија; услуги за транспорт по земја; организационо управување; складирање, управување со складишта (WMS) и управување со продажба, купување и плаќања (inventory management)

(210) **TM 2009/461** (220) 12/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за продукција, маркетинг, трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје**

ул."Партизански одреди" бр.4/3-10, 1000 Скопје, МК

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат

ул. Митрополит Теодисј Гологанов, бр.59/1-6 кат,
1000 Скопје, 1000

(540)

РЕПУБЛИКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** весници, албуми, бележници, печатени изданија, печатарски производи, брошури, графички прикази, графички слики, графички цртежи, етикети, знаменца, календари, каталози, обвивки (хартиени производи), обрасци, кутии (за хартиени производи), листови (хартиени производи), моливи, обучување (опрема за обучување), папки за документи, папки (канцелариски прибор), плакати (постери), проспекти, публикации, разгледници, фотографии, известување, книги, нотеси за вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија, прирачници

кл. **35** дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), истражување на дејностите, изложби, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување на рекламни текстови, обработка на текстови, огласување (рекламирање), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (проучување на пазарот), пазар (побарувачка на пазарот), плакатирање (огласување), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување рекламна документација, рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци)

кл. **38** електронска пошта, организирање и емитување телевизиски програми, кабелска телевизија, емитување на интернет, комуникација по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), радиофонски емисии, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

(210) **TM 2009/463** (220) 13/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје**

Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК

(540)



(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(210) ТМ 2009/464

(220) 13/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје

Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано,

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб,

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(210) ТМ 2009/465

(220) 13/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз Скопје

Качанички пат бб Визбегово Скопје, МК

(540)



(591) розева, лила, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано,

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и производи од жито, леб,

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 транспортни услуги, пакување и скалдирање стока, организирање патувања

(210) ТМ 2009/466

(220) 13/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ

бул. "Јане Сандански" 86/4-23, 1000 Скопје, МК

(540)

INFUSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 магнетски носачи на податоци, дискови за снимање

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2009/467

(220) 13/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш

ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, светло и темно жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

- (210) **TM 2009/468** (220) 13/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Друштво за производство, промет, услуги и посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Народен фронт бр.23/5-2, 1000 Скопје, МК
- (740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговија; трговија на големо и мало со компјутери и компјутерска галантерија; увоз-извоз
- кл. **42** проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

- (210) **TM 2009/469** (220) 13/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Никола Тримпаре бр. 61, локал 2 1000 Скопје, МК
- (740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговија; трговија на големо и мало со компјутери и компјутерска галантерија; увоз-извоз
- кл. **42** проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

- (210) **TM 2009/470** (220) 14/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Високообразовна установа ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ ЗА АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ**
Сарај бб, 1066 Скопје, МК
- (740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) сина, сива, бела, црна и жолта
- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени во другите класи, печатени работи, книговезнички материјал; материјали за обука и настава (освен апарати)
- кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности
- кл. **42** научни и технолошки услуги, истражувања и планирање кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

- (210) **TM 2009/471** (220) 14/05/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **Reckitt Benckiser N.V.**
Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL
- (740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
- (540)

QUANTO ESSENTIALS

- (551) индивидуална
(510, 511)
- кл. **3** препарати за белење и други субстанции за перење; препрати за перење; препрати за перење за суви чистачи; полирачки препарати за кујна и средства од стакло; чистачки, рибачки и абразивни препарати; средства за чистење теписи; шампони; детергенти; сапуни за перење; препарати за домаќинска употреба без калциум и без вар; смекнувачи на ткаенини, адитиви за перење; препарати за отстранување дамки, сите наведени стоки со или без дезинфекциски елемент



(210) **TM 2009/477** (220) 14/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation**

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2009/478** (220) 14/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје**

бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 производи од хартија, картон и производи што не се опфатени со другите класи, печатени работи, канцелариски материјал

кл. 24 производи од текстил што не се опфатени во другите класи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил, текстилни производи, рекламни материјали, брендирање, дизајн, реклами ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси, летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори, ароматизери, банери, фолија

(210) **TM 2009/479** (220) 14/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје**

бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, МК

(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил, текстилни производи, рекламни материјали, производи од хартија, брендирање, дизајн, реклами, ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси, флаери, постери, налепници, плексигласи, чадори, ароматизери, банери, фолија, книжарски материјали, производи од гума

(210) **TM 2009/480** (220) 14/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје**

бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 производи од хартија, картон и производи што не се опфатени со другите класи, печатени работи, канцелариски материјал

кл. 24 производи од текстил што не се опфатени во другите класи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил, текстилни производи, рекламни материјали, брендирање, дизајн, реклами ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси, летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори, ароматизери, банери, фолија

(210) **TM 2009/489** (220) 20/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов"
1556, 1000, Скопје

(540)

КАБРИО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување и борба против штетници, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2009/490** (220) 20/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ**

ул. Скупи 6/31 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)


НИКОБ
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

(591) бела, темно сина и темно жолта (старо злато)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; особено малопродажба и големопродажба на: техничка опрема за обезбедување, камери, аларми, сензори, ПП системи, алармни системи

кл. **37** градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги; особено информациски услуги поврзани со инсталација сигурносни системи и одржување на сигурносни системи; инсталација на пасивни безбедносни инсталации, резидентни безбедносни апарати, сигурносни системи; брави (поправка на сигурносни брави); одржување и сервисирање на сигурносни аларми и сигурносни картички; подигнување на безбедносни огради

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; особено услуги за складирање стока во посебно обезбедени магацини и транспорт на истата; транспорт на вредности во безбедносни возила

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; особено обука на персонал за да се обезбеди максимална безбедносна заштита

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; особено безбедносни услуги; контрола на пристап за безбедносни цели; советодавни услуги поврзани со безбедност, безбедност на деловни спогодби, безбедност на домаќинство, безбедност на деловен имот; консултации во врска со безбедност и со обезбедување на безбедноста; надгледување провални и безбедносни аларми, алармни системи, безбедносни алармни системи, безбедносни контролни апарати и безбедносни системи; професионални консултации поврзани со безбедност; услуги во врска со обезбедување јавни настани; изнајмување безбедносни апарати и апарати за присмотра; безбедносни агенциски услуги дадени на корпорации; безбедносно проценување на ризик а особено поврзано со внимавање на лица и имоти, заштита на лица и имоти, чување лица и имоти, безбедност на лица и имоти; безбедносни услуги во врска со внимавање, заштита, чување и обезбедување;

услуги за обезбедување згради; безбедносни услуги во врска со компјутеризирани податоци; услуги за заштита на лица (bodyguard)

(210) **ТМ 2009/512**

(220) 26/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Стојанче Величковски**
Конопница 101 1330 Крива Паланка, МК

(540)



(591) портокалова, црно, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. **45** лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **ТМ 2009/515**

(220) 26/05/2009

(442) 30/04/2010

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**

(540)

НМН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** списанија; месечни списанија; фотографски и печатени работи; печатени работи; печатени публикации; часописи; периодични изданија; печатени периодични изданија; весници; книги; куповни картички; прирачници наснимени на



ЦД РОМ; печатени компјутерски програми; разгледници; фотографии; фотографски производи; карти за играње; нотни тетратки; музика отпечатена во нотни тетратки или нотни книги; музика во печатена форма; честитки; картички за свечени покани (vow cards); налепници-ознаки; пластични налепници-ознаки; пластични налепници, налепници за нанесување слики врз некоја подлога; налепници за нанесување слики со притискање направени од синтетика; ќеси за отпад; ќеси за смет; ќеси за отпад и смет направени од хартија или од пластика; канцелариски материјал; артикли на канцелариски материјал; адресари и телефонски именици; тетратки; списанија, фолии; календари; роковници; комплети со меморандуми; дневници; пликоа; предмети од хартија за канцелариска употреба; подлоги за подредување и броење пари; немагнетни картички за идентификација; прибор кој се поставува на работна маса; алатки за цртање и пишување; секакви материјали и инструменти за пишување (моливи, технички моливи, хемиски пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти за пишување; притиснувачи за хартија; комплети и прибор кои се поставуваат на работна маса (метални инструменти за пишување, отворачи за писма, притиснувачи за хартија, држачи за моливи и кожни подлошки за работна маса); пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати, уреди и предмети за пишување; пенкала од благороден метал; комплети од благороден метал кои се поставуваат на работна маса; канцелариски предмети вклучително и прибор кој се поставува на работна маса, од благороден метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за пиво; подлошки за коктели од хартија или картон; крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти; рекламен материјал за управување и закупување угостителски и слични објекти, канцеларии резервации за хотели и спортски настани, фирми за рекламирање, агенции и студија за звучно снимање; рекламен материјал за управување, изнајмување и закупување хотели, ресторани и кафулиња и слични дејности, агенции хотелски резервации за спортски настани, рекламни фирми, агенции кои нудат изведба, модели и манекени и за студија за звучно снимање; материјал за маркетинг; производи од хартија; материјали за уметници и скулптори; хартија; картон и производи направени од овие материјали, кои не спаѓаат во други класи; книговезен материјал; лепила за канцелариски или домашни потреби; материјали за уметници; четкички за сликање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), упатствен и наставен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; печатарски подлоги; вклучително и неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат во оваа класа); упатствен материјал кој се состои од печатени материјали или во вид на игри; производи од хартија или картон; ќеси и торби направени од синтетички материјали; носачи на звук на база на хартија, производи од хартија

и картон; канцелариски реквизити; печатарски производи, знаци, букви, печатарски подлоги и предмети кои имаат уметничка вредност; притиснувачи за хартија, отворачи за писма, инструменти за пишување, при што сите овие производи се направени од нескапоцени метали и нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се затвораат со помош на механизам за затворање во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни секретарки

кл. 34 пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; запалки за луле; пакувања за цигари (доза за цигари); табакери за цигари; држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држачи за пури; држачи за цигари; контејнери за одржување на влагата на цигарите; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; држачи за кибрити; бездимен тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи; лулиња за тутун; прибор за лулиња; стативи за лулиња; ќеси за тутун; лулиња за тутун; контејнери за тутун; туби за пакување на пури „Etui/Tube“; контејнери за одржување на влагата пурите; навлажнувачи за пури; контејнери за одржување на влагата на пурите кои се поставуваат на маса; контејнери за одржување на влагата на пурите во услови на патување; режачи за пури; направи за пробивање пури; ножички за пури; запалки на плин; апсорпциона хартија за лулиња за тутун; филтри за цигари; држачи за запалки за цигари; држачи за запалки за пури; држачи за пури и за запалки; туби за цигари; хартија за цигари; машини за виткање цигари; хартија за виткање цигари; мали цигари; штипки за прикачување на запалките за цигари и за пури, за објекти; прибор за полирање; прибор за чистење лулиња; урни за пушење; филтри за тутун; тегли за тутун; замена за тутун; лимени кутии за тутун

кл. 41 образование, обезбедување обука, забава, имено организирање и реализација на концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во нокни клубови; организирање и реализација на забавни настани во нокни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање резервации на билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски

програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава, имено, обезбедување на „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, имено, реализирање на забави; услуги за забава, имено, обезбедување на музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување „он лајн“ реви; услуги за забава, имено, обезбедување на фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мрбилна комуникација преку глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, имено, емитување преку уред - лично помагало; услуги за забава, имено, емитување преку веб сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; нокни клубови; електронска „он лајн“ публикација на книги и билтени; „он лајн“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање на спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање на шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски програми; производство на звучни и музички видео снимки; обезбедување на простории за билијард; обезбедување на објекти за казино; обезбедување сали за танцување; обезбедување на објекти за голф; обезбедување упатства со информации за покер; обезбедување на игри со карти „он лајн“; обезбедување на игри на покер „он лајн“; обезбедување „он лајн“ публикација од областа на забавата; обезбедување на салони за „rachinko“; обезбедување на базени за капење; обезбедување услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување на филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, реви; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

(210) **TM 2009/516** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

HUGH M. HEFNER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 списанија; месечни списанија; фотографски и печатени работи; печатени работи; печатени публикации; часописи; периодични изданија; печатени периодични изданија; весници; книги; куповни картички; прирачници наснимени на ЦД ROM; печатени компјутерски програми; разгледници; фотографии; фотографски производи; карти за играње; нотни тетратки; музика отпечатена во нотни тетратки или нотни книги; музика во печатена форма; честитки; картички за свечени покани (vow cards); налепници-ознаки; пластични налепници-ознаки; пластични налепници, налепници за нанесување слики врз некоја подлога; налепници за нанесување слики со притискање направени од синтетика; кеси за отпад; кеси за смет; кеси за отпад и смет направени од хартија или од пластика; канцелариски материјал; артикли на канцелариски материјал; адресари и телефонски именници; тетратки; списанија, фолии; календари; роковници; комплети со меморандуми; дневници; пликоа; предмети од хартија за канцелариска употреба; подлоги за подредување и броење пари; немагнетни картички за идентификација; прибор кој се поставува на работна маса; алатки за цртање и пишување; секакви материјали и инструменти за пишување (моливи, технички моливи, хемиски пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти за пишување; притиснувачи за хартија; комплети и прибор кои се поставуваат на работна маса (метални инструменти за пишување, отвораачи за писма, притиснувачи за хартија, држачи за моливи и кожни подлошки за работна маса); пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати, уреди и предмети за пишување; пенкала од благороден метал; комплети од благороден метал кои се поставуваат на работна маса; канцелариски предмети вклучително и прибор кој се поставува на работна маса, од благороден метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за пиво; подлошки за коктели од хартија или картон; крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти; рекламен материјал за управување и закупување угостителски и слични објекти, канцеларии резервации за хотели и спортски настани, фирми за рекламирање, агенции и студија за звучно снимање; рекламен материјал за управување, изнајмување и закупување хотели, ресторани и



кафулиња и слични дејности, агенции хотелски резервации за спортски настани, рекламни фирми, агенции кои нудат изведба, модели и манекени и за студија за звучно снимање; материјал за маркетинг; производи од хартија; материјали за уметници и скулптори; хартија; картон и производи направени од овие материјали, кои не спаѓаат во други класи; книговезен материјал; лепила за канцелариски или домашни потреби; материјали за уметници; четкички за сликање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), упатствен и наставен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; печатарски подлоги; вклучително и неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат во оваа класа); упатствен материјал кој се состои од печатени материјали или во вид на игри; производи од хартија или картон; кеси и торби направени од синтетички материјали; носачи на звук на база на хартија, производи од хартија и картон; канцелариски реквизити; печатарски производи, знаци, букви, печатарски подлоги и предмети кои имаат уметничка вредност; притиснувачи за хартија, отворачи за писма, инструменти за пишување, при што сите овие производи се направени од некапоцени метали и нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се затвораат со помош на механизам за затворање во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни секретарки

кл. 34 пепелници; тутун за цваќање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; запалки за луле; пакувања за цигари (доза за цигари); табакери за цигари; држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држачи за пури; држачи за цигари; контејнери за одржување на влагата на цигарите; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; држачи за кибрити; бездимен тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи; лулиња за тутун; прибор за лулиња; стативи за лулиња; кеси за тутун; лулиња за тутун; контејнери за тутун; туби за пакување на пури „Etui/Tube“; контејнери за одржување на влагата пурите; навлажнувачи за пури; контејнери за одржување на влагата на пурите кои се поставуваат на маса; контејнери за одржување на влагата на пурите во услови на патување; режачи за пури; направи за пробивање пури; ножички за пури; запалки на плин; апсорпциона хартија за лулиња за тутун; филтри за цигари; држачи за запалки за цигари; држачи за запалки за пури; држачи за пури и за запалки; туби за цигари; хартија за цигари; машини за виткање цигари; хартија за виткање цигари; мали цигари; штипки за прикачување на запалките за цигари и за пури, за објекти; прибор за полирање; прибор за чистење лулиња; урни за пушење; филтри за тутун; тегли за тутун; замена за тутун; лимени кутии за тутун

кл. 41 образование, обезбедување обука, забава, имено организирање и реализација на

концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во нокни клубови; организирање и реализација на забавни настани во нокни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање резервации на билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава, имено, обезбедување на „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, имено, реализирање на забави; услуги за забава, имено, обезбедување на музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување „он лајн“ ревији; услуги за забава, имено, обезбедување на фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мрбилна комуникација преку глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, имено, емитување преку уред - лично помагало; услуги за забава, имено, емитување преку веб сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; нокни клубови; електронска „он лајн“ публикација на книги и билтени; „он лајн“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање на спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање на шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски

програми; производство на звучни и музички видео снимки; обезбедување на простории за билијард; обезбедување на објекти за казино; обезбедување сали за танцување; обезбедување на објекти за голф; обезбедување упатства со информации за покер; обезбедување на игри со карти „он лајн“; обезбедување на игри на покер „он лајн“; обезбедување „он лајн“ публикација од областа на забавата; обезбедување на салони за „rachinko“; обезбедување на базени за капење; обезбедување услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување на филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, ревији; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

(210) **TM 2009/517** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. and OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD**
2-9, Kanda-Tsukasacho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JP and 2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/518** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SONALIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2009/519** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

LARONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2009/520** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.**
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VALORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2009/521** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола**

ул. Долнооризарски пат бб, Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко

(210) **TM 2009/522** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **KIA MOTORS CORPORATION**
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ECO DYNAMICS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибузи, комбиња, мини комбиња, омнибузи,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала

(210) **TM 2009/523** (220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **BALKANPHARMA DUPNITSA AD**
3 Samokovsko Chaussee Str., 2600 Dupnitsa, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ZIVOT BEZ BOLKA!

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
кл. 35 огласување, рекламирање, водење на
работење, управување со работи, трговски
дејности и пружање услуги на трети лица при
продажба на фармацевтски производи, увоз-извоз

(210) **TM 2009/525** (220) 27/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Трговец поединец за услуги Олгица Милан**
Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ ТП Охрид
бул. Туристичка бр. 104/1-15, 6000 Охрид, МК
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)



(591) сина, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи

кл. 39 патувања (организирање на патувања);
резервирање места за патувања; автобуски
превоз; превоз со автомобили; изнајмување
возила; превезување патници; резервации;
разгледување на културни знаменитости и
обиколки [туризам]

(210) **TM 2009/527** (220) 27/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, промет на големо и**
мало, угостителство и услуги ДАР МИР ДООЕЛ
Скопје

ул.Тиранска бр.9, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/528** (220) 27/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО**
ул. Водњанска бр. 7, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела, сива, црна
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/529** (220) 27/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО**
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони

за коса, препарати за нега на забите

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/530** (220) 27/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО**
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, МК

(540)

TIM POINT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита,

леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/532** (220) 28/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно црвена (циклама), бела и златно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/533** (220) 28/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бб 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и златно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/535** (220) 29/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **GLAXO GROUP LIMITED**

Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue GB-
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ALLI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за губење на тежината, контролирање на тежината, управување со режим на исхрана, исхрана и фитнес; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска употреба; витамини, минерали и додатоци за храна

(210) **TM 2009/537** (220) 29/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Прехранбена индустрија А.Д. ВИТАМИНКА - Прилеп**

ул. "Пеце Котески" б.б., Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафена, сина, зелена, црвена, златно-жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чајно пециво прелиено со чоколада

(210) **TM 2009/538** (220) 29/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ТДУТУ „Спиритим“ ДООЕЛ**

ул. Иво Лола Рибар бр. 34, Скопје, МК

(540)

КАФЕ ХЕМИНГВАЈ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) **TM 2009/540**

(220) 01/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за маркетинг и пропаганда ЕПП Комјунিকেјшенс ДОО Скопје**

ул. Коце Металец бр. 1а/19, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, маркетинг и пропаганда

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/544**

(220) 02/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ДТПУ ПОБЕДА ДС ДООЕЛ**

ул. Игор Тричковик 3/1 Куманово, МК

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/545**

(220) 02/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Вижн Борд ДОО**

ул. Франце Прешерн 197 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2009/552**

(220) 02/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Associazione Radio Maria**

Via Turati 7 22036 Erba CO, IT

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ**, АДВОКАТ Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

РАДИО МАРИА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образование, обезбедување обуки, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2009/553**


(220) 02/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Бахус КМС ДОО Скопје**

ул. Васил Ѓоргов 28/36 Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена, златна, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и срда вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци - ракија

кл. 35 продажба, дистрибуција и други услуги поврзани со алкохол на големо и мало

(210) ТМ 2009/554

(220) 03/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД

ул. „Цане Кузмановски“ бр. 1, 7500 Прилеп, МК

(540)



(591) златна, зелена, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/555

(220) 03/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП

ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ“, бр. 1 Прилеп, МК

(540)



(591) златна, зелена, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2009/556

(220) 03/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по интерна медицина МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА Скопје
ул. Максим Горки бр. 25, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темни и светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи

кл. 44 медицински услуги

(210) ТМ 2009/559

(220) 03/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Zippo Manufacturing Company

33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ZIPPO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметика

(210) ТМ 2009/560

(220) 03/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD

No. 9 King Long Road, Jimei District, Xiamen, Fujian, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автобуси (моторни); автомобили; автомобилски каросерии; шасии (за возила); гуми за тркала кај возилата; тапацири за возила; локомотиви; моторцикли; спортски возила; мотори за копнени возила; возила за влечење по копно, воздух, вода или шина; носачи за багаж кај возилата, седишта за возила; навлаки за седишта за возилата; сигурносни ремени за седишта кај возилата; калници за возила; волани за управување кај возилата; внатрешни цевки за пневматски тркала; аларми за возила против грабеж; авиони

(210) **TM 2009/561**

(220) 08/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. A corporation duly organized and existing the laws of Japan**
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов"**
1556, 1000, Скопје

(540)

SUMIPEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 необработена пластика, необработени синтетички смоли

(210) **TM 2009/562**

(220) 08/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ДОО ВИПС**

ул. Марко Цепенков бр. 1 Охрид, МК

(540)



(591) сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со прехранбени продукти, козметички продукти, школски прибор, продукти за домаќинство, текстил, средства за хигиена

(210) **TM 2009/563**

(220) 08/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Сашо Спасовски**

ул. „Ленинова“ бр. 53/2 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SUDOCREM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белеење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/573**

(220) 09/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ**

ул. Моша Пијаде бр. 230 Прилеп, МК

(540)



АВТО МОТО ДРУШТВО "ПРИЛЕПЕЦ"

(591) жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 издавање на документи

кл. 41 обука на кандидати за возачи (авто школа)

кл. 42 технички преглед и испитување на возилата

(210) **TM 2009/580**

(220) 11/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Kia Motors Corporation**

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 патнички автомобили, камиони, автобуси, минибуси, комбиња, миникомбиња, омнибуси, превозни средства на четири тркала, возила со две тркала

(210) ТМ 2009/581

(220) 11/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

КЛОПИДЕКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2009/582

(220) 11/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) ДПТУ „ПЛУСКОМ“ ДООЕЛ

ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, вафли, фино ситно печиво, чајни колачиња

(210) ТМ 209/583

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за транспорт, посредништво, трговија и услуги ФАРКО-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт 1000 Скопје, ул. Атанас Бабата бр. 12, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

КОМФОРТ СИК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чевли, обувки и влечки

(210) ТМ 2009/584

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) МЕЧО'С ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр. 38 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2009/585

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) жолта, бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ориз

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со ориз

(210) **TM 2009/586**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, зелена, жолта, црвена, кафена, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 био мирудија

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со био мирудија

(210) **TM 2009/587**


(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, сина, жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 гриз

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со гриз

(210) **TM 2009/588**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, кафена, зелена, црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 црвен пипер

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со црвен пипер

(210) **TM 2009/589**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, кафена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 какао

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со какао

(210) **TM 2009/590** (220) 12/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, сина, црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 презла - лебни трошки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со презла - лебни трошки

(210) **TM 2009/591** (220) 12/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) жолта, бела, сина, црна и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кокос

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со кокос

(210) **TM 2009/592** (220) 12/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 шеќер во прав

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со шеќер во прав

(210) **TM 2009/593** (220) 12/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид**

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 нишесте - скроб

кл. 35 услуги при продажба на мали и големо со нишесте - скроб

(210) ТМ 2009/594

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 сусам

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со сусам

(210) ТМ 2009/595

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 суво грозје

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со суво грозје

(210) ТМ 2009/596

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мелен бибер

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со мелен бибер

(210) ТМ 2009/597

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена, портокалова и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ванилин шеќер

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со ванилин шеќер

(210) **TM 2009/598**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид****ул. Марко Несторски бр.62 6000 Охрид, МК**

(540)



(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 прашок за печење

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со прашок за печење

(210) **TM 2009/600**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Bongrain SA (a French societe anonyme)****42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR**(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, сирење и млечни производи, масла за јадење и масти

(210) **TM 2009/601**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **AstraZeneca UK Limited****15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, GB**(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SEROQUEL XR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции, фармацевтски производи

(210) **TM 2009/602**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **HB BODY S.A.****570 22 Sindos Industrial Area Thessaloniki, GR**(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубива, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рфа и гниење на дрвото, материји за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

(210) **TM 2009/603**

(220) 12/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Ventzislav Stoyanov IVANOV****48, Naum Str., 1415, Sofia, BG**(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, АДВОКАТ**
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

ЗЛАТНА ТРЕСКА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** рекламни услуги, он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа, деловно истражување, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, промоција на продажба за други, објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/, помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на телевизија, компилација на податоци во компјутерска база на податоци, систематизација на информации во компјутерска база на податоци, консултации за ефикасност, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), соопштувања за дејноста, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање) /за отсутни претплатници/ бизнис менаџмент

кл. **38** телекомуникации, поврзување и обезбедување телекомуникациски врски на глобална компјутерска мрежа, електронски пораки, електронска пошта, електронски билтени (телекомуникациони услуги), новински агенции, пренос на пораки и слики по пат на компјутер, комуникација по пат на телефон, комуникација по пат на мобилен телефон, емитување на радио и телевизиски програми, емитување кабелска телевизија, телефонски услуги, дисеминација на радио и ТВ програми, електронски дисплеј услуги (телекомуникации), пренос преку сателит, кабелска телевизија, услуги на организирање телеконференции, пренос преку радио, информации за телекомуникации, изнајмување телекомуникациска опрема, изнајмување телефони, телеграфски услуги, телекомуникациски излезни услуги

кл. **41** образовни обуки, забавни услуги, спортски и културни активности, организирање лотарии, услуги на организирање на он-лај компјутерски игри, услуги на обезбедување електронски игри преку глобална компјутерска мрежа, забавни услуги, имено обезбедување интерактивни клубски игри преку глобална комуникациска мрежа, преку телевизија, преку жични и безжични апарати и преку телекомуникациски мрежи и други медиуми, обезбедување интерактивни игри кои вклучуваат решенија на проблеми преку глобална комуникациска мрежа, преку телевизија, преку жични и безжични апарати и преку телекомуникациски мрежи и други медиуми, обезбедување интерактивни игри за наоѓање на скриено богатство и игри за ловење на скитници на и преку безжични апарати и преку глобална телекомуникациска мрежа преку телевизија, преку жични и безжични апарати и преку телекомуникациски мрежи и други медиуми, он-лајн објавување на електронски книги и списанија, организирање забавни игри и шоуа

(услуги на импресарија), забавни информации, изведби во живо, производство на телевизиска програма (шоу програма), производство на шоу програми, музички сали, електронско деск топ објавување, изнајмување видео ленти, ноќни клубови, услуги на организирање игри преку телефон, играње, клубски услуги (забава или образование), организирање натпревари (забава или образование), услуги на преведувачи, изнајмување видео ленти, ноќни клубови, комар, он-лајн услуги за организирање игри (преку компјутерска мрежа), презентација на претстави во живо, услуги на новински извастувачи, уредување радио и ТВ програми, деск- топ објавување, обезбедување простории за казина, забавни паркови

(210) **ТМ 2009/606**

(220) 16/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ДЦ ГРУП ДОО Скопје**

50 Дивизија, 34-2/15 1000 Скопје, МК

(740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **ТМ 2009/608**

(220) 16/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **МАРМАКС ГРУП ДОО Скопје**

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 20, 1000 Скопје, МК

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје**

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** диско клубови, дискотеки (услуги на дискотеки), клубови (услуги на клубови), планирање приеми (забава), приредби (одржување на приредбите)



(210) **TM 2009/610** (220) 16/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ЗАРАЦЕТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2009/611** (220) 16/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ИСОКАРД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2009/612** (220) 16/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје**
29 Ноември 17/2-5 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување/рекламирање; огласување по пат на електронска наредба; рекламна документација, уредување на рекламна документација; совети за потрошувачи (рекламни информации и служба за советување на потрошувачи; анализи (цена на трошоци); телефонско одговарање за недостапни претплатници; праќање на сметки; складирање на книги; консултации во бизнис менаџмент и организација; асистирање во бизнис менаџмент; консултации во бизнис менаџмент; консултации во бизнис организација; медиуми за комуникација (презентација на добра на медиуми за комуникација) за малопродажни цели; компјутерски бази на податоци (собирање на

информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; огласување преку телевизија; презентација на добра на комуникациски медиум за малопродажни цели

кл. 38 услуги за користење пејџери, (радио, телефон или други средства за електронска комуникација); обезбедување пристап до база на податоци; телеконференциски услуги; компјутерско помагало за пренос на пораки и слики; компјутерски терминали, комуникација преку компјутерски терминали

кл. 45 компјутерски софтвер, лиценцирање на компјутерски софтвер (правни услуги); регистрација на домени (правни услуги)

(210) **TM 2009/616** (220) 17/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за деловни и менаџмент услуги**
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО

ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување /рекламирање/, рекламни агенции, ширење рекламен материјал, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), професионална деловна консултација, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, маркетинг агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), изнајмување на рекламен простор, организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, изнајмување на рекламен простор на медиумите за комуникација, компилација на податоци во бази на податоци, информатички агенции, маркетинг истражување, маркетинг студии, услуги на клипинг на вести, односи со јавност, агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), истражувања за дејностите, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени

(анализа на производни цени), промоција / продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 38 телекомуникации, компјутерски пренос на пораки и слики, електронска пошта, информации за телекомуникации, електронски пораки, новинарски агенции, обезбедување пристап до бази на податоци

кл. 41 објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободно време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и објавување текстови

(210) **TM 2009/617** (220) 17/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО**

ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување /рекламирање/, рекламни агенции, ширење рекламен материјал, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), професионална деловна консултација, проучување на пазарот (маркетинг), рекламни агенции, маркетинг агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), изнајмување на рекламен простор, организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели, надворешно рекламирање, изнајмување на рекламен простор на медиумите за комуникација, компилација на податоци во бази на податоци, информатички агенции, маркетинг истражување, маркетинг студии, услуги на клипинг на вести, односи со јавност, агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети

за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), истражувања за дејностите, организирање дејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени (анализа на производни цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 38 телекомуникации, компјутерски пренос на пораки и слики, електронска пошта, информации за телекомуникации, електронски пораки, новинарски агенции, обезбедување пристап до бази на податоци

кл. 41 објавување книги, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани за исполнување на слободно време, услуги на дигитално снимање, културни активности, електронско десктоп објавување, услуги на новински репортери, обезбедување он-лајн електронски публикации, објавување он-лајн книги, објавување он-лајн весници, пишување и објавување текстови

(210) **TM 2009/620** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за дизајн на ентериери МОНТИМПЕКС
ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје**

ул. Димитрије Туцовиќ бр. 38, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, сива, сина, виолетова и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 архитектура, внатрешно уредување (декорација), дизајн, инженерски нацрти, изградба (изработка на нацрти и дизајни за изградба), совети за градежништво

(210) **TM 2009/621** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PATIZRA



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/622** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ATENATIV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, протеини добиени
од раствор што содржат крв или крвна плазма,
како што се антиромбин и медикаменти кои
содржат албумин за инфузија

(210) **TM 2009/623** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

OCTAPLEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, имено плазма
деривати за инјектирање

(210) **TM 2009/624** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

RHESONATIV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2009/625** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

OCTAGAM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, имено крвни
препарати за интравенска апликација

(210) **TM 2009/626** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

OCTANINE F

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, имено фактори за
коагулација, како што е факторот IX, за инфузија

(210) **TM 2009/627** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

WILATE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, особено крвни
препарати за инфузија, како двојно-вирусно
инактивиран фактор VIII и von Willebrand фактор

(210) **TM 2009/628** (220) 19/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Octapharma AG**
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

OCTAPHARMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, имено деривати на крвна плазма како што е вирусно инактивирана крвна плазма, крвен фактор за коагулација, имуноглобулини

(210) **ТМ 2009/631**

(220) 22/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Милошевски Бобан**

бул. Јане Сандански бр. 74/23 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2009/632**

(220) 22/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **СМАРТ КОМ**

ул. Македонски просветители бр. 5 6000 Охрид, МК

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **ТМ 2009/634**

(220) 23/06/2009


(442) 30/04/2010

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ**
експорт импорт АД Скопје

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,** АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, портокалова, жолта и жолто-кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **ТМ 2009/635**

(220) 23/06/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Тони Десовски**

ул. 29ти Ноември бр. 6/5 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

EQUILIBRIUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, печатени работи, фотографии, весници, печатени изданија, постери, албуми, публикации, проспекти, брошури, календари, известување, книги, нацрти

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), On-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), објавување рекламни текстови, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), изнајмување рекламен простор, односи со јавност

кл. 41 забава, спортски и културни активности, вариете, дискотеки (услуги на дискотеките), клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, студио за снимање (услуги на студио за снимање), тонски снимки (изнајмување тонски снимки), оркестри (услуги кои ги даваат оркестрите), приредби (одржување на приредби),



разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, конференции (организирање и водење конференции), магнетоскопи (изнајмување магнетоскопи), монтажа на радио и телевизиски програми, забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

(210) **TM 2009/639** (220) 25/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Diageo North America, Inc.**

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

STE PIERRE SMIRNOFF FLS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) **TM 2009/640** (220) 25/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Diageo North America, Inc.**

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци

(210) **TM 2009/641** (220) 25/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Трговско друштво за производство на хигиенски производи ХИПС ИНДУСТРИЈА ЗА ХИГИЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ДОО Скопје**
ул. Првوماјска 66, 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје**

(540)

INTIMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хигиенски влошки

(210) **TM 2009/642** (220) 26/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги на разонода и образовни услуги во вид на телевизиски настани и радио програми на полето на кошарката и прикажани кошаркарски игри и кошаркарски приредби; услуги на продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми за кошаркарски игри, кошаркарски настани и програми од областа на кошарката; услуги на водење и организирање кошаркарски клиники и кампови, клиники и кампови за тренери, клиники и кампови за танчерски тимови и кошаркашки игри; услуги на разоноди во вид на лични појавувања во костумирани маскоти или танчерски тимови на кошаркарски игри и приредби, клиники, кампови, промоции и други настани, специјални настани и журки врзани за кошарка; услуги на клубови на обожаватели; услуги на разонода, имено оние кои даваат веб-сајт представување мултимедијални содржини во вид на најважни телевизиски настани, интерактивни најважни телевизиски настани, видео снимки, видео стрим снимки, интерактивни видео избори најважни настани, радио програми, најважни радијски настани и аудио снимки на полето на кошарката; услуги на обезбедување вести и информации во вид на статистика и основни податоци на полето на кошарката; он-лајн игрички што не можат да

се преземат, имено компјутерски игрички, видео игрички, интерактивни видео игрички, акциони игрички, аркадни игрички, општествени игрички за возрасни и деца, игри на табла, сложувалки, едноставни игрички; услуги на електронско издавање, имено, издавање магазини, водичи, билтени, книги во боја и игрички кај кои играчите се одредуваат по пат на интернет, се во врска со кошарката; услуги на обезбедување он-лајн компјутерски бази на податоци на полето на кошарката

(210) **TM 2009/643** (220) 26/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ДООЕЛ Кифф експорт-импорт, Скопје**
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.30, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) сива, портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна пијалаци

(210) **TM 2009/644** (220) 29/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.**
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул.**
Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, златна, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари

(210) **TM 2009/645** (220) 29/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство услуги и трговија**
КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп

ул. Орде Тодороски - Шемко бр. 43, Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал, мермер, камен, камен (предмети направени од камен), камен за градба, биста од камен, бетон или мермер, сечење, обликување и обработка на камен, вештачки камен, гранит, гробници /неметални/, ѕидни и подни облоги /неметални/, капаци /штитници/ неметални, керамика (суровиции за керамика), мозаици за градба, надгробен камен, надгробни плочи /неметални/, надгробни споменици /неметални/, неметални плочници, ниски столпчиња, огноотпорен камен, огради /неметални/, плочи за градба /неметални/, плочи за поплочување /неметални/, плочи од вештачки материјал за обложување патишта, под од камени плочи, подови /неметални/, прагови /неметални/, скали /неметални/, скулптури од камен, бетон или мермер, спомен плочи /неметални/, столбови на скали /неметални/, столбови /надгробни столбови/ неметални, столбови /неметални/, уметнички предмети од камен, бетон или мермер, фигури од камен, бетон или мермер

кл. 35 улусги при продажба на големо и мало со мермер, камен, гранит и предмети од мермер, камен и грани, вадење руди

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталициски услуги, каменоломи (вадење камен)

кл. 40 обработка на материјали, сечење блокови и плочи по најразлични димензии, калибрирање, полирање до давање висок сјај, попречно сечење и оборување на рабови, завршна обработка на рабови (кантирање), составување градба по нарачка /за трето лице/



(210) **TM 2009/646** (220) 29/06/2009
(442) 30/04/2010


(731) **Diageo North America, Inc.**

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци

(210) **TM 2009/647** (220) 29/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **SP BRAND HOLDING EEIG**

Culliganlaan 2a, B1831, Diegem, BE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

DUNLOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** гуми (пневматици)

(210) **TM 2009/648** (220) 30/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.**

**Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR**

(740) МАКЕДОНИЈА ПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, вилетова, црвена, златна, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** цигари

(210) **TM 2009/651** (220) 30/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ЖИ-ДА 07**

ул. Максим Горки бр. 20 Скопје, МК

(540)



(591) црна, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2009/652** (220) 01/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Дрита Комерц ДООЕЛ**

с. Палчиште, Тетово, МК

(540)

ALFA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување, сапуни, парфинерија и етерична масла

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерична масла

(210) **TM 2009/653** (220) 01/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ДПТУ АНТАРИАС Габриела и др. ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. Бојмија бр. 1/2-лок.4 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција); спасување и настава; апарати инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос, репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; а особено здружување на производи, за добивка на другите, на различни видови производи од областа на електрика, електроника, телекомуникација како и телефонски апарати и инструменти, што им овозможува на потрошувачите лесно да ги видат и купат производите; обезбедување информации и совети на потенцијалните купувачи за погодностите на производите; здружување на производи, за добивка на другите, на различни видови производи од областа на електрика, електроника, телекомуникација како и телефонски апарати и инструменти, што овозможува потрошувачите лесно да ги видат и купат производите преку интернет; обезбедување информации и совети на потенцијалните купувачи за погодностите на производите преку интернет

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги; а особено инсталација, поправка и одржување на електрични, електронски, телекомуникациски, телефонски апарати и инструменти; обезбедување информации, советодавни услуги, консултационски услуги како и асистенција во врска со гореспомнатите услуги

(210) **TM 2009/654** (220) 01/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **FRS Hotel Group (Lux) S.a.r.l.**

16, Avenue Pasteur, L-2310, LU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

FAIRMONT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за рекламирање; услуги за деловен менаџмент и управување; деловен менаџмент за хотели, бањи, сместување за персоналот, продавници за храна, продавници за пијалаци, канцеларии, деловни центри, стокровни куќи, трговски центри, продавници на мало и на големо; консултантски услуги за деловен менаџмент, консултантски услуги за управување со хотели, консултантски услуги за бањи, консултантски услуги за деловен менаџмент во врска со храна и пијалаци; услуги за деловни совети кои се однесуваат на франшиза; деловно управување; канцелариски функции; организирање конвенции и изложби за деловни и комерцијални цели; услуги за продажба; услуги за малопродажба; услуги за нарачки по пошта; услуги за продажба преку интернет; здружување, за потреби на други лица, на разновидни производи, со што им се овозможува на потрошувачите полесен пристап до и купување на тие производи во хотел, во продавници за храна и пијалаци, во деловна зграда, конгресен центар, во стокровни куќи, или во продавници на големо, од општ каталог на производи, и тоа по пат на нарачки по пошта или преку телекомуникации, или од веб-сајт за општа продажба преку глобална комуникациска мрежа; изготвување списоци за праќање пошта; услуги за нарачка по пошта, телефон и сите други видови комуникација и телекомуникација; директно рекламирање по пат на испраќање пошта; услуги за деловни совети и деловно управување; услуги за прикажување на стоки; услуги за објавување; услуги за маркетинг и промоција, анализа и истражување на пазарот; програми за стимулирачки награди, исто така и за гости во хотели и одморалишта; програми за стимулирачки награди за клиенти во бањи; програми за стимулирачки награди за корисници на кредитни картички; функционирање на програми за лојалност на потрошувачите; услуги за приватни клубови за населението, вклучително и обезбедување на канцелариски простории за користење од страна на членови и домицилно население; услуги за агенции за увоз-извоз; набавка и купување производи во интерес на деловното работење; декорирање на излози; при што сите горенаведени услуги се нудат и електронски или „он-лајн“ од компјутерска датотека или преку интернет; информации, советодавни и консултантски услуги кои се

однесуваат на горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 35

кл. **36** работи што се однесуваат на недвижен имот; станови за сместување; управување со куќи за сместување и станбен имот; услуги за управување со сместувањето; продажба, изнајмување и давање под закуп апартмани, станови, згради, куќи, станбени згради со приватни станови и друг вид на станбено сместување; услуги за развој и управување со недвижен имот; одобрување и управување со права на други за користење на недвижен имот; одобрување и управување со право за користење апартмани, резиденции и недвижен имот од фракциски интерес во корист на членови на клубот; услуги што се однесуваат на станови, резиденции, недвижен имот од фракциски интерес, членови на клубот кои користат годишен одмор, членство во клубот, термински договорено користење на недвижен имот заради годишен одмор, термински договорено користење на недвижен имот; обезбедување сместување во куќи; давање под наем во име на други; изнајмување апартмани; изнајмување станови; станови за сместување; услуги кои се однесуваат на комерцијален имот, трговски центри и стоковни центри, како и недвижен имот од сите видови, и објекти кои се однесуваат на истите; услуги кои се однесуваат на продажба на термински договорено користење и привремена сопственост врз имот; услуги кои се однесуваат на размена на недвижен имот, вклучително и термински договорено користење и привремена сопственост врз имот; услуги за членство кои се однесуваат на термински договорено користење на имот; обезбедување информации за недвижен имот, станови, објекти (недвижности) за термински договорено користење и давање станови под наем; термински договорено користење на недвижен имот; термински договорено користење; на недвижен имот заради годишен одмор; услуги за членство кои се однесуваат на термински договорено користење на имот (сопствености); финансиски услуги; услуги што се однесуваат на залог; услуги за кредитни картички; монетарни услуги; услуги за обезбедување сефови; услуги за осигурување; при што сите горенаведени услуги се нудат и електронски или „онлајн“ од компјутерска датотека или преку интернет; информации, советодавни и консултантски услуги што се однесуваат на горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 36

кл. **43** услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; услуги за хотели и одморалишта; услуги за хотелско сместување; домарски услуги; услуги за резервации за хотелско сместување; изнајмување соби; обезбедување резервации и регистрации за привремено сместување; обезбедување резервации за подолг и краток престој во апартмани и згради со станови во приватна сопственост; услуги за приватни резиденции и друштвени клубови, вклучително и услуги за нега на деца, ангажирање (booking) за ресторани и оброци, банкети и друштвени настани за посебни пригоди; обезбедување објекти за конференции, услуги за организирање банкети;

услуги за бар, бифе, ресторан, салони за коктели и кафулиња, услуги за приготвување на храна; услуги за обезбедување храна; обезбедување објекти за конференции и изложби; при што сите горенаведени услуги се нудат и електронски или „он-лајн“ од компјутерска датотека или преку интернет; информации, советодавни и консултантски услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 43

(210) **TM 2009/655** (220) 01/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Fairmont Spas Inc.**

100 Wellington Street West, T.D. Centre, P.O. Box 40, Suite 1600 Toronto, Ontario M5k 1B7, CA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

WILLOW STREAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги за хигиена и разубавување на луѓе и животни; услуги за земјоделие, хортикултура и шумарство; обезбедување бањи за лекување, сауни, простории за третирање со пареа и салони за масажа; обезбедување услуги за масажа; турски бањи; услуги на салони за убавина и разубавување; услуги за женски и машки фризер; услуги за ароматерапија; услуги за здравствена заштита, разубавување, нега на телото, кожата и косата; домови за стари лица; одморалишта; домови за рехабилитација; при што сите горенаведени услуги се нудат и електронски или „онлајн“ од компјутерска датотека или преку интернет; информации, советодавни и консултантски услуги кои се однесуваат на горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 44

(210) **TM 2009/657** (220) 02/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај и производи од чај; газирани и нега-
зиран пијалаци на база на чај; леден чај;
немедицински билни чаеви и инфузии; мраз

(210) **TM 2009/658**

(220) 02/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Akita, Inc.**

**2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

CHARTIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурителни и финансиски услуги

(210) **TM 2009/659**

(220) 02/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Камелија Пиперевска**

ул. Мирче Ацев бр. 171/2-12, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, особено
текстилни производи за домашна употреба

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
текстилни производи

(210) **TM 2009/662**

(220) 03/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ROSEFIELD LUXEMBOURG SA**

412 F, Route D'esch, L - 1471, LU

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

PARFOIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

кл. 14 накит, благородни камења, благородни
метали и нивни смеси и производи направени
или обложени со овие материјали неспомнати во
други класи

кл. 18 сетови за патување, куфери за патување,
кожни ташни, куфери, патни торби, рачни торби,
ранци, торби за купување, торби за кампери,
торби за плажа

кл. 25 облека, обувки, капи

(210) **TM 2009/665**

(220) 03/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Kia Motors Corporation**

**231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

CERATO Koup

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибузи, комбиња, миникомбиња, омнибузи,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала

(210) **TM 2009/671**

(220) 06/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)





(591) темно виолетова, светло виолетова, сребрена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутун што не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2009/672** (220) 06/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **TDR d.o.o.**

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, сребрена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутун што не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење

на работење и водење комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална администрација; комерцијални работи; уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2009/673**

(220) 07/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје**

ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат** Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

КАФАЛГИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/678**

(220) 08/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС ДОО извоз-увоз Скопје**

ул. Качанички пат бб., Индустриска зона Визбегово, МК

(740) **ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА** бул. Св. Климент Охридски бр.66/1-3а, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисијски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатор за јајца

(210) **TM 2009/681**

(220) 08/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Novo Nordisk A/S**

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ПЕНМЕЈТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински апарати и инструменти

(210) **ТМ 2009/682**

(220) 08/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за маркетинг трговија и услуги ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, жолта, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцеларски работи, дејности (професионални консултации), дејности (консултации за водење на дејностите), демонстрација на производи, објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), информации за дејноста, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна хроника, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламни агенции, трговски дејности, увоз-извоз, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 организирање и емитување телевизиски емисии, кабелска телевизија, комуникација, пораки (пренос на пораки од една на друга личност), новинарски агенции, подвижна радио телевизија, упатства за телекомуникации

кл. 41 изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели, клубови, услуги на клубови /забава или одгледување/, книги (издавање на книгите), книги (изнајмување на книгите), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), натпревари (организирање натпревари) /обука, забава/, приредби (одржување приредби), семинари (организирање и водење семинари), клубови со средби, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите)

(210) **ТМ 2009/683**

(220) 08/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, алкохолни пијалаци (освен пиво), тутун, производи за пушачите, кибрит

(210) **ТМ 2009/684**

(220) 09/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство и трговија ИЛИНА увоз-извоз ДОО**

с. Велмеј, Дебрца ул. Бигла б.б., МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) зелена, бела, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода

(210) ТМ 2009/685

(220) 09/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет на големо и мало угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

бул. Јане Сандански ДТЦ 13 лик.4 Кисела Вода 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

ПАТУВАМЕ СОНУВАМЕ СО АУРОРА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) ТМ 2009/686

(220) 09/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

CERELINO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) ТМ 2009/689

(220) 09/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Снежана Лупевска

ул.Карл Хорн бр.61, Скопје, МК

(540)

КОД
со Снежана Лупевска

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 емитување тв програми, емитување емисии

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2009/691

(220) 10/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Mars, Incorporated

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна, кафена и црна

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; билки (тревки); јајца; млечни производи, желеа, џемови, компоти, млеко и млечни пијалаци, производи подготвувани за конзумирање што се состојат првенствено од гореспоменатите стоки

кл. **30** кафе и замени за кафе, чај, какао, чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од жита; леб, бисквити, торти, слатки (производи од тесто), чоколада и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет; сосови; песто, сосови; сосови како мирудии; мирудии; билки (тревки), мирудии, производи подготвени за конзумирање што се првенствено составени од горе споменатите производи

(210) **TM 2009/692**

(220) 10/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ZAHARNI IZDELIA - VARNA OOD****Zapadna Promishlena Zona, 9000 Varna, BG**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

ANA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; бисквити; колачи; бисквити со чоколада

(210) **TM 2009/696**

(220) 14/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Печатење, текстил-трукерај Трговец поединец ФЛЕКСО ПРИНТ ТП****ул. Алексо Демниевски бр. 27/1-Б, 1000 Скопје, МК**(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ****ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје**

(540)

FLEXOPRINT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картони производите од нив што не се опфаатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал

кл. **17** каучук, гума, полуфабрикати од пластични материјали

кл. **35** канцелариски работи, трговија на големо и мало со хартија, картони производи од нив, печатени работи, трговија на големо и мало со кожа, имитација на кожа, и производи од нив што не се опфатени со другите класи

(210) **TM 2009/697**

(220) 14/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија, транспорт, инженеринг и производство СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје****ул. Поп Богомил бр. 10 Скопје, МК**(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-Б, 1000, Скопје**

(540)

СЕТ-УНИОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; прекривки за кревети и маси, трикотажа

кл. **26** тантели, везови, панделки и гајтани; расте-гливи ленти за ракавици, прерамки, позамантерија

кл. **35** канцелариски работи; трговија на големо и мало со текстил и текстилни производи, трикотажа и позамантерија

(210) **TM 2009/710**

(220) 15/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Intervet International B.V.****Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL**(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**

(540)

RESFLOR



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(210) **TM 2009/711** (220) 15/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

OTOMAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(210) **TM 2009/712** (220) 15/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Intervet International B.V.**
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНПРО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

EXSPOT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за ветеринарна употреба

(210) **TM 2009/713** (220) 15/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH HOLDINGS CORPORATION**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци

(210) **TM 2009/714** (220) 15/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH HOLDINGS CORPORATION**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци

(210) **TM 2009/715** (220) 15/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH HOLDINGS CORPORATION**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци

(210) **TM 2009/716** (220) 15/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH HOLDINGS CORPORATION**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FROM A TO ZINC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци

(210) **TM 2009/717** (220) 15/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TUMULT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи и жита, леб, колачиња и слатки, сладоледи; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерални и сода води и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци, освен пиво

(210) **TM 2009/722**

(220) 16/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје**
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)

FORVITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/723**

(220) 16/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.**
ул. Маркова 101, 7500 Прилеп, МК

(740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун-особено цигари, производи за пушачите, кибрит

(210) **TM 2009/724**

(220) 16/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.**
ул. Маркова 101, 7500 Прилеп, МК

(740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, бела, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун-особено цигари, производи за пушачите, кибрит

(210) **TM 2009/726**

(220) 20/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Amgen Inc.,**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)

COVASCERT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/727**

(220) 20/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Amgen Inc.,**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)

MOSANOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/728**

(220) 20/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Akita, Inc.****2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурителни и финансиски услуги

(210) **TM 2009/729**

(220) 20/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Akita, Inc.****2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурителни и финансиски услуги

(210) **TM 2009/730**

(220) 20/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) **OVC AG****Baarerstrasse 53, CH-6304 ZUG, CH**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на работење, услуги што се занимаваат со рекламирање на стоки и услуги, услуги на работна комуникација како и други услуги на работно претставување, услуги на работење поврзани за финансиско посредување со пари и посредување, професионален консалтинг во работењето, услуги на посредување во работење за трети лица, давање на информации во работење, советување и помош во водење на работа, консултантски услуги во областа на информирањето, комуникациите и односот со јавност, консултантски услуги во областа на организација и водење работи, услуги на истражување на јавното мислење, услуги на компјутерска обработка на податоци (работна администрација), услуги на организација и водење излагања и натпревари, во комерцијални и/или огласувачки цели; објавување и разнесување на разни видови публикации, вклучително и разнесување на реклами и рекламни текстови, разнесување на промотивен материјал, реклами, праќање на промотивен материјал по пошта, објавување рекламни текстови, креирање текстови, рекламирање по пат на компјутерски мрежи, јавно огласување по пат на плакати, огласување на радио станици, промотивно огласување на телевизија, умножување документи, работни информации, анкети, услуги на агенции за увоз - извоз

кл. 36 услуги на осигурување, финансиски трансакции, трансакции врзани за недвижности, информации во областа на осигурувањето, услуги на консалтинг во осигурување, брокерски работи на осигурување, финансиска проценка на осигурување, посредување и претставување во осигурување, сите горенаведени услуги по пат на онлајн компјутерски мрежи и/или интернет, попис, финансиски и посреднички услуги и посредување во осигурувањето во областа на движен имот и услуги врзани за недвижности во областа на тргување со хартии од вредност, финансиски услуги, како и услуги на финансиски менаџмент во областа на позајмувањето, работи на штедење и менувачници, советување во финансиското работење и финансиска анализа, консалтинг во финансиски инжинеринг во областа на осигурувањето и банкарството

кл. 41 едукација и обука во областа на осигурувањето, банкарството, финансиските и паричните трансакции; објавување текстови за нерекламни цели, организација и водење семинари за обука, конференции, конгреси,

симпозиуми, работилници за обука и консултација, организација на саеми и излагања за едукативни и културни цели, организација, водење и спроведување едукација по пат на испити, практична обука, издавање печатени текстови (за нерекламни цели)

(210) **TM 2009/731** (220) 21/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ**

Моински пат бб, 1480 Гевгелија, МК

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VIFOOD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти

кл. **30** сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии

кл. **32** минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и зеленчук, овошни сокови и сокови од зеленчук

(210) **TM 2009/732** (220) 21/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

RELENTLESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерални и сода води и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **41** образовни услуги; подготовка на обука; разонода; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/734** (220) 21/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Societe des produits NESTLE S.A.**

1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ЗДРАВ ПОЧЕТОК ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** зеленчук и компири (конзервирани, смрзнати, сушени или варени), овошје (конзервирано, смрзнато, сушено или варено), печурки (конзервирани, сушени или варени), месо, живина, дивеч, риба и морска риба, сите овие продукти исто така во форма на екстракти, супи, желиња, тестенини, конзервирани, готови оброци, смрзнати или дехидрирани; мармалади; јајца; млеко, павлака, путер, сирење и други подготовки од храна врз база на млеко; замена за млеко; пијалаци врз база на млеко; десерти врз база на млеко и павлака; јогурти; млеко од соја (замена за млеко), подготовки врз база на соја; масти и масла за јадење; подготовки врз база на протеини за храна за луѓе; немасни павлаки; колбаси; сувомесни производи; путер од кикиритки; супи; концентрати за супи, бистри супи /бујони/, инстант супи, чорби, бистра супа со јајце

кл. **30** кафе, екстракти од кафе, подготовки и пијалаци врз база на кафе; ладно кафе (iced coffee); замени за кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и пијалаци врз база на чај; ладен чај; подготовки врз база на слад; какао и подготовки и пијалаци врз база на какао; чоколада, чоколадни производи, подготовки и пијалаци врз база на чоколада; слаткарски производи, колачиња, бонбони; шеќерни производи; шеќер; мастики за џвакање; природни засладувачи; пекарски производи, леб, квасец, пецива; бисквити, торти, колачи, обланди, карамели, пудинзи; сладолед, воден мраз /прехранбен/, шербети, смрзнати слаткарски производи, смрзнати торти, безалкохолни ледени пијалаци, смрзнати десерти, смрзнати јогурти; обрзани агенти за производство на сладолед и/или водни мразови и/или шербети и/или смрзнати слаткарски производи и/или смрзнати торти и/или безалкохолни ледени пијалаци и/или смрзнати десерти и/или смрзнати јогурти; мед и замена за мед; жита за појадок, мусли, пченкарни снегулки (corn flakes), табли од жита (cereal bars), подготвени жита (ready-to-eat cereals); подготовки од жита; ориз, паста, тестенини (noodles); прехранбени производи врз база на ориз, брашно или жита, како и во форма на готови оброци; пици; сендвичи; мешавина од паста за јадење и тесто спремно за подготвување; сосови; соја сос; кечап; ароматизирани или зачинети производи за исхрана, прехранбени зачини, зачини; преливи за салати, мајонез; сенф; киселина

кл. **32** пива, природна вода, пенлива или вода со додаток на јаглерод, преработена вода, изворска вода, минерална вода, ароматизирана вода; пијалаци со вкус и врз база на овошје, овошни и зеленчукови сокови, нектари, лимонади, сода и други безалкохолни пијалаци; сирупи, екстракти

и есенции и други подготовки за правење на безалкохолни пијалаци (освен есенцијални масла); млечни ферментирани пијалаци; пијалаци врз база на соја; пијалаци врз база на слад; изотонични пијалаци

(210) **TM 2009/736** (220) 23/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, кремова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; тревки (билки); јајца, млечни производи; желеа, џемови, компоти; млеко и млечни пијалаци; производи подготвени за конзумирање и коишто се составени првенствено од гореспоменатите производи

кл. **30** кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од жита; леб, бисквити, торти, колачи (производи од тесто), чоколадо и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед меласа; сол, сенф, оцет, сосови; песто; сосови како мируди; тревки (билки); мируди; производи подготвени за конзумирање а коишто се составени од горе споменатите производи

(210) **TM 2009/740** (220) 23/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС ДОО Скопје**

ул. Даме Груев бр.3-7, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** светлечки натписи - реклами, светлечки ознаки по патиштата, билборди, светлечки цевки за реклами, сигнали (електродинамички апарати за далечинско управување со сигнали), сигнализација, светлечка или механичка, табли за сигнализација (светлечки или механички), анимирани цртежи, дигитални технички цртачи, екрани за прожектирање, електрични контакти, електронски сигнали (емитувачи на електронските сигнали), зголемување (апарати за зголемување) /фотографија/, зголемувачи /оптика/, инструменти со зголемувачи, интер-комуникации (апарати за интер-комуникации), калибри /шаблони/, кинематографски апарати, механички натписи, монитори /опрема/, монитори /програми за сметачи/, обработка на текст /апарати за обработка на текст/, огледала /оптика/, оптички инструменти за прожектирање зголемени слики на екран, оптички податоци (подлоги за оптички податоци) планови (инструменти за изработка на планови), податоци (подлоги за податоци), предаватели на електронски сигнали, преносник /фотографија/, прожектирање (апарати за прожектирање), прожектирање (екрани за прожектирање), фотографски снимки (апарати за фотографски снимки), фотокопирање (апарати и уреди за фотокопирање) /вклучително и електростатски и термички апарати и уреди/

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, огласување /рекламирање/, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), трговски дејности, увоз-извоз

кл. **40** обработка на материјали, печатење, печатење на хартија, самолеплива фолија, винилно платно, МЕШ, фотофилмско печатење, печатење на: плексиглас, форекс, лим, пластика, дрво, стакло, камен, фотографија (изработка на фотографии), хартија (обработка на хартијата), развивање фотографски филмови, примероци (печатење примероци), литографско печатење, офсет печатење, финиширање на хартија - обработка на хартија, печатење по модел, перманентно печатење - третман на материјали, услуги при фотосоставување, фотографско печатење, фотографирање

(210) **TM 2009/741** (220) 23/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС ДОО Скопје**

ул. Даме Груев бр.3-7, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

INPEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 светлечки натписи - реклами, светлечки ознаки по патиштата, билборди, светлечки цевки за реклами, сигнали (електродинамички апарати за далечинско управување со сигнали), сигнализација, светлечка или механичка, табла за сигнализација (светлечки или механички), анимирани цртежи, дигитални технички цртаци, екрани за прожектирање, електрични контакти, електронски сигнали (емитувачи на електронските сигнали), зголемување (апарати за зголемување) /фотографија/, зголемувачи /оптика/, инструменти со зголемувачи, интер-комуникации (апарати за интер-комуникации), калибри /шаблони/, кинематографски апарати, механички натписи, монитори /опрема/, монитори /програми за сметачи/, обработка на текст /апарати за обработка на текст/, огледала /оптика/, оптички инструменти за прожектирање зголемени слики на екран, оптички податоци (подлоги за оптички податоци) планови (инструменти за изработка на планови), податоци (подлоги за податоци), предаватели на електронски сигнали, преносник /фотографија/, прожектирање (апарати за прожектирање), прожектирање (екрани за прожектирање), фотографски снимки (апарати за фотографски снимки), фотокопирање (апарати и уреди за фотокопирање) /вклучително и електростатски и термички апарати и уреди/

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, огласување /рекламирање/, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање, рекламни огласи (ширење рекламни огласи), трговски дејности, увоз-извоз

кл. 40 обработка на материјали, печатење, печатење на хартија, самолеплива фолија, винилно платно, МЕШ, фотофилмско печатење, печатење на: плексиглас, форекс, лим, пластика, дрво, стакло, камен, фотографија (изработка на фотографии), хартија (обработка на хартијата), развивање фотографски филмови, примероци (печатење примероци), литографско печатење, офсет печатење, финиширање на хартија - обработка на хартија, печатење по модел, перманентно печатење -третман на материјали, услуги при фотосоставување, фотографско печатење, фотографирање

(210) ТМ 2009/742

(220) 23/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Бул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работата; промовирање на продажбата за трети лица; трговија на големо и мало со возила; трговија на големо и мало со резервни делови за возила; увоз - извоз

кл. 37 одржување и поправка на моторни возила

(210) ТМ 2009/743

(220) 23/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Бул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работата; промовирање на продажбата за трети лица; трговија на големо и мало со возила; трговија на големо и мало со резервни делови за возила; увоз - извоз

кл. 37 одржување и поправка на моторни возила

(210) ТМ 2009/745

(220) 23/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Менкиноски Живко

ул. М.Јорданоски бр.11, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 коцкање (игрње за пари)

(210) TM 2009/746

(220) 23/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Менкиноски Живко

ул. М. Јорданоски бр.11, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; промовирање на продажбата за трети лица; трговија на големо и мало; увоз - извоз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(210) TM 2009/747

(220) 24/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје

ул.Партизански одреди бб, Реонски центар Карпош III, трговски дел, секција IV/8, Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) зелна, сива и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи со лиофилизиран матичен млеч, прополис, полен, пчелин восок и други пчелини производи; антиоксиданси, минерали, екстракти од лековити билки; функционална храна-ркулци од мешунки; соја, азуки, мунг, наут, лека, оцет од дива јаболка со лековити билки

(210) TM 2009/748

(220) 24/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје

ул.Партизански одреди бб, Реонски центар Карпош III, трговски дел, секција IV/8, Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, сива и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи со природни липозони изолирани од лецитин од соја, пчелини производи матичен млеч, прополис, жен-шен, лековити билки, витамини, алоја, етерични масла, мед, глина, каолин и други природни супстанции

кл. 30 производи со лиофилизиран матичен млеч, прополис, полен, пчелин восок и други пчелини производи; антиоксиданси, минерали, екстракти од лековити билки; функционална

храна-ркулци од мешунки; соја, азуки, мунг, наут, лека, оцет од дива јаболка со лековити билки

(210) TM 2009/753

(220) 24/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Warner Bros. Entertainment Inc. a Delaware Corporation,



4000 Warner Boulevard, Burbank, California
91522, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

POTTERMORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 однапред снимени ленти, аудио-видео ленти, аудио видео касети, аудио видео дискови и дигитални повеќенаменски дискови кои прикажуваат комедија, драма, акција и авантура; аудио снимања што можат да се преземат што прикажуваат комедија, драма, акција и авантура; рачни дигитрони; ЦД ROM дискови за компјутерски игрички; интерактивни програми за видео игри; интерактивни мултимедијални програми за игри; кертриџи за видео игри и касети; електронски дневници; подлоги за глумци; компјутерски програми, имено, софтверско поврзување дигитализирани видео и аудио медиуми со глобална компјутерска информационе мрежа по пат на опрема за мобилни телефони, имено „hands free“ рачна слободна опрема, позадини за мобилни телефони и позадини за екран на мобилни телефони кодирани магнетски картички, имено, картички за телефон, кредитни картички, платежни картички, дебитни картички и магнетска клуч картичка; телефонски мелодиуми за бежични телефони; чувари на екран за компјутери кои можат да се преземат

кл. 16 печатарски работи и стока од хартија, имено, книги што прикажуваат акција, авантура и комедија, магазини што прикажуваат акција, авантура и комедија; боемки, детски работни книги; тетратки, дневници, бележници, канцелариски материјал, хартија за пишување, пликоа, разгледници, пенкала, моливи и футроли за нив, гуми, кредити, маркери, моливи во боја, комплети за боење, кредити и даски за креда; постери; обвивки за книги, книжни ознаки, календари

кл. 28 играчки и спортски стоки, вклучително игри и играчки, имено,

фигури со механизам и опрема за нив; кадифени играчки; балони; играчки за јавање; опрема која се продава како единица за играње игри со карти, играчки возила; кукли; единици за електронски рачни игри; опрема за игри која се продава како единица за играње игри на табла, игри со карти, друштвени игри и игри со мета од акционен вид самостојни видео машини за игра со излез; сложувалки и сложувалки што изработуваат рачно; топки; имено, топки за игралиште, фудбалски топки, кошаркарски топки; сплавоци за пливање за рекреативна употреба; играчки за печење и варење, играчки банки,

снежни глобуси и играчки; украси за божиќно дрво

кл. 35 онлајн услуги на изнајмување во работилници кои содржат однапред снимени аудио книги; електронски книги; потрошувачка

стока, имено, книги кои содржат акција, авантура и комедија; магазини кои содржат акција, авантура и комедија; боемки, детски работни книги; тетратки, дневници, бележници, канцелариски материјал, хартија за пишување, пликоа, разгледници, пенкала, моливи и футроли за нив, гумички, кредити, маркери, моливи во боја, комплети за боење, постери; обвивки за книги, книжни ознаки и календари; услуги на огласување и промовирање и услуги на давање информации во врска со нив; услуги на работни информации; собирање реклами

кл. 38 безбедување повеќекориснички пристап кон глобалната компјутерска информациски мрежа; обезбедување он-лајн зборувалници и електронски огласни табли за пренос (праќање) на пораки помеѓу корисници во области на општ интерес; обезбедување на он-лајн комуникациски врски кои префрлаат веб-страници на корисникот на други локални и глобални веб-страници; обезбедување на онлајн олеснувања во интерактивниот режим на работа со други компјутерски корисници во поглед на теми од општ интерес

кл. 41 услуги на забава, имено, снабдување веб-страници кои прикажуваат филмски исечоци, фотографии и други мултимедијални материјали; снабдување он-лајн на компјутерски игри; снабдување компјутерски игри на кои може да се пристапи по пат на телекомуникациска мрежа; услуги на образование, имено, давање информации на кои може да се пристапи по пат на телекомуникациска мрежа посебно во врска со детски книги, образовни програми кои вклучуваат програми за читање и пишување, програми за учење, читање и пишување, материјали и програми за олеснување на читањето и пишувањето за поединци со нервни болести кои пречат за учење, говор и пишување; обезбедување он-лајн изданија во својство на електронски книги; услуги на електронско издателство, имено, издавање текстови и графички книги за други

(210) ТМ 2009/755

(220) 27/07/2009

(442) 30/04/2010

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија

ул. Скопска бр. 17 1480 Гевгелија, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања, автобуски превоз,



превоз со автомобили, изнајмување возила, шпедитерски услуги, испорачување стоки, складирање стоки, превоз на скапоцености со блиндирано возило, превезување камиони, превезување мебел, изнајмување камиони

(210) **TM 2009/756** (220) 28/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство на пластични производи, промет и услуги К/С - РОЛОСПАС ДОО, заштитно друштво увоз-извоз Прилеп ул. Кеј 1-ви мај бр. 13, 7500 Прилеп, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, пресувани, пластични материјали што се користат во производството, материјали за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки заградба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции

кл. 35 управување со работата, канцелариски работи, трговија на големо и мало со неметални градежни материјали

(210) **TM 2009/757** (220) 28/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за графички дизајн, градежништво, производство и трговија на големо и мало АРКЕР ДИЗАЈН ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. Љубица Георгиева, бр.11, Скопје Карпош, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сива, темно зелена, жолто кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги; зидање; надзор на градежни

работи; изолирање градби; изнајмување опрема за градење; хидроизолирање; бојосување внатрешност и надворешност; малтерисување; поставување скелиња

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; градежно советување; архитектура; технички проекти; индустриски дизајн; планирање градби; инженерство

(210) **TM 2009/758** (220) 28/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **THE GILLETTE COMPANY**

Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

OCEANA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 жилети за еднократна употреба

(210) **TM 2009/759** (220) 28/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво на граѓани Центар за промоција на оддржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД Скопје**

1000 Скопје ул. Орце Николов 155/5-2, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, сина, зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирање што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања

кл. 44 услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2009/765** (220) 30/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; закуски што се состојат главно од компири, лешници, производи од лешници, семки, овошје или други растителни материјали или нивни комбинации вклучувајќи чипс, чипс од компири, говедски закуски, закуски на база на соја

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, тестенини и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; закуски кои се состојат главно од зрна (жито), пченка, жита, други растителни материјали или нивни комбинации, вклучително чипс од пченка, чипс од тортиља, чипс од пита, чипс од ориз, оризови слатки, оризови крекери, переци, готови (испукани) пуќанки; сосови за црпење со закуски, салса, снек бар, кроасани, производи од леб

(210) **TM 2009/771** (220) 31/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ДИПЛОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Даме Груев бр. 28, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

(210) **TM 2009/778** (220) 31/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Darwin Discovery Limited**

208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

CHIROCAINE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2009/779** (220) 31/07/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, трговија, услуги и туризам на Кочоски Зоран КОУЗОН и Ко увоз извоз ДООЕЛ Прилеп, подружница КОУЗОН Студентски сервис Скопје**

бул. Св. Климент Охридски бр.58 Скопје, Центар 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје



(540)



(591) жолта, сина, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** канцелариски работи, агенции за вработување, вработување персонал, бизнис менаџмент на хотели, рекламирање

кл. **39** транспортни услуги, организирање патувања, организирање крстарења, придружување патници, превезување патници, резервации за патувања, разгледување културни знаменитости и обиколки (туризам)

кл. **41** образовни услуги, обука, академии, организирање и водење колоквиуми, услуги на клубови, насочување, семинари

(210) **TM 2009/788**

(220) 04/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY****300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

XANLEIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** деодоранси и антиперспиранти

(210) **TM 2009/789**

(220) 04/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Allergan, Inc.****2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

NATRELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** силиконски вметоци за гради; вметоци за гради што се состојат од вештачки материјали и делови и компоненти за истите

(210) **TM 2009/791**

(220) 05/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **The British Broadcasting Corporation, Broadcasting House, Portland Place****London, W1A 1AA, UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

BBC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** снимени податоци вклучително аудио, видео, недвижни и подвижни слики и текст; компјутерски софтвер, вклучително софтвер за употреба во преземање, складирање, репродукција и организација на аудио, видео, недвижни и подвижни слики и податоци; образовен софтвер; електронски публикации и инфомации што можат да се преземат; мелодии за свонење и графики за мобилни телефони коишто можат да се преземат; графики за компјутери коишто можат да се преземат; програми и опрема за компјутерски, електронски и видео игри; електронски огласни табли; подлоги за компјутерско глумче; електронски инструкциски и наставни апарати и инструменти; трансмитери и приемници на телевизиски и радио сигнали; шлемови штитници за колено, штитници за лакти и делови за гореспоменатите производи

кл. **16** печатени публикации; списанија; книги; каталози; програми; фотографии; канцелариски прибор; уметнички материјал; четки за сликање; инструкциски и наставен материјал; печатарски плочи; постери; картички; разгледници; честитки; колекционерски картрички; покани; дневници; календари; албуми за слики; печатени материјал; кеси за подароци; кутии за подароци; етикети за подароци и завиткувачи за подароци; нотеси; документи за пишување и мрсни боички; самолепливи ливчиња; пренесувачи; печати; лични организери; адресари; тефтери; држачи за пенкала и моливи; подлошки за маса; шеми за везење; шиене и плетење; поштенски марки

кл. **38** емитување; комуникации и телекомуникации; трансмисија емитување, доставување, прием и друго распространување на аудио видео, недвижни и подвижни слики, информации, текст и податоци, во точно или одложено време, мултимедиска содржина, интернет

страници; услуги за електронска пошта; услуги за телетекст и интерактивно емитување; услуги за информирање и услуги на новинарска агенција; изнајмување на уреди за радио и телевизиско емитување; обезбедување форуми за дискусија; управување со интернет записници (блогови); управување со табла за пораки; објавување на интернет; обезбедување пристап и изнајмување временски пристап до компјутерска база на податоци; обезбедување податоци и советодавни услуги поврзани со која било од горенаведените услуги

кл. 41 обезбедување разонода, образование, рекреација инструкции, подготовки и обуки; производство, презентација и дистрибуција на аудио, видео, неподвижни и подвижни слики и податоци; услуги на издавање (вклучително услуги на електронско објавување); електронски публикации што не може да се преземат; организирање продуцирање и презентирање емисии, натпревари, игри, концерти, изложби и настани; учење на јазици; обезбедување податоци и советодавни услуги поврзани со која било од горенаведените услуги, вклучително он-лајн форма; база на податоци или интернет

(210) **TM 2009/795** (220) 06/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BACKFLIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; мобилни телефони со можност за праќање и примање електронски пораки; мобилни телефони со дигитален фотоапарат и видео камера; мобилни телефони со МПЗ, аудио и видео плеер; мобилни телефони со електронски игрички; мобилни телефони со можност за ГПС (GPS) и навигација; уреди за бежична комуникација со можност за пренос на глас, податоци и слики; батерии за мобилни телефони; полначи за батерии и адаптери за струја

(210) **TM 2009/796** (220) 06/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БАР ДВЕИЛЈАДИ ДООЕЛ Скопје
Булевар Климент Охридски бр. 60 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз; трговија на големо и мало со кафе

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/801** (220) 07/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. Маркова бр.101, 7500 Прилеп, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

RONDO BLUE LONG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун-особено цигари, производи за пушачите, кибрит

(210) **TM 2009/802** (220) 07/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул. Маркова бр.101, 7500 Прилеп, МК

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

BRAND BLUE LONG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун-особено цигари, производи за пушачите, кибрит

(210) **TM 2009/803** (220) 07/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Gallaher Limited**

Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, UK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

MOONSHINE AROMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, коишто не се употребуваат за медицински цели или лекување; тутун за шмркање; пушачки артикли опфатени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари и кибрит

(210) **TM 2009/804** (220) 07/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масла и масти за јадење, маргарин

(210) **TM 2009/805** (220) 07/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта, портокалова, светло и темно црвена и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, колачиња; кекси; бисквити; сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговски дејности; увоз-извоз

(210) **TM 2009/809** (220) 10/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **FremantleMedia Limited and Simco Limited**

1 Stephen Street, London W1T 1 AL, UK and Bedford House, 69-79 Fulham High Street London, SW6 3JW, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

JAS IMAM TALENT!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 кинематографски филмови; цртани филмови; дијафилмови; филмови; магнетски записи; оптички записи; магнетско-оптички записи; записи на цврсти основи; аудио-визуелни апарати за настава; апарати за забава адаптирани за употреба со телевизор; електронски книги и публикации; електронски играчки; интерактивни играчки адаптирани за употреба со телевизори; електрични и видео апарати и инструменти за забава; мултимедијални дискови и публикации; мултимедијални записи и публикации; ласерски читливи дискови; видео дискови и публикации; компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски играчки; софтвери за интерактивни играчки за компјутери, мобилни телефони и уреди со кои се ракува мануелно; дигитални записи; медиуми за чување или снимање звук и/или видео запис и/или податоци и/или информации; апарати и инструменти за снимање и/или репродукција на звук и/или видео запис и/или информација; холограми; флопи дискови; звучни записи; преснимени дискови; снимени дискови; компакт дискови; грамофонски плочи; аудио касети;

касети; видео касети; ласерски дискови; компакт дискови-интерактивни ЦД РОМ-ови; дигитални видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за комуникација; телефони; мобилни телефони; полначи; полначи за мобилни телефони; „hands-free“ апарати за мобилни телефони; играчки за мобилни телефони; караоке машини; делови и опрема за сета горенаведена стока; дигитални играчки, играчки за мобилни телефони; ДВД играчки

кл. 38 емитување; емитување телевизиска програма; емитување радио програма; емитување програма на сателитска телевизија; емитување програма на кабелска телевизија; телефонски комуникации; интерактивни телефонски услуги; услуги на телефонски пораки; комуникациски услуги по пат на радио бранови, телефон, интернет, светскиот пребарувач, по кабелски пат, по пат на сателит, микробранови и електрични мрежи; телефонија

кл. 41 услуги на образование и забава во форма на телевизиски програми, радио програми, кабелски, сателитски и интернет програми; продукција и презентација на радио и телевизиска програма, кинематографски филмови, претстави, видео програми, ДВД програми, кабелски програми, сателитски програми и/или интернет програми; услуги на организирање претстави; изнајмување звучни записи и претходно снимени претстави, филмови, радио и телевизиски перформанси; продукција на видео касети и видео дискови; услуги на забава преку радио; услуги на забава преку телевизија; услуги на забава во и преку кино; услуги на забава во и преку театар; забавни емисии кои вклучуваат игра (натпревар); услуги забава преку телевизији кои вклучуваат и учествување гледачи преку телефон; интерактивна забава со употреба на мобилен телефон; играчки базирани на интернет; услуги на организирање на лото и игри на среќа; услуги давање забава преку играчки; услуги на игра; услуги на обложување; услуги на опклади; услуги на казино; услуги на организирање игри со карти и казино турнири, натпревари, надигрувања, игри и/или настани; лотарија; овозможување кои било горе наведени услуги на мобилен телефон преку мрежа на мобилна телефонија, сателитска комуникација, микробранови или други електронски, дигитални и аналогни медиуми, во живо, електронски, преку компјутерски мрежи, преку интернет, он-лајн или преку телевизиски медиум; организирање, продукција и презентација на настани во образовни, културни или забавни цели; организирање, продукција, управување и презентација на натпревари, надигрувања, игри, претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови на забави, изложби, претстави, паради на тркала („roadshows“); претстави на подиуми, рејвови, театарски перформанси, концерти, перформанси во живо и настани во кои може да се учествува; услуги на обезбедување организација на видео клипови по пат на мобилна телефонија или компјутерски мрежи за забава и/или во образовни цели

(210) TM 2009/811

(220) 11/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.)**
P.O.Box 18165, Dubai, AE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, јогурт, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, мирудии; мраз, чоколади и кечап

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) TM 2009/814

(220) 12/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство услуги и трговија БРЕГЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 42/23 мезанин 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, зелена, жолта, портокалова, црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, мали метални предмети, метални цевки, каси,



производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; алуминиум; калапи од обичен метал

кл. **35** управување со работата, канцелариски работи; трговија на мало и големо со хемиски производи за индустријата; трговија на големо и мало со бои, фирнајзи и лакови, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; трговија на големо и мало со обични метали и нивните легури, производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи, алуминиум и калапи од обичен метал

кл. **41** образовни услуги, обука, организирање и водење семинари, организирање изложби за културни и образовни цели, професионално насочување

(210) **ТМ 2009/816** (220) 12/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев Борче и др. Андреј-компани ДОО**
ул. Благој Мучето 2000 Штип, МК

(740) **АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз; презентација на производи; промоција/ продажба за трето лице/; проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, трговија на големо и мало, ширење рекламен материјал

(210) **ТМ 2009/817** (220) 13/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Трговско радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО Скопје**
ул. Качанички пат б.б. 1000 Скопје, МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)

ЗАЈДИ, ЗАЈДИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** телекомуникации, емитување кабелска

телевизија, емитување телевизиски програми, пренесување преку сателит, телекомуникациски канали

кл. **41** забава, услуги на естрадни уметници, услуги на оркестри, продукција на радио и телевизиски програми, продукција на шоу програми, услуги на студија за снимање, сценски декор, монтирање видео ленти, услуги на пишување сценарија

(210) **ТМ 2009/819** (220) 13/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

Vip Start

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводите од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;

обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информатички технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2009/820

(220) 13/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip 2

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејности), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби во комерцијални или рекламни цели), изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводите од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио

телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање web-страници, услуги на дизајнирање web- страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информатички технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2009/821** (220) 13/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **YILDIZ HOLDING A.S.**

Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи направени од жита, леб, тестенини и слатки, чоколади, чоколадни производи и чоколатца, бисквити, филувани и прелиени бисквити, колачиња, торти, вафли, бомбони, мед, шеќерен сируп, зачини, сладоледи, мраз

(210) **TM 2009/827**

(220) 18/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО увоз-извоз Богданци**
ул.Изворски бр. 1 1484 Богданци Република Македонија, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

ДЕКСИКО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки, предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елки.

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трговија на големо и мало со игри и играчки, предмети за гимнастик и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елки

(210) **TM 2009/828**

(220) 18/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО увоз-извоз Богданци**
ул. Изворски бр. 1 1484 Богданци Република Македонија, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 35 рекламирање; канцелариски работи; трговија на големо и мало; со игри и играчки, со предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи и со украси за елки

(210) TM 2009/830

(220) 18/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) JIL B.V.

Rivium Quadrant 173, 15th Floor, NL-2909 LC
Capelle aan den IJssel, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

JIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за примена во науката, наутиката, премер, фотографирање, кинематографија, оптика, тежинско мерење, мерење, сигнализација, проверка (надзор), спасување и едукација; апарати и инструменти за спроведување, пренесување, трансформирање, акумулирање, регулација и контрола на електрична енергија; апарати за наснимување, пренесување или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за автоматско продавање и механизми за апарати што се активираат со помош на парички; регистер каси, машини за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; противпожарни апарати; мобилни телефони; телефонски апарат; безжични уреди; компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; софтвер во областа на мобилната телефонија и системите за деловен менаџмент, апарати за мобилна телефонија; апарати за наснимување, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, микрокомпјутерски игри, видео игри; публикации во електронски формат; електронски публикации кои може да се преземат од мрежа; компјутерски софтвер за употреба во софтверските апликации за сервер и клиент, наменет за безжични уреди за прием, синхронизација, натрупување, складирање и управување со аудио-визуелни интернет и екстранет документи кои потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи;

компјутерски софтвер наменет за пренесување на аудио-визуелни интернет и екстранет документи кои потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи, преку безжични мрежи

кл. 38 телекомуникации; мобилни телекомуникации, апликации и системи за мобилна телефонија; телекомуникации, комуникации преку компјутерски терминали, радиоемитување, комуникации преку телеграф, комуникации преку телефон, дигитални комуникации за дигитална или интерактивна телевизија; телекомуникации преку интернет, интернет; интернет за и со помош на мобилни телефони, со помош на дигитални, сателитски, кабелски и земни мрежи; пренос на податоци; пренос на информации, услуги со кои им се овозможува на лицата праќање и/или примање компјутерски информации, програми, документи или податоци; услуги што овозможуваат или нудат учество во радио или телевизиски емисии, како интерактивни така и неинтерактивни; безжична телефонија, емитување и пренесување видео игри кон и од мобилен телефон, дигитално персонално помагало (организатор) или компјутер, дигитални или аналогни декодери кои обезбедуваат пристап до сајт или портал по извршеното поврзување на интернет; поврзување со телекомуникациска мрежа заради преземање на видео игри, интерактивни текстови за снимање филмови и видеографски записи преку телекомуникациски мрежи, електронска пошта; услуги за комуникација; услуги за телекомуникација; електронски пренос на компјутерски софтвер преку интернет и други мрежи за компјутерска и електронска комуникација; услуги за обезбедување врска и пристап до мрежи за електронска комуникација, заради пренос или прием на компјутерски софтвер; обезбедување „он-лајн“ услуги за комуникација; комуникација преку глобална компјутерска мрежа или преку интернет; услуги за електронска пошта, праќање и примање пораки; услуги за емитување; обезбедување пристап до веб-страници; пренос и дистрибуција на податоци или аудио-визуелни слики преку глобална компјутерска мрежа или преку интернет; обезбедување пристап до МПЗ веб-страници на интернет; испраќање на дигитална музика по пат на телекомуникации; обезбедување пристап до веб-страници за дигитална музика на интернет; изнајмување (давање под наем) време за пристап до компјутерски датотеки; советодавни, консултациски и информациски услуги кои се однесуваат на горенаведените позиции

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со тоа; услуги за индустриска анализа и истражување; проектирање и создавање компјутерски хардвер и софтвер; проектантски услуги што се однесуваат на компјутерски софтвер; одржување, поправка и ажурирање на компјутерски софтвер, софтвер за компјутерски оперативен систем, софтвер за компјутерски службени програми; обезбедување информации за компјутерски софтвер преку интернет и други мрежи за компјутерска и електронска комуникација; обезбедување консултантски услуги и техничка

поддршка за решавање проблеми што се однесуваат на компјутерски софтвер и за рачни мобилни дигитални електронски уреди и други електронски уреди за широка потрошувачка; обезбедување машини за пребарување заради прибирање податоци преку комуникациски мрежи; обезбедување привремена употреба на компјутерски софтвер и „он-лајн“ алатки со кои на корисниците им се овозможува пристап и преземање на компјутерски софтвер; консултантски услуги за компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување апарати и опрема за компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги за софтвер за мултимедијални и аудио-визуелни записи; компјутерско програмирање; услуги за поддршка и консултација заради развој на компјутерски системи и датотеки; графички дизајн за уредување на веб-страници на интернет; информации кои се однесуваат на компјутерски хардвер или софтвер, кои се достапни „он-лајн“ преку глобална компјутерска мрежа или преку интернет; создавање и одржување на веб-страници; проектирање и создавање на веб-страници кои содржат мултимедијални материјали; хостирање на веб-страници за други лица; информациски, советодавни и консултациски услуги што се однесуваат на горенаведените позиции; пристап и давање под наем време за пристап кон видео игри преку телекомуникациска мрежа или сервер, вклучително и интернет и кабелски, сателитски или земни телевизиски мрежи; давање под наем време за пристап кон телекомуникациски мрежи и интернет сајтови и дигитална или аналогна или интерактивна телевизија; компјутерско програмирање и компјутерски програми, периферна опрема, интелигентни картички, интернет, интернет и интернет за мобилни телефони, компјутери и декодери за дигитална или аналогна телевизија; проектирање и производство на игри за декодери на дигитална или аналогна телевизија, за мобилни телефони, за дигитални лични помагала (организатори) или за компјутери; работење со компјутерски сервери заради хостирање адреси на клиенти и компјутерски софтвер кој овозможува и обезбедува еднонасочен и/или двонасочен проток на аудио-визуелни интернет и екстранет документи што потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи помеѓу софтверот на серверот и на клиентот којшто е инсталиран на безжични уреди; работење со компјутерски софтвер и сервери наменети за прием, синхронизација, складирање и управување со аудио-визуелни интернет и екстранет документи што потекнуваат од глобални компјутерски и комуникациски мрежи наменети за праќање содржини кон адресите на клиентите; консултација во областа на компјутерскиот софтвер, хардвер, друга опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер, проектирање и создавање на компјутерски системи, програми и мрежи, веб-страници; создавање софтвер за мобилни уреди; датотеки, архивирање на компјутерски датотеки, одржување на датотеки; обезбедување софтвер, обновување на податоци

од компјутерски датотеки, ажурирање на софтвер; удвојување на компјутерски програми; вообичаено програмирање; советодавни, консултантски и информациски услуги што се однесуваат на горенаведените позиции

(210) **TM 2009/831** (220) 18/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4**
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2009/832** (220) 18/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Пријатели

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање

дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (ATM), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап

со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- (210) **TM 2009/839** (220) 21/08/2009
(442) 30/04/2010
- (731) **МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово нас. Карпош - Индустриска зона б.б. 1300 Куманово, МК**
- (740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје**
- (540)

MIKROTIM

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали; неметални преносни конструкции; градежни табли што не се од метал; панел штици што не се од метал, за врати; градежно дрво; декоративни елементи што не се од метал, за градба; облоги што не се од метал, за градби; шперплоча

кл. 20 мебел, производи кои не се вклучени во другите класи од дрво, плута, трска, прачки, рогозина; опрема што не е од метал, за мебел; опрема што не е од метал, за прозорци; прегради од дрво за мебел

кл. 35 рекламирање; канцелариски работи; трговија на големо и мало со неметални градежни материјали, градежни табли, панел штици, шперплочи; трговија на големо и мало со мебел, производи од дрво, трска, со опрема што не е од метал, со прегради од дрво за мебел



(210) **TM 2009/840** (220) 21/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **МИКРОТИМ ДОО экспорт-импорт Куманово**
нас. Карпош - Индустриска зона б.б. 1300
Куманово, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, сива, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** неметални градежни материјали; неметални преносни конструкции; градежни табли што не се од метал; панел штици што не се од метал, за врати; градежно дрво; декоративни елементи што не се од метал, за градба; облоги што не се од метал, за градби; шперплочи

кл. **20** мебел, производи кои не се вклучени во другите класи од дрво, плута, трска, прачки, рогозина; опрема што не е од метал, за мебел; опрема што не е од метал, за прозорци; прегради од дрво за мебел

кл. **35** рекламирање; канцелариски работи; трговија на големо и мало со неметални градежни материјали, градежни табли, панел штици, шперплочи; трговија на големо и мало со мебел, производи од дрво, трска, со опрема што не е од метал, со прегради од дрво за мебел

(210) **TM 2009/846** (220) 25/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

BE THERE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци

(210) **TM 2009/847** (220) 25/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **33** алкохолни пијалаци

(210) **TM 2009/850** (220) 26/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**
Sudiman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav 76-78, 12910 Jakarta Selatan,
ID

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ-
ВЕНOST СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоки,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед, мед, еласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
(зачини), зачини, мраз, макарони, тестенини,
паста(тесто), фиде(тесто), овесно брашно

(210) **TM 2009/851** (220) 26/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**
Sudiman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav 76-78, 12910 Jakarta Selatan,
ID

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоки,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед, мед, еласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
(зачини), зачини, мраз, макарони, тестенини,
паста(тесто), фиде(тесто), овесно брашно

(210) **TM 2009/852** (220) 26/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk**
Sudiman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, Jl.
Jend. Sudirman Kav 76-78, 12910 Jakarta Selatan,
ID

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ-
НОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоки,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед, мед, еласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
(зачини), зачини, мраз, макарони, тестенини,
паста(тесто), фиде(тесто), овесно брашно

(210) **TM 2009/857** (220) 31/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation,**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOVZUTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/858** (220) 31/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation,**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BIXSUTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/859** (220) 31/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation,**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BOSULIF

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/860** (220) 31/08/2009
(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation,**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

HENDRIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/861**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AMHERLI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/862**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ARAZOG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/863**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BRYNDIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/864**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GENHERLA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/865**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LYMPZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/866**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LYMZAVA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/867**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **WYETH a Delaware corporation, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

TAMLIAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/869**

(220) 31/08/2009

(442) 30/04/2010

(731) **ЕУРОБРЕНД Д.О.О.**

ул.Солидарност бр. 108 2000 Штип,, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно жолта, сива и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, чипс (пржени компири)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билко и природно цвеќе, храна за животни, пивски склад

(210) **TM 2009/870**

(220) 01/09/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ПРОАРТ ДОО Скопје**

ул.Јуриј Гагарин бр. 73 а 1000 Скопје , МК

(740) **ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; посредување за шпедиција; испорачување стоки; транспортирање стоки; превоз на скапоцености со блиндирано возило

кл. 40 обработка на материјали; услуги на составување фотографии; развивање фотографски филм; фотографско печатење; фотографирање; печатење; литографско печатење; офсет печатење; ласерско пишување

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; индустриски дизајн; дизајнирање графика; истражување и развој за други; внатрешно уредување; услуги за нацрт на амбалажи; проекти

(210) **TM 2009/910**

(220) 16/09/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.Приштинска бр.1 Скопје - Бутел, МК

(740) **Пекопрем ДОО Скопје** бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; мазира; средства за подмачкување; горива (вклучително и течни горива за мотори)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на прехранбени и непрехранбени производи

кл. 39 транспортни услуги; складирање на стока (царинско посредување)

(210) **TM 2009/916**

(220) 18/09/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM“ ul.Nametkina, 16 117997 Moscow, RU**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)





(591) темно и светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделието, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива

кл. 4 индустриски масла и масти; средства за подмачкување; горива и средства/материјали за осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас, компримиран гас, електрична енергија

кл. 16 хартија, картон и производи направени од овие материјали што не спаѓаат во други класи; печатени работи; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариски потреби или за домаќинство; материјали за уметници; четкички за боење; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење

кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталациони услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на производи

кл. 40 третирање на материјали

кл. 42 анализа за експлоатација на нафтни полиња, испитување на ископи за нафта и гас, услуги за истражување на нафта, гас и минерали, геолошки испитувања (премер), хемиска анализа и истражување, инженеринг

(210) **TM 2009/917** (220) 18/09/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”**
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделието, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива

кл. 4 индустриски масла и масти; средства за подмачкување; горива и средства/материјали за осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас, компримиран гас, електрична енергија

кл. 16 хартија, картон и производи направени од овие материјали, што не спаѓаат во други

класи; печатени работи; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариски потреби или за домаќинство; материјали за уметници; четкички за боење; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење

кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталациони услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на производи

кл. 40 третирање на материјали

кл. 42 анализа за експлоатација на нафтни полиња, испитување на ископи за нафта и гас, услуги за истражување на нафта, гас и минерали, геолошки испитувања (премер), хемиска анализа и истражување, инженеринг

(210) **TM 2009/918**

(220) 18/09/2009

(442) 30/04/2010

(731) **Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”**
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделието, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива

кл. 4 индустриски масла и масти; средства за подмачкување; горива и средства/материјали за осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас, компримиран гас, електрична енергија

кл. 16 хартија, картон и производи направени од овие материјали што не спаѓаат во други класи; печатени работи; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариски потреби или за домаќинство; материјали за уметници; четкички за боење; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за

пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење

кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталационски услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на производи

кл. 40 третирање на материјали

кл. 42 анализа за експлоатација на нафтни полиња, испитување на ископи за нафта и гас, услуги за истражување на нафта, гас и минерали, геолошки испитувања (премер), хемиска анализа и истражување, инженеринг

(210) **TM 2009/919** (220) 18/09/2009
(442) 30/04/2010

(731) **Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM“ ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива

кл. 4 индустриски масла и масти; средства за подмачкување; горива и средства/материјали за осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас, компримиран гас, електрична енергија

кл. 16 хартија, картон и производи направени од овие материјали што не спаѓаат во други класи; печатени работи; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариски потреби или за домаќинство; материјали за уметници; четкички за боење; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); упатствен и едукативен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење

кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталационски услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на производи

кл. 40 третирање на материјали

кл. 42 анализа за експлоатација на нафтни полиња, испитување на ископи за нафта и гас, услуги за истражување на нафта, гас и минерали,

геолошки испитувања (премер), хемиска анализа и истражување, инженеринг

(210) **TM 2009/935** (220) 22/09/2009
(442) 30/04/2010

(731) **General Media Communications, Inc. 6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton, FL 33487, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PENTHOUSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 телевизиски сет-топ-кутии (set-top-boxes), модули за условен пристап, интелигентни картички, картички со претходно платени импулси (pre-paid) што се користат за прием на канали и услуги за радио или телевизиско емитување; ДВД-а; уреди за (со) полесно пребарување (thumbs); драјвери, „џамп“ драјвери (jump drives), „клуч“ драјвери (key chain drives) и други уреди за складирање компјутерска меморија

кл. 16 брошури, памфлети, постери, книги, објави од печат и други печатени материјали; канцелариски материјали, таблички за пишување, вклучително и тетратки, бележници; инструменти за пишување и пенкала

кл. 35 рекламирање преку весници, часописи, радио, ТВ, интернет и други средства за јавно информирање; организирање и учество на изложби за комерцијални или рекламни цели

кл. 38 услуги за телекомуникации и радио или телевизиско емитување, вклучително, но не и ограничено на користење (оперирањето) на еден или повеќе кабелски, сателитски или земни телевизиски канали

кл. 41 продукција и дистрибуција на подвижни слики (филмови) и друг вид забава достапен преку еден или повеќе кабелски, сателитски или земни телевизиски канали и услуги за радио или телевизиско емитување; организирање и учество на изложби за културни и образовни цели; организирање и учество на конференции за печат

(210) **TM 2009/949** (220) 24/09/2009
(442) 30/04/2010

(731) **ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трафики, услуги на продавници на големо,
услуги на продавници на мало, трговија

(210) ТМ 2009/966

(220) 30/09/2009

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ

Моински пат 66, 1480 Гевгелија, МК

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(591) темно зелена, светло зелена, сива, црвена, жолта,
портокалова, црна, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен
зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти

кл. 30 сенф; оцет, сосови(како мирудии); мирудии

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и зеленчук, овошни
сокови и сокови од зеленчук

(210) ТМ 2009/967

(220) 30/09/2009

(442) 30/04/2010

(731) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ

ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3, 1000 Скопје,
МК(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трафики, услуги на продавници на големо,
услуги на продавници на мало, трговија

210) ТМ 2008/161

(220) 18/02/2008

(442) 31/06/2004

(731) VKR Holding A/S

Breettevej 18 2970 Horsholm, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

DAKSTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивни легури; градежни
материјали од метал; преносливи згради од
метал; материјали од метал за железнички пруги;
нбелектрични кабли и жици од обичен метал;
железарија, ситни производи од метал; цевки
и цевни профили од метал; сефови; производи
од обичен метал кои не спаѓаат во други класи;
руда; градежни материјали, делови од згради со
едноставна монтажа, врати и прозори вклучително
и кровни прозори и светларници, стаклени
кровови, прозори на коси кровови, кровни тераси
(мансарди), материјали за кровопокривачки
работи, кровни елементи, лимени опшивни рамки,
прозорски рамки и профили, монтажни балкони,
балконски огради, уреди за прицврстување,
заклучување и отворање и затворање, механизми
и делови за прозори и врати, градежна железарија,
вентилациони и отвори (со вентили) за дим
(различни од делови за машини), материјали за
обложување на прозори, вклучително и рамки
и профили, Венецијанер ролетни, ролетни со
валци, капаци, капаци со жалузини, уреди за
управување со ролетни, ролетни ео валци, капаци
и капаци со жалузини, уреди за управување со
ролетни, ролетни со валци, капаци и капаци со
жалузини и за отворање и затворање на прозори,
кутии за ролетни со валци и настрешници,
делови и прибор (кои не спаѓаат во други класи)
за сите горенаведени производи, при што сите
горенаведени производи се од метал или се
изработени со употреба на метал

кл. 9 електрични уреди за контрола и управување

со капаци, ролетни и завеси

кл. 19 градежни материјали (не се од метал); неметални крути цевки за згради; асфалт, црна смола и битумен; неметални преносливи згради; споменици, кои не се од метал; градежни материјали, вклучително и делови од згради со едноставна монтажа; прозори, вклучително и кровни прозори и светларници; прозори од синтетички материјал; прозорски рамки и пррфили, вклучително и рамки и профили за прозори кои се од синтетички материјали; врати; прозори на коси кровови; кровни тераси (мансандри), монтажни балкони; балконски огради; вентилациони и отвори (со вентили) за дим за градежништво; лимени опшивни рамки; материјали за обложување на прозори, вклучително и рамки и профили; стакло, вклучително и изолационо стакло и прозорско стакло; табли и сидни облоги од дрво, од материјали налик на дрво или од синтетички материјали; стаклени кровови; материјали и елементи за кровопокривачки работи; компоненти за фасада; фасадни облоги; капаци; ролетни со валјак; ребрасти ролетни за врата, пластични штитници за прозори, делови и прибор (кои не спаѓаат во други класи) за сите горенаведени производи; при што горенаведените производи не се целосно или не се претежно од метал

кл. 20 внатрешни ролетни; венецијанер ролетни; ролетни за попладневен одмор; ролетни за замрачување

кл. 22 настрешници

кл. 24 завеси, завеси со валјак, завеси за замрачување (сите наведени производи се штофени), мрежасти завеси, комарници

(210) **ТМ 2009/958**

(220) 29/09/2009

(442) 31/06/2004

(731) **ПРИМА.МК ДОО**

Ул. Никола Вапцаров бр. 2/1-4 Скопје - Центар , МК

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со цигари и алкохол



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)
кл.1	TM 2009/0561		TM 2009/0519
	TM 2009/0602		TM 2009/0520
	TM 2009/0916		TM 2009/0523
	TM 2009/0917		TM 2009/0535
	TM 2009/0918		TM 2009/0563
	TM 2009/0919		TM 2009/0581
кл.2	TM 2009/0602		TM 2009/0601
			TM 2009/0610
кл.3	TM 2003/0307		TM 2009/0611
	TM 2003/0783		TM 2009/0621
	TM 2005/0796		TM 2009/0622
	TM 2009/0418		TM 2009/0623
	TM 2009/0433		TM 2009/0624
	TM 2009/0435		TM 2009/0625
	TM 2009/0471		TM 2009/0626
	TM 2009/0528		TM 2009/0627
	TM 2009/0529		TM 2009/0628
	TM 2009/0530		TM 2009/0641
	TM 2009/0532		TM 2009/0673
	TM 2009/0533		TM 2009/0686
	TM 2009/0559		TM 2009/0710
	TM 2009/0563		TM 2009/0711
	TM 2009/0602		TM 2009/0712
	TM 2009/0652		TM 2009/0713
	TM 2009/0662		TM 2009/0714
	TM 2009/0748		TM 2009/0715
	TM 2009/0788		TM 2009/0716
кл.4	TM 2009/0910		TM 2009/0722
	TM 2009/0916		TM 2009/0726
	TM 2009/0917		TM 2009/0727
	TM 2009/0918		TM 2009/0778
	TM 2009/0919		TM 2009/0857
кл.5	TM 2003/0783		TM 2009/0858
	TM 2007/0573		TM 2009/0859
	TM 2007/0577		TM 2009/0860
	TM 2007/0783		TM 2009/0861
	TM 2009/0418		TM 2009/0862
	TM 2009/0455		TM 2009/0863
	TM 2009/0458		TM 2009/0864
	TM 2009/0467		TM 2009/0865
	TM 2009/0477	кл.6	TM 2009/0866
	TM 2009/0489		TM 2009/0867
	TM 2009/0517		TM 2009/0814
	TM 2009/0518	кл.7	TM 2008/161
	TM 2004/0859		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2007/0783		TM 2009/0919
	TM 2009/0678	кл. 17	TM 2009/0935
кл. 8	TM 2009/0528		TM 2009/0602
	TM 2009/0529		TM 2009/0696
	TM 2009/0530		TM 2009/0756
	TM 2009/0758	кл. 18	TM 2009/0771
кл. 9	TM 2008/1017		TM 2009/0528
	TM 2009/0321		TM 2009/0529
	TM 2009/0323	кл. 19	TM 2009/0530
	TM 2009/0459		TM 2009/0662
	TM 2009/0466		TM 2009/0645
	TM 2009/0653		TM 2009/0756
	TM 2009/0740		TM 2009/0839
	TM 2009/0741		TM 2009/0840
	TM 2009/0753	кл. 20	TM 2008/161
	TM 2009/0791		TM 2009/0449
	TM 2009/0795		TM 2009/0450
	TM 2009/0809		TM 2009/0771
	TM 2009/0830		TM 2009/0839
	TM 2009/0935		TM 2009/0840
	TM 2008/161		TM 2008/161
кл. 10	TM 2002/0338	кл. 21	TM 2009/0771
	TM 2009/0681	кл. 22	TM 2008/161
	TM 2009/0789		
кл. 12	TM 2004/0859	кл. 23	TM 2009/0659
	TM 2009/0522	кл. 24	TM 2009/0478
	TM 2009/0560		TM 2009/0480
	TM 2009/0580		TM 2009/0528
	TM 2009/0647		TM 2009/0529
	TM 2009/0665		TM 2009/0530
кл. 14	TM 2009/0662		TM 2009/0659
кл. 15	TM 2009/0456		TM 2009/0697
			TM 2008/161
кл. 16	TM 2003/0783	кл. 25	TM 2003/0783
	TM 2008/1017		TM 2009/0528
	TM 2009/0242		TM 2009/0529
	TM 2009/0461		TM 2009/0530
	TM 2009/0470		TM 2009/0583
	TM 2009/0478		TM 2009/0662
	TM 2009/0480	кл. 26	TM 2009/0697
	TM 2009/0515	кл. 28	TM 2009/0753
	TM 2009/0516		TM 2009/0827
	TM 2009/0635		TM 2009/0828
	TM 2009/0692	кл. 29	TM 2007/0441
	TM 2009/0696		TM 2007/0443
	TM 2009/0753		
	TM 2009/0791		
	TM 2009/0916		
	TM 2009/0917		
	TM 2009/0918		



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2007/0973		TM 2009/0731
	TM 2007/0974		TM 2009/0734
	TM 2007/0975		TM 2009/0736
	TM 2008/0128		TM 2009/0747
	TM 2009/0436		TM 2009/0748
	TM 2009/0444		TM 2009/0765
	TM 2009/0445		TM 2009/0796
	TM 2009/0446		TM 2009/0805
	TM 2009/0447		TM 2009/0811
	TM 2009/0463		TM 2009/0821
	TM 2009/0464		TM 2009/0850
	TM 2009/0465		TM 2009/0851
	TM 2009/0521		TM 2009/0852
	TM 2009/0595		TM 2009/0869
	TM 2009/0600		TM 2009/0966
	TM 2009/0686		
	TM 2009/0691	кл. 31	TM 2003/0329
	TM 2009/0692		TM 2009/0594
	TM 2009/0731		TM 2009/0869
	TM 2009/0734		
	TM 2009/0736	кл. 32	TM 2005/0689
	TM 2009/0765		TM 2007/0783
	TM 2009/0804		TM 2007/0973
	TM 2009/0811		TM 2007/0974
	TM 2009/0869		TM 2007/0975
	TM 2009/0966		TM 2008/0128
			TM 2009/0337
кл. 30	TM 2006/0913		TM 2009/0339
	TM 2007/0039		TM 2009/0432
	TM 2008/0128		TM 2009/0528
	TM 2009/0457		TM 2009/0529
	TM 2009/0463		TM 2009/0530
	TM 2009/0464		TM 2009/0553
	TM 2009/0465		TM 2009/0554
	TM 2009/0528		TM 2009/0555
	TM 2009/0529		TM 2009/0684
	TM 2009/0530		TM 2009/0717
	TM 2009/0537		TM 2009/0731
	TM 2009/0582		TM 2009/0732
	TM 2009/0584		TM 2009/0734
	TM 2009/0585		TM 2009/0811
	TM 2009/0586		TM 2009/0831
	TM 2009/0587		TM 2009/0966
	TM 2009/0588		
	TM 2009/0589	кл. 33	TM 2002/0830
	TM 2009/0590		TM 2009/0336
	TM 2009/0591		TM 2009/0337
	TM 2009/0592		TM 2009/0338
	TM 2009/0593		TM 2009/0339
	TM 2009/0596		TM 2009/0528
	TM 2009/0597		TM 2009/0529
	TM 2009/0598		TM 2009/0530
	TM 2009/0657		TM 2009/0553
	TM 2009/0686		TM 2009/0634
	TM 2009/0691		TM 2009/0639
	TM 2009/0692		TM 2009/0640
	TM 2009/0717		TM 2009/0646



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/0717		TM 2009/0590
	TM 2009/0846		TM 2009/0591
	TM 2009/0847		TM 2009/0592
			TM 2009/0593
кл. 34	TM 2009/0515		TM 2009/0594
	TM 2009/0516		TM 2009/0595
	TM 2009/0644		TM 2009/0596
	TM 2009/0648		TM 2009/0597
	TM 2009/0671		TM 2009/0598
	TM 2009/0672		TM 2009/0603
	TM 2009/0723		TM 2009/0606
	TM 2009/0724		TM 2009/0612
	TM 2009/0801		TM 2009/0616
	TM 2009/0802		TM 2009/0617
	TM 2009/0803		TM 2009/0631
			TM 2009/0632
кл. 35	TM 2002/0830		TM 2009/0635
	TM 2004/0859		TM 2009/0645
	TM 2006/1203		TM 2009/0652
	TM 2008/1017		TM 2009/0653
	TM 2008/1281		TM 2009/0654
	TM 2009/0169		TM 2009/0659
	TM 2009/0170		TM 2009/0671
	TM 2009/0242		TM 2009/0672
	TM 2009/0321		TM 2009/0682
	TM 2009/0395		TM 2009/0683
	TM 2009/0440		TM 2009/0696
	TM 2009/0449		TM 2009/0697
	TM 2009/0450		TM 2009/0730
	TM 2009/0456		TM 2009/0740
	TM 2009/0459		TM 2009/0741
	TM 2009/0460		TM 2009/0742
	TM 2009/0461		TM 2009/0743
	TM 2009/0468		TM 2009/0746
	TM 2009/0469		TM 2009/0753
	TM 2009/0478		TM 2009/0756
	TM 2009/0479		TM 2009/0757
	TM 2009/0480		TM 2009/0779
	TM 2009/0490		TM 2009/0796
	TM 2009/0512		TM 2009/0805
	TM 2009/0523		TM 2009/0814
	TM 2009/0525		TM 2009/0816
	TM 2009/0527		TM 2009/0819
	TM 2009/0528		TM 2009/0820
	TM 2009/0529		TM 2009/0827
	TM 2009/0530		TM 2009/0828
	TM 2009/0540		TM 2009/0832
	TM 2009/0545		TM 2009/0839
	TM 2009/0553		TM 2009/0840
	TM 2009/0556		TM 2009/0910
	TM 2009/0562		TM 2009/0916
	TM 2009/0573		TM 2009/0917
	TM 2009/0585		TM 2009/0918
	TM 2009/0586		TM 2009/0919
	TM 2009/0587		TM 2009/0935
	TM 2009/0588		TM 2009/0949
	TM 2009/0589		TM 2009/0967



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/958		TM 2009/0490
кл. 36	TM 2008/1017		TM 2009/0525
	TM 2008/1281		TM 2009/0545
	TM 2009/0323		TM 2009/0685
	TM 2009/0654		TM 2009/0755
	TM 2009/0658		TM 2009/0779
	TM 2009/0728		TM 2009/0870
	TM 2009/0729		TM 2009/0910
	TM 2009/0730		TM 2009/0916
кл. 37	TM 2008/1017		TM 2009/0917
	TM 2009/0459		TM 2009/0918
	TM 2009/0490		TM 2009/0919
	TM 2009/0645	кл. 40	TM 2009/0645
	TM 2009/0653		TM 2009/0740
	TM 2009/0742		TM 2009/0741
	TM 2009/0743		TM 2009/0870
	TM 2009/0757		TM 2009/0916
	TM 2009/0916		TM 2009/0917
	TM 2009/0917		TM 2009/0918
	TM 2009/0918		TM 2009/0919
	TM 2009/0919		
кл. 38	TM 2006/1203	кл. 41	TM 2002/0830
	TM 2008/1017		TM 2006/1203
	TM 2009/0321		TM 2008/1281
	TM 2009/0323		TM 2009/0169
	TM 2009/0459		TM 2009/0170
	TM 2009/0461		TM 2009/0242
	TM 2009/0552		TM 2009/0321
	TM 2009/0603		TM 2009/0440
	TM 2009/0612		TM 2009/0451
	TM 2009/0616		TM 2009/0466
	TM 2009/0617		TM 2009/0470
	TM 2009/0682		TM 2009/0490
	TM 2009/0689		TM 2009/0512
	TM 2009/0753		TM 2009/0515
	TM 2009/0791		TM 2009/0516
	TM 2009/0809		TM 2009/0527
	TM 2009/0817		TM 2009/0540
	TM 2009/0819		TM 2009/0545
	TM 2009/0820		TM 2009/0552
	TM 2009/0830		TM 2009/0573
	TM 2009/0832		TM 2009/0603
	TM 2009/0935		TM 2009/0608
			TM 2009/0616
кл. 39	TM 2002/0830		TM 2009/0617
	TM 2004/0859		TM 2009/0631
	TM 2007/0441		TM 2009/0635
	TM 2007/0443		TM 2009/0642
	TM 2008/1290		TM 2009/0682
	TM 2009/0449		TM 2009/0685
	TM 2009/0450		TM 2009/0689
	TM 2009/0460		TM 2009/0730
	TM 2009/0463		TM 2009/0732
	TM 2009/0464		TM 2009/0745
	TM 2009/0465		TM 2009/0753
			TM 2009/0779



(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/0791		TM 2009/0512
	TM 2009/0809		TM 2009/0612
	TM 2009/0814		
	TM 2009/0817		
	TM 2009/0935		
кл. 42	TM 2008/1017		
	TM 2009/0459		
	TM 2009/0468		
	TM 2009/0469		
	TM 2009/0470		
	TM 2009/0528		
	TM 2009/0529		
	TM 2009/0530		
	TM 2009/0540		
	TM 2009/0573		
	TM 2009/0620		
	TM 2009/0757		
	TM 2009/0759		
	TM 2009/0819		
	TM 2009/0820		
	TM 2009/0830		
	TM 2009/0832		
	TM 2009/0870		
	TM 2009/0916		
	TM 2009/0917		
	TM 2009/0918		
	TM 2009/0919		
кл. 43	TM 2006/0913		
	TM 2007/0441		
	TM 2007/0443		
	TM 2008/1290		
	TM 2009/0242		
	TM 2009/0527		
	TM 2009/0538		
	TM 2009/0544		
	TM 2009/0584		
	TM 2009/0606		
	TM 2009/0643		
	TM 2009/0651		
	TM 2009/0654		
	TM 2009/0685		
	TM 2009/0746		
	TM 2009/0796		
кл. 44	TM 2009/0231		
	TM 2009/0440		
	TM 2009/0556		
	TM 2009/0655		
	TM 2009/0746		
	TM 2009/0759		
кл. 45	TM 2008/1017		
	TM 2008/1290		
	TM 2009/0242		
	TM 2009/0490		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка (210) број на пријавата	
(731) PFIZER HEALTH AB (210) МК/Т/ 2002/338 BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pica МК/Т/ 2002/830 Друштво за производство и трговија МИГРОС ТЕХНИКА Александар и Драган ДОО Скопје МК/Т/ 2003/307 AFFINITY PETCARE, S.A. МК/Т/ 2003/329 Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје МК/Т/ 2003/783 Bombardier Recreational Products Inc. МК/Т/ 2004/859 ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д. МК/Т/ 2005/689 Shala Muhamet МК/Т/ 2005/796 Costa Limited МК/Т/ 2006/913 Конгресен Сервисен Центар доо Скопје МК/Т/ 2006/1203 ЛИОН ДОО МК/Т/ 2007/39 Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д. МК/Т/ 2007/441 МК/Т/ 2007/443 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac МК/Т/ 2007/573 МК/Т/ 2007/577 "Banja E Kilokotit Fabrika e Ujit Mineral & CO2" Sh.p.k МК/Т/ 2007/783 NTP "LABERION" МК/Т/ 2007/973 МК/Т/ 2007/974 "Pestova" SH.P.K. МК/Т/ 2007/975 FRUTEX Sh.p.k. МК/Т/ 2008/128 Deutsche Telekom AG, МК/Т/ 2008/1017 Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје МК/Т/ 2008/1281 Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС ДОО увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2008/1290	Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје МК/Т/ 2009/169 МК/Т/ 2009/170 АНИМАЛ МЕДИКА МК/Т/ 2009/231 Друштво за производство, трговија, угостителство, услуги и филмска продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ МК/Т/ 2009/242 Vodafone Group Plc МК/Т/ 2009/321 Vodafone Group Plc and Vodafone Group Plc МК/Т/ 2009/323 Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско друштво МК/Т/ 2009/336 МК/Т/ 2009/337 МК/Т/ 2009/338 МК/Т/ 2009/339 Друштво за маркетинг, консалтинг и трговија на големо и мало БОТАБ Страшо ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2009/395 Schering-Plough Health Care Products, Inc МК/Т/ 2009/418 Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2009/432 МК/Т/ 2009/433 МК/Т/ 2009/435 МК/Т/ 2009/436 Друштво за трговија и услуги Мое студио ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2009/440 Индустрија за млеко, млечни производи и природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола МК/Т/ 2009/444 МК/Т/ 2009/445 МК/Т/ 2009/446 МК/Т/ 2009/447 Тони Божиновски and Горн Божиновски МК/Т/ 2009/449 МК/Т/ 2009/450 Филиповски Стефан and Филиповски Мартин МК/Т/ 2009/451 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo МК/Т/ 2009/455

**Ljupco Stojkoski**

МК/Т/ 2009/456

Wm WRIGLEY Jr. Company and Wm.WRIGLEY Jr.Company

МК/Т/ 2009/457

АД ЈАКА 80 Радовиш

МК/Т/ 2009/458

**Друштво за информатика и телекомуникации
МОБИКО ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2009/459

Aramex International Ltd.

МК/Т/ 2009/460

**Друштво за продукција, маркетинг, трговија и
услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2009/461

**Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги
УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз
Скопје**

МК/Т/ 2009/463

МК/Т/ 2009/464

МК/Т/ 2009/465

ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ

МК/Т/ 2009/466

АД ЈАКА 80 Радовиш

МК/Т/ 2009/467

**Друштво за производство, промет, услуги и
посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје**

МК/Т/ 2009/468

**Друштво за производство, трговија и услуги
ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

МК/Т/ 2009/469

**Високообразовна установа ЊУЈОРК
УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ ЗА АМЕРИКАНСКИ И
ЕВРОПСКИ СТУДИИ**

МК/Т/ 2009/470

Reckitt Benckiser N.V.

МК/Т/ 2009/471

**Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation**

МК/Т/ 2009/477

ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје

МК/Т/ 2009/478

МК/Т/ 2009/479

МК/Т/ 2009/480

BASF SE

МК/Т/ 2009/489

БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ

МК/Т/ 2009/490

Стојанче Величковски

МК/Т/ 2009/512

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,

МК/Т/ 2009/515

МК/Т/ 2009/516

**OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. and OTSUKA
PHARMACEUTICAL CO., LTD**

МК/Т/ 2009/517

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

МК/Т/ 2009/518

МК/Т/ 2009/519

МК/Т/ 2009/520

**Индустрија за млеко, млечни производи и
природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола**

МК/Т/ 2009/521

KIA MOTORS CORPORATION

МК/Т/ 2009/522

BALKANPHARMA DUPNITSA AD

МК/Т/ 2009/523

**Трговец поединец за услуги Олгица Милан
Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ ТП Охрид**

МК/Т/ 2009/525

**Друштво за производство, промет на големо и
мало, угостителство и услуги ДАР МИР ДООЕЛ
Скопје**

МК/Т/ 2009/527

Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО

МК/Т/ 2009/528

МК/Т/ 2009/529

МК/Т/ 2009/530

ФИТОФАРМ

МК/Т/ 2009/532

МК/Т/ 2009/533

GLAXO GROUP LIMITED

МК/Т/ 2009/535

**Прехранбена индустрија А.Д. ВИТАМИНКА -
Прилеп**

МК/Т/ 2009/537

ТДУТУ "Спиритим" ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/538

**Друштво за маркетинг и пропаганда ЕПП
Комјунিকেјшенс ДОО Скопје**

МК/Т/ 2009/540

ДТПУ ПОБЕДА ДС ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/544

Вижн Борд ДОО

МК/Т/ 2009/545

Associazione Radio Maria

МК/Т/ 2009/552

Бахус КМС ДОО Скопје

МК/Т/ 2009/553

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД

МК/Т/ 2009/554

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП

МК/Т/ 2009/555

**Приватна здравствена установа - специјалистичка
ординација по интерна медицина МУЛТИМЕДИКА
ИНТЕРНА Скопје**



МК/Т/ 2009/556
Zippo Manufacturing Company
 МК/Т/ 2009/559
XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD
 МК/Т/ 2009/560
SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. A corporation duly organized and exiting the laws of Japan
 МК/Т/ 2009/561
ДОО ВИПС
 МК/Т/ 2009/562
Сашо Спасовски
 МК/Т/ 2009/563
Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ
 МК/Т/ 2009/573
Kia Motors Corporation
 МК/Т/ 2009/580
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 МК/Т/ 2009/581
ДПТУ "ПЛУСКОМ" ДООЕЛ
 МК/Т/ 2009/582
Друштво за транспорт, посредништво, трговија и услуги ФАРКО-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт
 МК/Т/ 2009/583
МЕЧО'С ДООЕЛ СКОПЈЕ
 МК/Т/ 2009/584
Заштитно друштво за производство, трговија и услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
 МК/Т/ 2009/585
 МК/Т/ 2009/586
 МК/Т/ 2009/587
 МК/Т/ 2009/588
 МК/Т/ 2009/589
 МК/Т/ 2009/590
 МК/Т/ 2009/591
 МК/Т/ 2009/592
 МК/Т/ 2009/593
 МК/Т/ 2009/594
 МК/Т/ 2009/595
 МК/Т/ 2009/596
 МК/Т/ 2009/597
 МК/Т/ 2009/598
Bongrain SA (a French societe anonyme)
 МК/Т/ 2009/600
AstraZeneca UK Limited
 МК/Т/ 2009/601
HB BODY S.A.
 МК/Т/ 2009/602
Ventzislav Stoyanov IVANOV
 МК/Т/ 2009/603
ДЦ ГРУП ДОО Скопје
 МК/Т/ 2009/606

МАРМАКС ГРУП ДОО Скопје
 МК/Т/ 2009/608
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 МК/Т/ 2009/610
 МК/Т/ 2009/611
АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје
 МК/Т/ 2009/612
Друштво за деловни и менаџмент услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО
 МК/Т/ 2009/616
 МК/Т/ 2009/617
Друштво за дизајн на ентериери МОНТИМПЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
 МК/Т/ 2009/620
NOVARTIS AG
 МК/Т/ 2009/621
Octapharma AG
 МК/Т/ 2009/622
 МК/Т/ 2009/623
 МК/Т/ 2009/624
 МК/Т/ 2009/625
 МК/Т/ 2009/626
 МК/Т/ 2009/627
 МК/Т/ 2009/628
Милошевски Бобан
 МК/Т/ 2009/631
СМАРТ КОМ
 МК/Т/ 2009/632
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
 МК/Т/ 2009/634
Тони Десовски
 МК/Т/ 2009/635
Diageo North America, Inc.
 МК/Т/ 2009/639
 МК/Т/ 2009/640
Трговско друштво за производство на хигиенски производи ХИПС ИНДУСТРИЈА ЗА ХИГИЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ДОО Скопје
 МК/Т/ 2009/641
NBA Properties, Inc.
 МК/Т/ 2009/642
ДООЕЛ Кифф експорт-импорт, Скопје
 МК/Т/ 2009/643
SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
 МК/Т/ 2009/644
Друштво за производство услуги и трговија КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп
 МК/Т/ 2009/645
Diageo North America, Inc.
 МК/Т/ 2009/646
SP BRAND HOLDING EEIG



МК/Т/ 2009/647
SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
МК/Т/ 2009/648
ЖИ-ДА 07
МК/Т/ 2009/651
Дрита Комерц ДООЕЛ
МК/Т/ 2009/652
ДПТУ АНТАРИАС Габриела и др. ДОО увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/653
FRS Hotel Group (Lux) S.a.r.l.
МК/Т/ 2009/654
Fairmont Spas Inc.
МК/Т/ 2009/655
Unilever N.V.
МК/Т/ 2009/657
Akita, Inc.
МК/Т/ 2009/658
Камелија Пиперевска
МК/Т/ 2009/659
ROSEFIELD LUXEMBOURG SA
МК/Т/ 2009/662
Kia Motors Corporation
МК/Т/ 2009/665
TDR d.o.o.
МК/Т/ 2009/671
МК/Т/ 2009/672
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
МК/Т/ 2009/673
Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС ДОО извоз-увоз Скопје
МК/Т/ 2009/678
Novo Nordisk A/S
МК/Т/ 2009/681
Друштво за маркетинг трговија и услуги ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ
МК/Т/ 2009/682
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/683
Друштво за производство и трговија ИЛИНА увоз-извоз ДОО
МК/Т/ 2009/684
Друштво за промет на големо и мало угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/685
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
МК/Т/ 2009/686
Снежана Лупевска
МК/Т/ 2009/689
Mars, Incorporated

МК/Т/ 2009/691
ЗАНАРНИ ИЗДЕЛИЈА - VARNA OOD
МК/Т/ 2009/692
Печатење, текстил-трукерај Трговец поединец ФЛЕКСО ПРИНТ ТП
МК/Т/ 2009/696
Друштво за трговија, транспорт, инженеринг и производство СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/697
Intervet International B.V.
МК/Т/ 2009/710
МК/Т/ 2009/711
МК/Т/ 2009/712
WYETH HOLDINGS CORPORATION
МК/Т/ 2009/713
МК/Т/ 2009/714
МК/Т/ 2009/715
МК/Т/ 2009/716
The Coca-Cola Company
МК/Т/ 2009/717
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
МК/Т/ 2009/722
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
МК/Т/ 2009/723
МК/Т/ 2009/724
Amgen Inc.,
МК/Т/ 2009/726
МК/Т/ 2009/727
Akita, Inc.
МК/Т/ 2009/728
МК/Т/ 2009/729
OVC AG
МК/Т/ 2009/730
Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ
МК/Т/ 2009/731
The Coca-Cola Company
МК/Т/ 2009/732
Societe des produits NESTLE S.A.
МК/Т/ 2009/734
Mars, Incorporated
МК/Т/ 2009/736
Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС ДОО Скопје
МК/Т/ 2009/740
МК/Т/ 2009/741
Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2009/742
МК/Т/ 2009/743
Менкиноски Живко



МК/Т/ 2009/745
МК/Т/ 2009/746
ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
МК/Т/ 2009/747
МК/Т/ 2009/748
Warner Bros. Entertainment Inc. a Delaware Corporation,
МК/Т/ 2009/753
Трговско друштво за производство, трговија и услуги **МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ** експорт-импорт Гевгелија
МК/Т/ 2009/755
Друштво за производство на пластични производи, промет и услуги **К/С - РОЛОСПАС ДОО**, заштитно друштво увоз-извоз Прилеп
МК/Т/ 2009/756
Друштво за графички дизајн, градежништво, производство и трговија на големо и мало **АРКЕР ДИЗАЈН ДОО** увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/757
THE GILLETTE COMPANY
МК/Т/ 2009/758
Друштво на граѓани Центар за промоција на оддржливи земјоделски практики и рурален развој **ЦеПроСАРД** Скопје
МК/Т/ 2009/759
PepsiCo, Inc.
МК/Т/ 2009/765
Друштво за трговија и услуги **ДИПЛОН ДООЕЛ** Скопје
МК/Т/ 2009/771
Darwin Discovery Limited
МК/Т/ 2009/778
Друштво за производство, трговија, услуги и туризам на Кочоски Зоран **КОУЗОН** и Ко увоз извоз **ДООЕЛ Прилеп**, подружница **КОУЗОН Студентски сервис** Скопје
МК/Т/ 2009/779
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
МК/Т/ 2009/788
Allergan, Inc.
МК/Т/ 2009/789
The British Broadcasting Corporation, Broadcasting House, Portland Place
МК/Т/ 2009/791
Motorola, Inc., a Delaware corporation
МК/Т/ 2009/795
Друштво за производство, трговија и услуги **БАР ДВЕИЛЈАДИ ДООЕЛ** Скопје
МК/Т/ 2009/796
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
МК/Т/ 2009/801
МК/Т/ 2009/802
Gallaher Limited
МК/Т/ 2009/803

Unilever N.V.
МК/Т/ 2009/804
МАКПРОГРЕС ДОО
МК/Т/ 2009/805
FremantleMedia Limited and Simco Limited
МК/Т/ 2009/809
Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated under the laws of U.A.E.)
МК/Т/ 2009/811
Друштво за производство услуги и трговија **БРЕГЛИ ДООЕЛ** увоз-извоз Скопје
МК/Т/ 2009/814
Друштво за промет и услуги увоз-извоз **Конев Борче и др. Андреј-компани ДОО**
МК/Т/ 2009/816
Трговско радиодифузно друштво **ТВ Скопје ДОО** Скопје
МК/Т/ 2009/817
Друштво за комуникациски услуги **ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ** Скопје
МК/Т/ 2009/819
МК/Т/ 2009/820
YILDIZ HOLDING A.S.
МК/Т/ 2009/821
Друштво за трговија и услуги **ДЕКСИКО ДОО** увоз-извоз Богданци
МК/Т/ 2009/827
Друштво за трговија и услуги **ДЕКСИКО ДОО** увоз-извоз Богданци
МК/Т/ 2009/828
JIL B.V.
МК/Т/ 2009/830
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
МК/Т/ 2009/831
Друштво за комуникациски услуги **ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ** Скопје
МК/Т/ 2009/832
МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт **Куманово**
МК/Т/ 2009/839
МК/Т/ 2009/840
Diageo North America, Inc.
МК/Т/ 2009/846
МК/Т/ 2009/847
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
МК/Т/ 2009/850
МК/Т/ 2009/851
МК/Т/ 2009/852
WYETH a Delaware corporation,
МК/Т/ 2009/857
МК/Т/ 2009/858
МК/Т/ 2009/859
МК/Т/ 2009/860
МК/Т/ 2009/861



	МК/Т/ 2009/862
	МК/Т/ 2009/863
	МК/Т/ 2009/864
	МК/Т/ 2009/865
	МК/Т/ 2009/866
	МК/Т/ 2009/867
ЕУРОБРЕНД Д.О.О.	
	МК/Т/ 2009/869
Друштво за производство, промет и услуги ПРОАРТ ДОО Скопје	
	МК/Т/ 2009/870
Друштво за производство, трговија и услуги МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	
	МК/Т/ 2009/910
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "GAZPROM"	
МК/Т/ 2009/916	
	МК/Т/ 2009/917
	МК/Т/ 2009/918
	МК/Т/ 2009/919
General Media Communications, Inc.	
	МК/Т/ 2009/935
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ	
	МК/Т/ 2009/949
Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ	
	МК/Т/ 2009/966
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ	
	МК/Т/ 2009/967
VKR Holding A/S	
Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK	
	МК/Т/2008/161
ПРИМА.МК ДОО	
Ул. Никола Вапцаров бр. 2/1-4 Скопје - Центар , МК	
	МК/Т/2009/958



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, 21/09, Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **16905** (151) 27/01/2010
(210) TM 2001/1134 (220) 10/12/2001
(181) 10/12/2011
(450) 30/04/2010

(732) **CASTROL LIMITED**
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемикалии кои се користат во индустријата, науката, фотографијата, хортикултурата и шумарството: хемиски производи за употреба во индустријата и/или за употреба во производни процеси; синтетички материјали за апсорбирање масло; детергентски адитиви за бензин; хемиски адитиви за горива, средства за подмачкување и масти; лепила за индустриски намени; антифриз; течности за сопирачки; препарати за лемење: препарати за одмачување за употреба во производни процеси; средства за распрскување масла; течности за хидраулички кола; хемикалии за лемење; масла и течности за преносни уреди; течности и масла за сечење и брусење; средства за ладење; хемиски производи за употреба при третирање разладни системи

кл. 2 - состави и препарати против корозија и нечистотија; препарати за метали против губење на блескавоста на бојата; заштитни препарати за метали; средства за заштита од 'рѓа

кл. 3 сапуни; препарати за чистење, стружење, полирање и абразија; детергенти и средства за одмачување различни од оние за употреба во производни процеси; препарати за брусење; масла за чистење; средства за отстранување бои; препарати за отстранување 'рѓа

кл. 9 - мерни цилиндри; стаклен прибор за мерење; шприцеви за земање примероци на масла за фрижидери; термометри; покажувачи на температура; апарати и инструменти за мерење (на параметри), испитување, мерење (на тежина), набљудување и проверка; хемиски апарати и инструменти; специфични апарати и инструменти; апарати за испитување на средства за подмачкување; хидраулички масла и течности, препарати против замрзнување и течности за термички пренос; електрични акумулатори и полначи за електрични акумулатори; заштитни шлемови за мотоциклисти; инсталации и пумпи за разнесување на измерени количества масло и масти; видео ленти; видео снимки; компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски програми

кл. 42 - анализа, испитување и набљудување на масла, средства за ладење, масти и средства за подмачкување; набљудување на нивото на горивото и средствата за подмачкување

во машини и возила; анализа и дијагноза на степенот на истрошеност, дефекти и грешки во мотори и машинерија; советодавни услуги засновани на резултатите од горенаведените анализи и дијагнози; услуги за набљудување кои се однесуваат на сервисирање, подмачкување, одржување и поправка на возила, мотори и машинерија

(111) **16904** (151) 27/01/2010
(210) TM 2004/231 (220) 17/03/2004
(181) 17/03/2014
(450) 30/04/2010

(732) **INTERIA S.A. Confectioneries and**
Dairy Products
14th Km Marathon Avenue,
GR-15344 PALLINI, GR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

NUCREMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; овошје и зеленчук; смрзната и конзервирана храна, вклучително и храна во конзерви; замрзнато овошје; чипс од компир; желеа, овошни желеа; џемови и мармалади; компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење; млечни производи, во основа комбинирани со чоколада, млечни производи комбинирани со други продукти базирани на какао или чоколада какао путер, кокосов путер; ореви, суво грозје и рибизли; суви ореви

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз; производи базирани на чоколада, особено чоколадни дражеи, вафли, бонбони, прашок пијалаци базирани на чоколада, чоколадна паста; производи базирани на какао и храна која содржи какао, особено прашок за пијалаци базирани на какао, пралини, бонбони, торти, чоколада, шеќерни слатки, особено слатки, бонбони со овошен вкус, бонбони со путер, гуми за џвакање, колач, бисквити, вафли; брашно од жита и производи базирани на брашно од жита, леб, слатки, кроасани, вафли, тостови и двопек, колач, бисквити; производи за храна базирани на пченкарно брашно; сладоледи

кл. 32 - сокови од овошје и зеленчук



- (111) **16942** (151) 05/02/2010
 (210) ТМ 2004/282 (220) 09/04/2004
 (181) 09/04/2014
 (450) 30/04/2010
- (732) **Друштво за производство и трговија**
ИНТЕРСНАК Л.Т.Д. ДОО экспорт-импорт-
Неготино
ул. „Индустриска“ бр.10, Неготино, МК
- (740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
 ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје
- (540)

INTERSTNAK

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе, брашно и производи
 од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
 прашока за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како
 мирудии) мраз

- (111) **16930** (151) 29/01/2010
 (210) ТМ 2004/334 (220) 05/05/2004
 (181) 05/05/2014
 (450) 30/04/2010
- (732) **ВИЛМА ТРАЈКОВСКА**
ул. „Антон Попов“ бр.100-а, 1000 Скопје, МК
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **1** - хемиски производи за индустријата,
 науката, фотографиите, како и за земјоделието,
 градинарството и шумарството, сурови вештачки
 смоли, сурови пластични материји, вештачки
 губрива, смеси за гаснење пожар, препарати за
 калење и заварување метали, хемиски производи
 за конзервирање прехранбени производи,
 материји за штавење, адхезиви (лепливи материји)
 наменети за индустријата
- кл. **2** - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
 од рѓа и гниење на дрвото, материји за боење,
 средства за нагризување, сурови природни
 смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
 декоратерите, печатарите и уметниците
- кл. **3** - средства за белење и други супстанции
 за перење, препарати за чистење, полирање,
 триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи, лосиони
 за коса, препарати за нега на забите

кл. **4** - индустриски масла и масти, мазива,
 соединенија за собирање прашина со
 навлажнување и врзување, горива (вклучително
 и течните горива за мотори) и материји за
 осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарски препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

кл. **6** - обични метали и нивните легури, метални
 градежни материјали, метални преносни
 конструкции, метални материјали за железнички
 шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
 производи, мали метални производи, метални
 цевки, каси, производи од метал, кои не се
 опфатени со другите класи, руди

кл. **7** - машини и машински алати, мотори и
 погонски машини (освен за сувоземни возила),
 машински спојници и трансмисиски елементи
 (освен за сувоземни возила), земјоделски
 направи, инкубатори за јајца

кл. **8** - рачни алати и направи, прибор за јадење,
 ладно оружје, жилети

кл. **9** - апарати и инструменти, научни, поморски,
 геодетски, фотографски, кинематографски,
 оптички, за мерење, сигнализација, контрола
 (инспекција), спасување и настава, апарати и
 инструменти за спроведување, вклучување,
 трансформирање, акумулирање, регулирање
 или контролирање на електрицитетот; апарати
 за снимање, пренос и репродукција на звук или
 слика, магнетски носачи на податоци, дискови
 за снимање, автоматски машини и механизми
 за апаратите што се активираат со монети или
 жетони, регистар каси, машини за сметање и
 опрема за обработка на податоци и компјутери,
 апарати за гаснење пожар

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и
 ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
 екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
 хируршки материјали за шиене

кл. **11** - апарати за осветлување, греење,
 производство на пареа, варење (готвење),
 ладење, сушење, вентилација, снабдување со
 вода и за санитарни намени

кл. **12** - возила, апарати за движење по земја,
 воздух или вода

кл. **13** - огнено оружје, муниција и проектили,
 експлозивни, средства за огномет

кл. **14** - благородни метали и нивните легури и
 производите изработени од нив или преслечени
 со нив, кои не се опфатени со другите класи,
 накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
 и хронометриски инструменти

кл. **15** - музички инструменти

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив
 кои не се опфатени со другите класи, печатени

работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домќинството (кои не се од благородни метали или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

кл. 38 - телекомуникации

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истраувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица

(111) 16943	(151) 05/02/2010
(210) TM 2004/357	(220) 19/05/2004
	(181) 19/05/2014
	(450) 30/04/2010

(732) **Hemofarm A.D.,
farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

HEMOMYCIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба; храна за бебиња; фластери; материјали за завивање; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(111) **16948** (151) 16/02/2010
(210) ТМ 2005/465 (220) 24/06/2005
(181) 24/06/2015
(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија, услуги и транспорт
ПРИНЦИП-КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ експорт-импорт

ул. „50-та Дивизија“ бр. 43/3- Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црна, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маслинки, конзервирани

кл. 31 - маслинки

(111) **16991** (151) 02/03/2010
(210) ТМ 2006/807 (220) 09/08/2006
(181) 09/08/2016
(450) 30/04/2010

(732) **Megggle AG,**
MeggglestraBe 6-12, 83512 Wasserburg, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,

ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,

(540)



(591) сина, бела, зелена, жолта, сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечни производи; путер и преработки од путер; сирење и преработки од сирење; намази или пасти на база на млечни производи за мачкање на леб; производи од млеко и јогурт; масла и масти за јадење; подготовки од соја; готови десерти и слични млечни оброци; супи; шеќер за млеко, овошни или протеински концентрати за прехранбена индустрија; овошни сосови, мармелади, џемови, компоти; желеа

кл. 30 - мајонези; сосови, вклучително преливи за салати додатоци; растителни сосови, мирудии; подготовки од соја; имено соја сос, мирудии на основа на соја; мајонези на основа на соја, замени за кафе на основа на соја; какао, чоколада, чоколадни производи, пијалаци на чоколадна основа, леб и производи од леб, намази или премази со путер; тестенини и преработки; мраз; природни засладувачи; слаткарски производи

(111) **16989** (151) 02/03/2010
(210) ТМ 2006/808 (220) 09/08/2006
(181) 09/08/2016
(450) 30/04/2010

(732) **Megggle AG**

Meggglestr. 6-12, 83512 Wasserburg, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела, портокалова и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млечни производи; путер и преработки од путер; сирење и преработки од сирење; намази или пасти на база на млечни производи мачкање леб; производи од млеко и јогурт; масла и масти за јадење; подготовки од соја; готови десерти и слични млечни оброци; супи; шеќер за млеко, овошни или протеински концентрати за прехранбена индустрија; овошни сосови, мармелади, џемови, компоти; желеа

кл. 30 - мајонези; сосови, вклучително преливи за салати (додатоци), растителни сосови, мирудии; подготовки од соја; имено соја сос, мирудии на основа на соја; мајонези на основа на соја, замени за кафе на основа на соја; какао, чоколада, чоколадни производи, пијалаци на чоколадна основа, леб и производи од леб, намази или премази со путер; тестенини и преработки; мраз; природни засладувачи; слаткарски производи

(111) **16990** (151) 02/03/2010
(210) ТМ 2006/809 (220) 09/08/2006
(181) 09/08/2016
(450) 30/04/2010

(732) **Megggle AG,**
MeggglestraBe 6-12, 83512 Wasserburg, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела, розова, сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млечни производи; путер и преработки од путер; сирење и преработки од сирење; намази или пасти на база на млечни производи за мачкање на леб; производи од млеко и јогурт; масла и масти за јадење; подготовки од соја; готови десерти и слични млечни оброци; супи; шеќер за млеко, овошни или протеински концентрати за прехранбена индустрија; овошни сосови, мармелади, џемови, компоти; желеа

кл. **30** - мајонези; сосови, вклучително преливи за салати (додатоци), растителни сосови, мирудии; подготовки од соја; имено соја сос, мирудии на основа на соја; мајонези на основа на соја, замени за кафе на основа на соја; какао, чоколада, чоколадни производи, пијалаци на чоколадна основа, леб и производи од леб, намази или премази со путер; тестенини и преработки; мраз; природни засладувачи; слаткарски производи

(111) **16946** (151) 05/02/2010
(210) ТМ 2007/79 (220) 29/01/2007
(181) 29/01/2017
(450) 30/04/2010

(732) **Schering-Plough Ltd., a Swiss corporation**
Weystrasse 20, CH-6000, Lucerne 6, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

NASONEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати

(111) **16944** (151) 05/02/2010
(210) ТМ 2007/218 (220) 07/03/2007
(181) 07/03/2017
(450) 30/04/2010

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, жолтозелена, светло и темно зелена, црвена и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - мајонез

(111) **16993** (151) 09/03/2010
(210) ТМ 2007/454 (220) 01/06/2007
(181) 01/06/2017
(450) 30/04/2010

(732) **АД Електрани на Македонија**
11 Октомври 9, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, зелена, црвена, жолта и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **4** - електрична енергија, камен јаглен, лигнит, тресет, брикетирани камен јаглен и лигнит, темен јаглен, производствен гас

кл. **6** - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, кабли и жици од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се вклучени во другите класи; руди, метални производи во металопреработувачка фаза, метални конструкциски производи, електрични водови (метални столбови за електрични водови)

кл. **7** - вода (грејачи за вода)/делови од машини/

вода (сепаратори за вода), вода за напојување (дегазатори на вода за напојување на котли), вода за напојување котли (регулатори на вода за напојување на котлите)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар, водење електрична енергија (опрема за водење на електричната енергија)/жици; електрични водови

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, ладење, вентилација, снабдување со вода; пареа (генератори за производство на пареа), пареа (инсталација за производство на пареа), вода (апарати за водоснабдување), вода (апарати за каптирање на водата), вода (апарати за ладење на водата), вода (апарати за филтрирање на водата), вода (апарати и инсталации за смекнување на водата), вода (апарати и уреди за прочистување на водата), вода (грејачи за вода)/апарати и дистрибуција на вода (инсталација за дистрибуција на водата), вода (стерилизатори на водата), вода (хидрант), вода под притисок (резервоари за вода под притисок)

кл. 19 - електрични водови (столбови за електрични водови) неметални

кл. 35 - хотели (административно управување со хотели)

кл. 38 - телекомуникации, поштенски активности, мобилни телекомуникациски услуги

кл. 39 - дистрибуција/снабдување на електрична енергија, дистрибуција/снабдување на гас, дистрибуција/снабдување на пареа и топла вода, дистрибуција/снабдување на гасовити горива, цевоводен транспорт, копнен сообраќај, придружни и помошни активности во сообраќајот, активности на патнички агенции, сообраќајни активности, претовар на товар и складирање

кл. 40 - производство на енергија

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 - хотели, ресторани, мотели со ресторани, кампови, угостителски објекти за исхрана

(111) 16916	(151) 28/01/2010
(210) ТМ 2007/565	(220) 20/06/2007
	(181) 20/06/2017
	(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство и трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-импорт ДОО Скопје
ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)



(591) најтемно црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 16918	(151) 28/01/2010
(210) ТМ 2007/566	(220) 20/06/2007
	(181) 20/06/2017
	(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство и трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-импорт ДОО Скопје
ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)



(591) најтемно црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) 16947	(151) 05/02/2010
(210) ТМ 2007/589	(220) 28/06/2007
	(181) 28/06/2017
	(450) 30/04/2010

(732) **AMVAC Chemical Corporation,**
Corporation organized under
the laws of California
4695 MacArthur Court, Suite 1250,
Newport Beach, California 92660, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

COUNTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - инсектициди и хербициди

(111) 16951	(151) 18/02/2010
(210) ТМ 2007/928	(220) 25/09/2007
	(181) 25/09/2017
	(450) 30/04/2010

(732) **Geely Holding Group Co., Ltd.**
Zhong-xing Road, Bin-jiang District,
Hangzhou, Zhejiang, CN

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, бела, сива, сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - автомобили, кутија од менувач за копнени возила; електрични возила; мотори за копнени возила; уреди против кражба на возила; гуми за тркала за возила; каросерии за возила; мотоцикли; спортски автомобили; возила за движење по копно, воздух, вода или шини

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила; сервисни станици за возила; подмачкување на возилата; чистење на возилата; третман на возилата против рѓосување; инсталација и поправка на аларм против кражби; одржување и поправка на авиони; повторна обработка на гуми; вулканизација на гуми (поправка); поправка на гуми за возила

(111) 16976	(151) 17/03/2010
(210) ТМ 2007/930	(220) 26/09/2007
	(181) 26/09/2017
	(450) 30/04/2010

(732) **BIONORICA AG Kerschensteiner**
str. 11-15, 92318 Neumarkt, DE

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SINUPRET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хибрициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) 16945	(151) 05/02/2010
(210) ТМ 2007/953	(220) 03/10/2007
	(181) 03/10/2017
	(450) 30/04/2010

(732) **Мешано друштво со странски капитал со ограничена одговорност во приватна сопственост за производство, промет, услуги, транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел ДОО**
увоз-извоз Скопје
Источна индустриска зона дел 3 бб
- Гази Баба, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

(111) 17004	(151) 12/03/2010
(210) ТМ 2008/727	(220) 27/06/2008
	(181) 27/06/2018
	(450) 30/04/2010

(732) **Gabor Kovacs**
Menhely br.1 6724 Szeged, HU

(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто, печива и слатки

(111) 16981 (151) 13/02/2010

(210) ТМ 2008/1004 (220) 07/08/2008

(181) 07/08/2018

(450) 30/04/2010

(732) „ВИНОЕКСПОРТ” - Д.О.О.
ул.Миле Поп Јорданов 26/3, Скопје, МК

(540)



(591) сива, сина, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) 16966 (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2008/1012 (220) 07/08/2008

(181) 07/08/2018

(450) 30/04/2010

(732) Мирјана Стеннес
ул.Варшвска 17/4-9, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

(540)

SIMPLY DELICIOUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(111) 16995 (151) 16/03/2010

(210) ТМ 2008/1152 (220) 27/08/2008

(181) 27/08/2018

(450) 30/04/2010

(732) ДПТУ Глобал Креатива ВиС Скопје
ул. Коце Металец 16 2/1 Скопје, МК

(540)



(591) плава, црвена, бела и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
обука, забава, спортски и културни активности

(111) 16965 (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2008/1333 (220) 24/09/2008

(181) 24/09/2018

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство, промет и услуги
КЛЕВЕР-МК увоз-извоз Скопје
бул. Партизански Одреди 666 - Скопје
П. Фах.708, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - канцелариски материјал, хартија, картон
и производи од нив, регистратори, лепила,
сликарски прибор и училишен материјал

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
канцелариски материјали и училишен прибор

(111) 16906 (151) 26/02/2010

(210) ТМ 2008/1639 (220) 29/10/2008

(181) 29/10/2018

(450) 30/04/2010

(732) **Z & U SPIRITUOSEN MARKETING GmbH**
Heiligenstadter Strasse 43, 1190 Wien, AT

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ZWACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци, имено, вино
дестилирани пијалаци и ликери (освен пиво)

(111) **16977** (151) 17/03/2010

(210) ТМ 2008/1692 (220) 06/11/2008

(181) 06/11/2018

(450) 30/04/2010

(732) **Фармацевтски факултет**
ул.,„Водњанска „ бр.17, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела, црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 41 - академии (обуки), конференции
(организирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), натпревари
(организирање натпревари) обука или забава,
објавување текстови /текстови што не се
рекламни/, одгледување /обука/, одгледување
/обука/ (упатства за обучување), практично
обучување /демонстрирање/, приредби, разговори
(организирање и водење разговори), семинари
(организирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми)

кл. 42 - авторски права (регулирање на
авторските права), законски истражувања,
индустриски дизајн, истражување и развојот на
нови производи (за трето лице), консултации во
врска со фармација, лиценци за интелектуална

сопственост (отстапување на лиценци за
интелектуална сопственост), разработка на
технички проекти, совети за интелектуална
сопственост, стручни консултации

(111) **16974** (151) 24/02/2010

(210) ТМ 2008/1695 (220) 07/11/2008

(181) 07/11/2018

(450) 30/04/2010

(732) **4-ГАП доо експорт-импорт Скопје**

Алберт Ајнштајн бр.8, 1000 Скопје, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, сина и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа

кл. 25 - облека, обувки и капи

(111) **16931** (151) 18/03/2010

(210) ТМ 2008/1730 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 30/04/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје

ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, МК

(540)



(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со облека, текстил, кожа, ремени, чанти, тантели, везови, панделки и гајтани

(111) **16932** (151) 18/03/2010

(210) ТМ 2008/1731 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 30/04/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје**
ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, МК

(540)



(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со облека, текстил, кожа, ремени, чанти, тантели, везови, панделки и гајтани

(111) **16986** (151) 17/03/2010

(210) ТМ 2008/1764 (220) 20/11/2008

(181) 20/11/2018

(450) 30/04/2010

(732) **Early Learning Centre Limited**
South Marston Industrial Park,
Swindon SN3 4TJ, GB

(740) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - електрични и електронски апарати и инструменти; апарати и инструменти за

инструкции, учење и мерење; сметалки; калкулатори; машини за забава; батерии; компјутери; компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер; лампи; научни апарати и инструменти; апарати и инструменти сите за научни апарати и инструменти; апарати и инструменти сите за снимање, трансмисија и репродукција на сите аудио, визуелни и аудио-визуелни податоци, слајд-проектор и проектори; делови и монтажа за гореспоменатите стоки

кл. **16** - хартии; картон; исечоци од хартија и картон; подвижни сетови за печатење; материјали за моделирање; креда; книги; печатен материјал; честитки; печатени публикации; фотографии, слики и постери; графикони; канцелариски материјали и прибор; орудија и материјали за цртање и пишување; материјали за инструкции и учење; лепила и адхезиви; четки за сликање; албуми; бебешки и детски хартиени марамчиња; табли за пишување; табли за цртање и сликарски штафелаи; трансфери; планови; мапи и глобуси; гуми за бришење; букви од азбуката и нумерички симболи; шаблони; кутии и држачи за гореспоменатите стоки; делови и монтажа за сите гореспоменати стоки

кл. **28** - играчки, игри и предмети за играње; карти за играње; предмети за гимнастика и спорт; делови и монтажа за сите гореспоменати стоки

кл. **35** - демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки во комплет кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки; демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки преку каналот за купување од дома кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки преку средствата за телекомуникации или Интернет; демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки преку каталог за купување од дома кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки преку нарачка по пошта, средствата за телекомуникации или Интернет; демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки, кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки преку главната продажна Интернет страница

(111) **16933** (151) 18/03/2010

(210) ТМ 2008/1900 (220) 17/12/2008

(181) 17/12/2018

(450) 30/04/2010

(732) **ЗЛАТЕВСКИ ЛЌУБИША**

ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК

(540)



(591) жолта, црна, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - енергетски пијалаци

(111) **16934** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2008/1902 (220) 17/12/2008
(181) 17/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **ЗЛАТЕВСКИ ЛЌУБИША**
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК

(540)



(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - енергетски пијалаци

(111) **16935** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2008/1903 (220) 17/12/2008
(181) 17/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **ЗЛАТЕВСКИ ЛЌУБИША**
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК

(540)



(591) црна, жолта, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - енергетски пијалаци

(111) **16987** (151) 25/02/2010
(210) ТМ 2008/1917 (220) 22/12/2008
(181) 22/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **PPG Industries Ohio, Inc.**
3800 West 143rd Street, Cleveland,
Ohio 44111, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ENVIROBASE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - заштитни слоеви во вид на боја

(111) **16967** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2008/1922 (220) 23/12/2008
(181) 23/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **Друштво за промет и услуги Авто Мото Сојуз**
ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Битола
ул. Арон Ароести бб Битола, МК

(540)



(591) жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовна услуга (испитен центар)

(111) **16936** (151) 01/02/2010
(210) ТМ 2008/1930 (220) 24/12/2008
(181) 24/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **СЕНТ ПАНТЕЛЕИМОН ДОО Скопје**
ул. Васил Главинов бр. 3/1-1 Скопје, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена, зелена, светло зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

кл. 30 - чај, мед

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи и кои не се
опфатени со другите класи, семиња и билки



- (111) **16975** (151) 24/02/2010
 (210) ТМ 2008/1932 (220) 24/12/2008
 (181) 24/12/2018
 (450) 30/04/2010
- (732) **Друштво за изучување на странски јазици, трговија и услуги ПИКАДИЛИ С Анита и Весна ДОО Скопје**
ул. Фјодор Достоевски бр. 8-а, 1000 Скопје, МК
- (740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
- (540)



- (591) темно сина, црвена и бела
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава, забава; спортски и културни активности
- кл. **45** - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, безбедносни услови за заштита на имот и лица

- (111) **16907** (151) 26/02/2010
 (210) ТМ 2008/1940 (220) 25/12/2008
 (181) 25/12/2018
 (450) 30/04/2010
- (732) **Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје**
ул. Визбегово, Чаир, 1000, МК
- (740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
- (540)

ДАМЕКС

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви /лепливи материи/ наменети за индустрија
- кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/, мирудии, мраз
- кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

- (111) **16908** (151) 26/02/2010
 (210) ТМ 2008/1941 (220) 25/12/2008
 (181) 25/12/2018
 (450) 30/04/2010
- (732) **Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје**
ул. Визбегово, Чаир, 1000, Скопје, МК
- (740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
 Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
- (540)



- (591) темно сива, жолта, црна и бела
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **1** - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви /лепливи материи/ наменети за индустрија
- кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/, мирудии, мраз
- кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

- (111) **16909** (151) 26/02/2010
 (210) ТМ 2008/1948 (220) 24/12/2008
 (181) 24/12/2018
 (450) 30/04/2010

- (732) **Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ Битола, МК**
- (740) ДРАГАН ГОЏО, адвокат
 ул. „Македонски просветители“ бр.8, 6000, Охрид
- (540)

ТЕРА

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
- кл. **38** - телекомуникации
- кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **16937** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2008/1961 (220) 31/12/2008
(181) 31/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **ДТУ Телесмарт Телеком д.о.о.**
бул.Војводина бр.4, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) темно сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **38** - телекомуникации

(111) **16910** (151) 26/02/2010
(210) ТМ 2008/1967 (220) 31/12/2008
(181) 31/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **СТАТЕР БАНКА АД Куманово**
ул.Плоштад нова Југославија бр.бб,
Куманово, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)



(591) светла портокалова и темно портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **35** - рекламирање; водење на работење;
управување со работата; канцелариски работи
кл. **36** - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(111) **16911** (151) 26/02/2010
(210) ТМ 2008/1968 (220) 31/12/2008
(181) 31/12/2018
(450) 30/04/2010

(732) **СТАТЕР БАНКА АД Куманово**
ул.Плоштад нова Југославија бр.бб,
Куманово, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

(540)

STATER BANKA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - рекламирање; водење на работење;
управување со работата; канцелариски работи
кл. **36** - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(111) **16938** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2009/1 (220) 08/01/2009
(181) 08/01/2019
(450) 30/04/2010

(732) **БАЛКАНИКА ДОО Скопје**
ул. Коста Новаковиќ бр. 46-2/9 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу”, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени работи
кл. **35** - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
маркетинг; издателство

(111) **16968** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2009/2 (220) 08/01/2009
(181) 08/01/2019
(450) 30/04/2010

(732) **Линеа Прима ДООЕЛ**
ул. Гоце Делчев бр. 34, 2000 Штип, МК

(540)



(591) темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. **25** - облека, обувки и капи



(111) **16912** (151) 26/02/2010
(210) ТМ 2009/11 (220) 13/01/2009
(181) 13/01/2019
(450) 30/04/2010

(732) **ПЗУ ПРАМАМЕДИКА**
ул. Јуриј Гагарин бр.416 Скопје, МК
(540)



(591) црвена, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - медицински услуги

(111) **16939** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2009/14 (220) 16/01/2009
(181) 16/01/2019
(450) 30/04/2010

(732) **ДЕ НОВО ГРУП - Друштво за трговија и услуги**
доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки и капи

(111) **16969** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2009/19 (220) 16/01/2009
(181) 16/01/2019
(450) 30/04/2010

(732) **ДППУ ДХС-КОМПАНИ Драгица ДООЕЛ Скопје**
ул. Серска бр. 18, 1000 Скопје, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) **16970** (151) 18/03/2010
(210) ТМ 2009/20 (220) 16/01/2009
(181) 16/01/2019
(450) 30/04/2010

(732) **БРАМС-ЕС ДООЕЛ Скопје**
бул. Партизански Одреди бр. 153,
1000 Скопје, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) **16913** (151) 26/02/2010
(210) ТМ 2009/22 (220) 20/01/2009
(181) 20/01/2019
(450) 30/04/2010

(732) **Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО**
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

GLANC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјодеието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. **21** - куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен

сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

- (111) **16914** (151) 26/02/2010
 (210) ТМ 2009/23 (220) 20/01/2009
 (181) 20/01/2019
 (450) 30/04/2010
- (732) **Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје**
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

EXTRA GLANC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

- (111) **16915** (151) 26/02/2010
 (210) ТМ 2009/24 (220) 20/01/2009
 (181) 20/01/2019
 (450) 30/04/2010
- (732) **Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје**
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

SUPER GLANC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

- (111) **16917** (151) 26/02/2010
 (210) ТМ 2009/27 (220) 21/01/2009
 (181) 21/01/2019
 (450) 30/04/2010

(732) **Друштво за трговија на големо и мало ГРИГОР АРНАУДОВ ДОО експорт-импорт**

1480 ГЕВГЕЛИЈА ул. Маршал Тито бр. 106, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сребрена, кафена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

- (111) **16940** (151) 18/03/2010
 (210) ТМ 2009/29 (220) 21/01/2009
 (181) 21/01/2019
 (450) 30/04/2010

(732) **TORREX CHISSI PHARMA**

Gonzagagasse 16/15 1010 Vienna , AT

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат

Ул. Мито Хаѓивасилев Јасмин бр.16/28
 1000 Скопје



(540)

AMPHOSIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **16971** (151) 18/03/2010

(210) ТМ 2009/35 (220) 22/01/2009

(181) 22/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје**
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје
Кисела Вода, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)

НАША ТВ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, рефулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што се опфатени со другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **16972**

(151) 18/03/2010

(210) ТМ 2009/36

(220) 22/01/2009

(181) 22/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје**
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје
Кисела Вода, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, рефулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што се опфатени со другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **16973**

(151) 18/03/2010

(210) ТМ 2009/37

(220) 22/01/2009

(181) 22/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје**
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје
Кисела Вода, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, рефулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што се опфатени со другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 16919 (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/47 (220) 26/01/2009

(181) 26/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје**
Бул. „Александар Македонски“, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - детски крем

(111) 16920 (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/48 (220) 26/01/2009

(181) 26/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје**

Бул. „Александар Македонски“, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, сино зелена, розова, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - детски крем

(111) 16921 (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/49 (220) 26/01/2009

(181) 26/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ**

Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сино зелена, сина, розова, жолта, бела и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - влажни шамичиња

(111) **16922** (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/50 (220) 26/01/2009

(181) 26/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје**
Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, темно сина, розова, бела и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - пелени за бебиња

(111) **16923** (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/51 (220) 26/01/2009

(181) 26/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ**
Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, сино зелена, розова, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - детски крем

(111) **16924** (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/52 (220) 26/01/2009

(181) 26/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје**
Бул. „Александар Македонски,, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - детски крем

(111) **16925** (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/64 (220) 30/01/2009

(181) 30/01/2019

(450) 30/04/2010

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) тиркиз, темно сина, портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - женски хигиенски производи, како што се хигиенски влошки, тампони, влошки за секој ден, санитарни гаѹички, интерлабиални влошки за женска хигиена, пелени за инконтиненција, влошки и гаѹички за инконтиненција

(111) **16926** (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/66 (220) 02/02/2009

(181) 02/02/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Wm WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue Chicago,
Illinois 60611, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

MISCHEVOUSCOLORFULYUMMY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи, имено, гума за ѹваќање, гума за ѹваќање од која се прават балончиња, слатки и пеперминт бомбони

(111) **16927** (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/107 (220) 16/02/2009

(181) 16/02/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Мешовито друштво за производство на**
сладолед, трговија на големо и мало, превоз,
услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО Битола
ул.„Новачки пат” 66, 7000 Битола, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



CERMAT d.o.o. Bitola

(591) бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, ѹемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз

(111) **16928** (151) 25/02/2010

(210) ТМ 2009/112 (220) 17/02/2009

(181) 17/02/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Друштво за производство и промет КАДИНО**
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
с. Кадино Илинден, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, квасец

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, увоз-извоз

кл. 43 - услуги за подготвување храна

(111) **16941** (151) 18/03/2010

(210) ТМ 2009/118 (220) 18/02/2009

(181) 18/02/2019

(450) 30/04/2010



(732) Друштво за туризам, трговија и услуги
МАГЕЛАН ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 48, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

кл. 45 - правни услуги; безбедносн услуги за
заштита на имот и лица лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на поединците

(111) 16988 (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/232 (220) 06/03/2009

(181) 06/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
"АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.

бул. „Александар Македонски“ бр.12
Скопје, МК

(540)

BLOKMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 16994 (151) 16/03/2010

(210) ТМ 2009/233 (220) 13/03/2009

(181) 13/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

ASPITOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) 17010 (151) 16/03/2010

(210) ТМ 2009/237 (220) 17/03/2009

(181) 17/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ

ул. „Даме Груев“ бр.1 Скопје, МК

(540)

ALPHA WEB BANKING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи

(111) 17009 (151) 16/03/2010

(210) ТМ 2009/243 (220) 18/03/2009

(181) 18/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) Deichmann+Co. Ltd.

104 B TCL Tower 8 Tai Chung Road, Tsuen Wan,
Hong Kong, HK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

EVITA PERONI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - очила за сонце

кл. 14 - накит

кл. 26 - додатоци и украси за коса во оваа класа,
вклучително и штипки за коса, стегачи за коса,
панделки за коса, неелектрични виткачи за коса,
игли за виткање коса, шноли за коса, мрежи за
коса, игли за коса и шнолички, ленти за коса,
вештачка коса, вметоци од коса, перики, украси
за шапки што не се од благородни метали

(111) 16949 (151) 18/03/2010

(210) ТМ 2009/244 (220) 18/03/2009

(181) 18/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) HEMOFARM A.D.

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS



(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ZENIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување на штетници,
фунгициди, хербициди

(111) 16992 (151) 02/03/2010
(210) ТМ 2009/246 (220) 16/03/2009
(181) 16/03/2019
(450) 30/04/2010

(732) ДПТУ Дигинет ДОО Струмица
ул. Благој Јанков - Мучето бб
2400 Струмица, МК

(540)



(591) бела, црна и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - изведуваче, изнајмување и одржување
жични и безжични мрежи за интернет услуги,
телефонски услуги и услуги за набљудување со
камери на затворени и отворени објекти

(111) 16982 (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/247 (220) 19/03/2009
(181) 19/03/2019
(450) 30/04/2010

(732) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје
Орце Николов 75, Скопје, МК

(540)

МБИ10

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(111) 16983 (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/248 (220) 19/03/2009
(181) 19/03/2019
(450) 30/04/2010

(732) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје
Орце Николов 75, Скопје, МК

(540)

МБИД

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(111) 16984 (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/249 (220) 19/03/2009
(181) 19/03/2019
(450) 30/04/2010

(732) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје
Орце Николов 75, Скопје, МК

(540)

ОМБ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(111) 17007 (151) 16/03/2010
(210) ТМ 2009/250 (220) 19/03/2009
(181) 19/03/2019
(450) 30/04/2010

(732) THE GILLETTE COMPANY
Prudential Tower Building,
Boston, Massachusetts 02199, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје

(540)

SIMPLY VENUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 - жилети и сечива за жилети, инструменти
за бречење, диспенсери, касети и патрони
што содржат сечива, делови и опрема за сите
претходно кажани производи

(111) **17000** (151) 11/03/2010
 (210) ТМ 2009/251 (220) 19/03/2009
 (181) 19/03/2019
 (450) 30/04/2010

(732) **EUROPORTAL d.o.o.**
Vojkova 63, 1000 Ljubljana, SI

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, светло зелена и црвено - розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - ширење рекламни огласи; заводи за вработување; консултации врзани за прашањата на персоналот; водење информатички картотеки; избирање и внесување податоци во компјутерските бази на податоци; пребарување податоци во информатичките картотеки; изнајмување рекламен простор во комуникациски медиуми; психолошко тестирање за потребите на кадарот

кл. **41** - организирање натпревари (обука или забава); објавување текстови (не се рекламни); обука; организирање и водење конференции; упатства за обучување; упатство за разонода; организирање изложби во културни или воспитни цели; организирање и изведба на семинари; организирање и водење симпозиуми; организирање и водење работилници (обука); стручен водич (совет во врска со образованието или совет во врска со обука); превод; пишување неракламни текстови; организирање и водење концерти

кл. **42** - изработка (концепирање) на софтвери; обезбедување пребарувачки механизми на интернет

(111) **16954** (151) 12/03/2010
 (210) ТМ 2009/260 (220) 23/03/2009
 (181) 23/03/2019
 (450) 30/04/2010

(732) **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ**
 ул. "11 Октомври" бр. 7, 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
 ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) розова(циклама) и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

(111) **16996** (151) 16/03/2010
 (210) ТМ 2009/262 (220) 23/03/2009
 (181) 23/03/2019
 (450) 30/04/2010

(732) **Здружение за заштита на здравјето „ЛЕКУВАЊЕ СО ПРАНА“**
 ул. Руди Чајевац 4/12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **45** - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **17002** (151) 12/03/2010
 (210) ТМ 2009/264 (220) 23/03/2009
 (181) 23/03/2019
 (450) 30/04/2010

(732) **ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт**
 ул. 518 бр. 1/2 Скопје, МК

(540)



(591) кафена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - мед

кл. **35** - услуги при продажба на мед на големо и мало

(111) **16963** (151) 12/03/2010
 (210) ТМ 2009/268 (220) 24/03/2009
 (181) 24/03/2019
 (450) 30/04/2010

(732) **ГеоВИЛД МАК дооел**
 ул. Дрезденска бр. 19, Скопје, МК

(740) ГеоВИЛД МАК доел
ул. Борка Талески бр. 51, 1000 Скопје

(540)

Geo WILD MAK

(591) црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на геодетски мерни инструменти и опрема

(111) **16950** (151) 18/03/2010

(210) ТМ 2009/269 (220) 24/03/2009

(181) 24/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

MALE TAJNE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **16999** (151) 11/03/2010

(210) ТМ 2009/275 (220) 25/03/2009

(181) 25/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) **АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА**
МАКЕДОНИЈА
1000 Скопје, ул. Васил Ѓоргов бр. 43, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, кафена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, вработување (агенција за вработување), истражување за дејностите и статистички информации

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава-преквалификации, стручно оспособување

(111) **17006** (151) 16/03/2010

(210) ТМ 2009/283 (220) 30/03/2009

(181) 30/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги на**
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје

ул. Источна Индустриска Зона -
Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела, кафена, зелена, портокалова и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бисквити, ролати, вафли, слатки, торти

(111) **17005** (151) 16/03/2010

(210) ТМ 2009/284 (220) 30/03/2009

(181) 30/03/2019

(450) 30/04/2010

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги на**
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје

ул. Источна Индустриска Зона -
Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела, кафена, зелена, портокалова и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - бисквити, ролати, вафли, слатки, торти

(111) **16961** (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/293 (220) 01/04/2009

(181) 01/04/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ЛИОН ДОО**

ул. „Ленинова“ бр. 1, 2200 Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно сина, црвена, златно жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколада, чоколаден десерт со крем од кокос

(111) **16959** (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/294 (220) 01/04/2009

(181) 01/04/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ЛИОН ДОО**

ул. „Ленинова“ бр. 1, 2200 Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно сина, црвена, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколаден крем, крем од какао, крем од ванила

(111) **16960**

(151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/295

(220) 01/04/2009

(181) 01/04/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ЛИОН ДОО**

ул. „Ленинова“ бр. 1, 2200 Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно кафена, светло сина, зелена, темно жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколада со крем од кокос и фил од јагода

(111) **16978**

(151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/297

(220) 01/04/2009

(181) 01/04/2019

(450) 30/04/2010

(732) **ANTA (CHINA) CO., LTD.**

Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, CN

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

(111) **16979** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/298 (220) 01/04/2009
(181) 01/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) **ANTA (CHINA) CO., LTD.**
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang
City, Fujian Province, CN

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

(111) **16980** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/299 (220) 01/04/2009
(181) 01/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) **ANTA (CHINA) CO., LTD.**
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang
City, Fujian Province, CN

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

(111) **17008** (151) 16/03/2010
(210) ТМ 2009/300 (220) 02/04/2009
(181) 02/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) Друштво за странски јазици и услуги
АНГЛИСКИ ПАРТНЕРИ ИНТЕРНЕШНЕЛ ДООЕЛ
Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 66 В/1/1/М,
Скопје, МК

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **16952** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/303 (220) 02/04/2009
(181) 02/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) **ЛИОН ДОО**
ул. „Ленинова“ бр. 1, 2200 Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сушено и варено овошје, желатин за исхрана, желиња за исхрана, зашеќерено овошје, изматен шлаг, какао-путер, кокосов путер, мармалад, млеко, овошни желиња, ореви, путер

кл. **30** - ароматични препарати за употреба

во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадемово тесто, бисквити, бонбони, ванилија /арома/, вафли, гуми за ѓвакање, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), какао, какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе (ароми), марципан /слатки од шеќер и бадем/, мед, медени слатки, мента за слатки, мирудии, ароматични, овошни слатки, пудинзи, скробни производи за употреба во исхраната, слад за исхрана, слаткарски производи, слатки, слатки (тесто за слатки), фино ситно печиво, чајни колачиња, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шеќерни производи

кл. 31 - градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, агруми (јужно овошје), бадеми /овошје/, жита во зрна /не обработени/, зрна/жита/, лешници, ореви, портокали, пченица, пченка, сезам

(111) **17003** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/340 (220) 08/04/2009
(181) 08/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) Друштво за угостителство, трговија и информатика **БОНДЕКС ДОО извоз-увоз Скопје**
бул. Партизански одреди бр. 27а - локал 1, 1000 Скопје, МК

(740) КАФЕ АСТОРИА - Друштво за угостителство, трговија и информатика **БОНДЕКС ДОО извоз-увоз Скопје**
бул. Партизански Одреди бр. 27а - лок. 1, 1000 Скопје

(540)



(591) бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **16953** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/355 (220) 10/04/2009
(181) 10/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) Друштво за промет и услуги **ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб
Н. Маѓари, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

KOSILI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белеење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, масла за козметичка употреба, козметички производи, козметички креми, креми за кожа, козметички преперати за капење, лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз

(111) **17001** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/359 (220) 13/04/2009
(181) 13/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) **Hyundai Corporation**
226, Shinmunro-1 Ka, Jongno-gu, Seoul, KR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - агенции за увоз-извоз, огласување и промоција за претпријатија, промоција на продажба, консултации во врска со деловно управување и организација, агенции за трговски информации, маркетинг услуги, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични алати и опрема за домашна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични машини и апарати за домашна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични апарати за греење и опрема за домашна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со кујнски алати и опрема за рачна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со рачни алати, агенции за продажба и услуги за посредување со фотографски машини и апарати, агенции за продажба и услуги за посредување со батерии и ќелии, агенции за продажба и услуги за посредување со машини за телекомуникации и нивна примена, агенции за продажба и услуги за посредување со кади (за капење), агенции за продажба и услуги за посредување со апарати за греење и машини и апарати за ладење, агенции за продажба и услуги за посредување со соларни колектори (греење), агенции за продажба и услуги за посредување со

машини и алати за обработка на метал, агенции за продажба и услуги за посредување со машини за косење трева, агенции за продажба и услуги за посредување со алати и машини за градина, агенции за продажба и услуги за посредување со алати и машини за канцелариска употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со автомати, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични машини, апарати и нивни делови, агенции за продажба и услуги за посредување со опрема, апарати и нивни делови за обезбедување, агенции за продажба и услуги за посредување со масла за подмачкување

(111) **16964** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/366 (220) 21/04/2009
(181) 21/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) **Visa International Service Association**
900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California 94404, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

MORE PEOPLE AROUND THE WORLD GO WITH VISA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **36** - финансиски услуги, банкарски услуги, услуги за кредитни картички, услуги за дебитни картички, услуги за платежни картички, услуги за припејд (pre-paid) картички, услуги за плаќање и прикажување сметки, готовинска исплата, готовинска замена со помош на кредитни и дебитни картички, електронски трансакции; услуги со автоматизирани машини за шалтерско работење (банкомати), обезбедување информации за депозити, повлекувања и финансиски информации; услуги за наплата и извршување трансакции, услуги за овластување и намиравање на трансакции, електронско префрлање средства, услуги за обработка на електронски плаќања, верификација на кредитни и дебитни картички, услуги за потврдување на веродостојноста и верификација на платежни трансакции; услуги за верификација на чекови; овозможување услуги за лични (person-to-person) плаќања по електронски пат преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за идентификација на радио фреквенција; услуги на девизна размена, безбедни електронски готовински трансакции преку компјутерски мрежи за олеснување на електронска трговија; обработка на финансиски трансакции онлајн (online) преку глобална компјутерска мрежа или преку телекомуникациски, мобилни или безжични уреди;

услуги на електронска готовина, курсна размена преку глобална електронска мрежа; обезбедување финансиски информации, податоци и извештаи за кредитни и дебитни картички; финансиско спонзорирање на спортски натпревари, настани, активности и игри; финансиско спонзорирање на спортисти и клубови кои учествуваат во атлетски натпревари

(111) **16958** (151) 12/03/2010
(210) ТМ 2009/368 (220) 21/04/2009
(181) 21/04/2019
(450) 30/04/2010

(300)

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. „Илинденска“ 66 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **16998** (151) 16/03/2010
(210) ТМ 2009/374 (220) 22/04/2009
(181) 22/04/2019
(450) 30/04/2010

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,**
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје



(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална, газирана вода, енергетски пијалаци и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

кл. **34** - пепелници; тутун за цваќање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држач за пури и цигари; навлажнувачи; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи

кл. **41** - образование, обезбедување обука, забава, имено организирање и реализација на концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во ноќни клубови; организирање и реализација на забавни настани во ноќни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање на резервации за билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава, имено, обезбедување „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, имено, реализирање на забави; услуги за забава, имено, обезбедување музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување „онлајн“ ревији; услуги за забава, имено, обезбедување фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб-сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мобилна комуникација преку глобална

компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, имено емитување прекуред - лично помагало; услуги за забава, имено, емитување преку веб-сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; ноќни клубови; електронска „онлајн“ публикација на книги и билтени; „онлајн“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски програми; производство на звучни и музички видео снимки; обезбедување простории за билијард; обезбедување објекти за казино; обезбедување сали за танцување; обезбедување објекти за голф; обезбедување упатства со информации за покер; обезбедување игри со карти „онлајн“; обезбедување игри на покер „онлајн“; обезбедување на „онлајн“ публикации од областа на забавата; обезбедување на салони за „rachinko“; обезбедување базени за капење; обезбедување услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, ревији; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

- | | |
|---|------------------|
| (111) 16997 | (151) 16/03/2010 |
| (210) TM 2009/375 | (220) 22/04/2009 |
| | (181) 22/04/2019 |
| | (450) 30/04/2010 |
| (732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US | |
| (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | |
| ул. „Народен фронт“ 7/4 | |
| П.О. Бокс 768, | |
| 1000, Скопје | |

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална, газирана вода, енергетски пијалаци и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

кл. **34** - пепелници; тутун за цваќање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држачи за пури и цигари; навлажнувачи; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи

кл. **41** - образование, обезбедување обука, забава, имено организирање и реализација на концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во ноќни клубови; организирање и реализација на забавни настани во ноќни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање на резервации за билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава, имено, обезбедување „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, имено, реализирање на забави; услуги за забава, имено, обезбедување музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување „онлајн“ ревиѓ; услуги за забава, имено,

обезбедување фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб-сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мобилна комуникација преку глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, имено емитување прекуред - лично помагало; услуги за забава, имено, емитување преку веб-сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; ноќни клубови; електронска „онлајн“ публикација на книги и билтени; „онлајн“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски програми; производство на звучни и музички видео снимки; обезбедување простории за билијард; обезбедување објекти за казино; обезбедување сали за танцување; обезбедување објекти за голф; обезбедување упатства со информации за покер; обезбедување игри со карти „онлајн“; обезбедување игри на покер „онлајн“; обезбедување на „онлајн“ публикации од областа на забавата; обезбедување на салони за „rachinko“; обезбедување базени за капење; обезбедување услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, ревиѓ; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

(111) 16962	(151) 19/02/2010
(210) ТМ 2009/385	(220) 23/04/2009
	(181) 23/04/2019
	(450) 30/04/2010

(732) **Дрита комерц ДООЕЛ**
с. Палчиште, Тетово, МК

(540)

DALFA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - прашок за перење, средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање и сапуни

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со прашок за перење, средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање и сапуни

(111) 16957 (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/386 (220) 23/04/2009

(181) 23/04/2019

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Винаца
ул. „Илинденска“ бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, светло и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - медени слатки, медени печива со овошно полнење прелиени со какао прелив

(111) 16956 (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/387 (220) 23/04/2009

(181) 23/04/2019

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Винаца
ул. „Илинденска“ бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно жолта, светло и темно кафена, светло и темно црвена, светло и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - медени слатки, медени печива со овошно полнење прелиени со какао прелив

(111) 16955 (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/388 (220) 23/04/2009

(181) 23/04/2019

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Винаца
ул. „Илинденска“ бб 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно црвена и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - торти, тортички

(111) 16985 (151) 12/03/2010

(210) ТМ 2009/389 (220) 24/04/2009

(181) 24/04/2019

(450) 30/04/2010

(300) 2008734566 31/10/2008 RU

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ESSENTIAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање, снус, цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутунот, што не се употребуваат за медицински цели; бурмут; пушачки артикли вклучително апсорбирачка хартија за лулиња за тутун; садови со плин за запалки; садови за тутун, не се од благородни метали; тутун кеси; хартија за цигари; снопчиња хартија за цигари; кутии за пури и цигари (не се од благородни метали); кутии за кибрит (не се од благородни метали); кремен-запалки; лулуња за тутун вклучително и лулуња за цигари; држач за луле (за лулиња за тутун); чистачи за лулиња (за лулиња за тутун); чибуци за пури и цигари (не се од благородни метали); краеве од чибукот за цигари без тутун; чибуци за пури и цигари вклучително и од жолт калибар; чибуци за цигари; џебни апарати за виткање цигари; пепелници (не се од благородни метали); кутии за пури и цигари, (не се од благородни метали); филтри за цигари; секачи за цигари; држачи за кибрит (не се од благородни метали); кутии за бурмут (не се од благородни метали); запалки; кибрит



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	16905	кл. 6	16929		16930
	16907		16930		16938
	16908		16993		16965
	16913				16971
	16914	кл. 7	16929		16972
	16915		16930		16973
	16929		16993		16986
	16930				17008
кл. 2	16905	кл. 8	16929	кл. 17	16929
	16929		16930		16930
	16930	кл. 9	17007	кл. 18	16929
	16987		16905		16930
кл. 3	16905		16929		16974
	16913		16930		16978
	16914		16971		16979
	16915		16972		16980
	16919		16973	кл. 19	16929
	16920		16986		16930
	16921		16993		16993
	16923		17009		16929
	16924	кл. 10	16929	кл. 20	16930
	16929		16930		16930
	16930		16976		16913
	16953	кл. 11	16929	кл. 21	16914
	16962		16930		16915
кл. 4	16929		16993		16929
	16930	кл. 12	16929	кл. 22	16930
	16993		16930		16929
кл. 5	16925		16951	кл. 23	16929
	16929	кл. 13	16929		16930
	16930		16930		16945
	16936		16929	кл. 24	16929
	16940	кл. 14	16930		16930
	16943		17009		16931
	16946		16929		16932
	16947	кл. 15	16930		16945
	16949		16922		16968
	16976		16929		
	16977	кл. 16	16930		
	16988				
	16994				



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 25	16929		16966		16999
	16930		16989		17000
	16931		16990		17001
	16932		16991		17002
	16939		17002		17010
	16968		17004		
	16974		17005	кл. 36	16910
	16978		17006		16911
	16979				16929
	16980	кл. 31	16929		16930
			16930		16941
кл. 26	16929		16936		16954
	16930		16948		16964
	17009		16952		16982
			16958		16983
кл. 27	16929				16984
	16930	кл. 32	16904		17010
			16929		
кл. 28	16929		16930	кл. 37	16929
	16930		16933		16930
	16978		16934		16951
	16979		16935		
	16980		16997	кл. 38	16909
	16986		16998		16929
					16930
кл. 29	16904	кл. 33	16906		16937
	16927		16917		16971
	16929		16929		16972
	16930		16930		16973
	16948				16992
	16950	кл. 34	16929		16993
	16952		16930		
	16958		16985	кл. 39	16907
	16966		16997		16908
	16989		16998		16929
	16990				16930
	16991	кл. 35	16909		16941
			16910		16993
кл. 30	16904		16911		
	16907		16927	кл. 40	16929
	16908		16928		16930
	16926		16929		16993
	16927		16930		
	16928		16931	кл. 41	16929
	16929		16932		16930
	16930		16938		16967
	16936		16939		16971
	16942		16950		16972
	16944		16953		16973
	16952		16962		16975
	16955		16963		16977
	16956		16965		16995
	16957		16971		16997
	16958		16972		16998
	16959		16973		16999
	16960		16986		17000
	16961		16993		17008



(510)	(111)
кл. 42	16905
	16929
	16930
	16971
	16972
	16973
	16977
	16993
	17000
кл. 43	16916
	16918
	16928
	16929
	16930
	16941
	16966
	16969
	16970
	16981
	16993
	17003
кл. 44	16912
	16929
	16930
кл. 45	16909
	16929
	16930
	16941
	16975
	16996

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(732) носител на правото на трговска марка
(111) регистарски број на документот
(210) број на пријавата

(732) **AMVAC Chemical Corporation,
Corporation organized under the
laws of California**
(111) 16947 (210) MK/T/ 2007/589

ANTA (CHINA) CO., LTD.
16978 MK/T/ 2009/297
16979 MK/T/ 2009/298
16980 MK/T/ 2009/299

Bayer Aktiengesellschaft
16994 MK/T/ 2009/233

**BIONORICA AG
Kerschensteiner**
16976 MK/T/ 2007/930

CASTROL LIMITED
16905 MK/T/ 2001/1134

Deichmann+Co. Ltd.
17009 MK/T/ 2009/243

**Early Learning Centre
Limited**
16986 MK/T/ 2008/1764

EUROPOTAL d.o.o.
17000 MK/T/ 2009/251

Gabor Kovacs
17004 MK/T/ 2008/727

**Geely Holding Group Co.,
Ltd.**
16951 MK/T/ 2007/928

**HEMOFARM A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac**
16949 MK/T/ 2009/244
16943 MK/T/ 2004/357

Hyundai Corporation
17001 MK/T/ 2009/359

**INTERIA S.A. Confectioneries and
Dairy Products**
16904 MK/T/ 2004/231

Japan Tobacco Inc.
16985 MK/T/ 2009/389

(732) **Meggles AG**
(111) 16989 (210) MK/T/ 2006/808
16991 MK/T/ 2006/807
16990 MK/T/ 2006/809

**PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,**
16998 MK/T/ 2009/374
16997 MK/T/ 2009/375

**PODRAVKA prehrambena industrija
d.d.**
16950 MK/T/ 2009/269

PPG Industries Ohio, Inc.
16987 MK/T/ 2008/1917

**Schering-Plough Ltd.,
a Swiss corporation**
16946 MK/T/ 2007/79

**THE GILLETTE
COMPANY**
17007 MK/T/ 2009/250

**The Procter & Gamble
Company**
16925 MK/T/ 2009/64

**TORREX CHISSI
PHARMA**
16940 MK/T/ 2009/29

**Visa International Service
Association**
16964 MK/T/ 2009/366

**Wm WRIGLEY Jr.
Company**
16926 MK/T/ 2009/66

**Z & U SPIRITUOSEN MARKETING
GmbH**
16906 MK/T/ 2008/1639

**ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge**
16944 MK/T/ 2007/218

**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**
16999 MK/T/ 2009/275



(732) АД Електрани на Македонија		
(111) 16993	(210)	МК/Т/ 2007/454
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ		
17010		МК/Т/ 2009/237
БАЛКАНИКА ДОО		
Скопје		
16938		МК/Т/ 2009/1
БРАМС-ЕС ДООЕЛ		
Скопје		
16970		МК/Т/ 2009/20
ВИЛМА ТРАЈКОВСКА		
16929		МК/Т/ 2004/333
16930		МК/Т/ 2004/334
ВИНОЕКСПОРТ - Д.О.О.		
16981		МК/Т/ 2008/1004
4-ГАП доо експорт-импорт		
Скопје		
16974		МК/Т/ 2008/1695
ГеоВИЛД МАК дооел		
16963		МК/Т/ 2009/268
ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги доо Скопје		
16939		МК/Т/ 2009/14
ДППУ ДХС-КОМПАНИ Драгица ДООЕЛ		
Скопје		
16969		МК/Т/ 2009/19
ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт		
17002		МК/Т/ 2009/264
ДПТУ Глобал Креатива ВиС		
Скопје		
16995		МК/Т/ 2008/1152
ДПТУ Дигинет ДОО		
Струмица		
16992		МК/Т/ 2009/246
Дрита комерц ДООЕЛ		
16962		МК/Т/ 2009/385
Друштво за изучување на странски јазици, трговија и услуги ПИКАДИЛИ С Анита и ДОО		
Весна Скопје		
16975		МК/Т/ 2008/1932

(732) Друштво за производство и промет КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз- извоз		
(111) 16928	(210)	МК/Т/ 2009/112
Друштво за производство и трговија ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт- импорт ДОО		
Скопје		
16916		МК/Т/ 2007/565
16918		МК/Т/ 2007/566
Друштво за производство и трговија ИНТЕРСНАК Л.Т.Д. ДОО експорт-импорт- Неготино		
16942		МК/Т/ 2004/282
Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ		
Скопје		
16931		МК/Т/ 2008/1730
16932		МК/Т/ 2008/1731
Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт- импорт Скопје		
17006		МК/Т/ 2009/283
17005		МК/Т/ 2009/284
Друштво за производство, промет и услуги КЛЕВЕР-МК увоз-извоз		
Скопје		
16965		МК/Т/ 2008/1333
Друштво за промет и услуги Авто Мото Сојуз ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз		
Битола		
16967		МК/Т/ 2008/1922
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО		
16953		МК/Т/ 2009/355
Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО Скопје		
16913		МК/Т/ 2009/22
16914		МК/Т/ 2009/23
16915		МК/Т/ 2009/24
Друштво за странски јазици и услуги АНГЛИСКИ ПАРТНЕРИ ИНТЕРНЕШНЕЛ ДООЕЛ Скопје		
17008		МК/Т/ 2009/300

(732) **Друштво за трговија и
производство
МАКПРОГРЕС ДОО**

Виница

(111) 16957 (210) МК/Т/ 2009/386
16956 МК/Т/ 2009/387
16955 МК/Т/ 2009/388

**Друштво за трговија на големо
и мало ГРИГОР АРНАУДОВ ДОО експорт-
импорт**

16917 МК/Т/ 2009/27

**Друштво за трговија, услуги и транспорт
ПРИНЦИП-КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ експорт-
импорт**

16948 МК/Т/ 2005/465

**Друштво за туризам, трговија и услуги
МАГЕЛАН ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје**

16941 МК/Т/ 2009/118

**Друштво за угостителство, трговија
и информатика**

БОНДЕКС ДОО извоз-увоз

Скопје

17003 МК/Т/ 2009/340

ДТУ Телесмарт Телеком

д.о.о.

16937 МК/Т/ 2008/1961

Здружение за заштита на здравјето

„ЛЕКУВАЊЕ СО

ПРАНА”

16996 МК/Т/ 2009/262

ЗЛАТЕВСКИ ЛЈУБИША

16933 МК/Т/ 2008/1900

16934 МК/Т/ 2008/1902

16935 МК/Т/ 2008/1903

Линеа Прима ДООЕЛ

16968 МК/Т/ 2009/2

ЛИОН ДОО

16961 МК/Т/ 2009/293

16959 МК/Т/ 2009/294

16960 МК/Т/ 2009/295

16952 МК/Т/ 2009/303

Македонска берза на хартии

од вредност АД Скопје

16982 МК/Т/ 2009/247

16983 МК/Т/ 2009/248

16984 МК/Т/ 2009/249

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

(111) 16958 (210) МК/Т/ 2009/368

**Мешано друштво со странски капитал со
ограничена одговорност во приватна
сопственост за производство, промет,
услуги, транспорт ФРОТИРЕКС Михаил
и Ангел ДОО увоз-извоз**

Скопје

16945 МК/Т/ 2007/953

**Мешовито друштво за производство
на сладолед, трговија на големо и мало,
превоз, услуги увоз-извоз**

ЦЕРМАТ ДОО Битола

16927 МК/Т/ 2009/107

Мирјана Стеннес

16966 МК/Т/ 2008/1012

ПЗУ ПРАМАМЕДИКА

16912 МК/Т/ 2009/11

**Производно услужно и трговско друштво
на големо и мало увоз-извоз**

ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О.

Скопје

16907 МК/Т/ 2008/1940

16908 МК/Т/ 2008/1941

Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО

Скопје

16971 МК/Т/ 2009/35

16972 МК/Т/ 2009/36

16973 МК/Т/ 2009/37

СЕНТ ПАНТЕЛЕИМОН ДОО

Скопје

16936 МК/Т/ 2008/1930

СТАТЕР БАНКА АД

Куманово

16910 МК/Т/ 2008/1967

16911 МК/Т/ 2008/1968

СТОПАНСКА БАНКА АД -

СКОПЈЕ

16954 МК/Т/ 2009/260

Трговско радиодифузно друштво

ТВ Студио ТЕРА

Манговски Зоран Битола

ДООЕЛ

16909 МК/Т/ 2008/1948



(732) **ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
АЛКАЛОИД АД - Скопје**

(111)	16919	(210)	МК/Т/ 2009/47
	16920		МК/Т/ 2009/48
	16922		МК/Т/ 2009/50
	16923		МК/Т/ 2009/51
	16924		МК/Т/ 2009/52
	16921		МК/Т/ 2009/49
	16988		МК/Т/ 2009/232

Фармацевтски факултет

16977	МК/Т/ 2008/1692
-------	-----------------

**ПРОМЕНИ****промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка**

(111) 00329**(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 00410**(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 03949**(732) Illinois Tool Works Inc.,
a Delaware corporation**3600 West Lake Avenue Glenview,
Illinois 60026, US

(111) 03823**(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje
kozmetичnih izdelkov d.d., Ljubljana**Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI

(111) 02964**(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED**Stratford Road, Solihull,
West Midlands, B90 4AX, GB

(111) 01930**(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD**1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku,
Osaka, JP

(111) 01424**(732) adidas AG**Adi-Dassler-Strasse 1-2,
91074 Herrzogenaurach, DE

(111) 02715**(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**Ante Starcevic 32 HR- 4800 Koprivnica
Croatia, HR

(111) 02715**(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**Ante Starcevic 32
HR- 4800 Koprivnica Croatia, HR

(111) 06052**(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED**Chertsey Road, Sunbury on Thames,
Middlesex TW16 7BP, GB

(111) 06284**(732) Hard Rock Limited**47 Esplanade, St. Helier, Jersey,
Channel Islands JE1 OBD, IS

(111) 06879**(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED**Chertsey Road, Sunbury on Thames,
Middlesex TW16 7BP, GB

(111) 02299**(732) Esprit International and
Esprit International**1370 Broadway, New York,
New York 10018, US and
1370 Broadway, New York,
New York 10018, US

(111) 02445**(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje
kozmetичnih izdelkov d.d., Ljubljana**Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI

(111) 07489**(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha
(Casio Computer Co., Ltd.)**6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku,
Tokyo, JP

(111) **07529**(732) **Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.**
Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana, SI(111) **07529**(732) **Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.**
Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana, SI(111) **07904**(732) **EROGLU GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi**
Firuzkoy Mah. Firuzkoy Bulvari No.216,
Avcilar, Istanbul, TR(111) **07777**(732) **Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi**
Sehit Fethi Bey Caddesi No: 120 Izmir, TR(111) **07759**(732) **Esprit International**
1370 Broadway, New York, New York 10018, US(111) **07906**(732) **BASF SE**
67056 Ludwigshafen am Rhein, DE(111) **08011**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08011**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **09091**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **09091**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **09045**(732) **Lucasfilm Entertainment Company Ltd.**
One Letterman Drive P.O.Box 29919
San Francisco, California 94129-0908, US(111) **08979**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08979**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08888**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08888**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08988**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08988**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08989**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **08989**(732) **Bayer Schering Pharma Oy**
Pansiontie 47 20210 Turku, FI(111) **09557**(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE(111) **10360**(732) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE(111) **10968**(732) **PFIZER HEALTH AB**
SE-112 87 STOCKHOLM, SE



(111) **10954**

(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**

The Prentice Hall Corp. System c/o FGR
Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor
254 Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918,
PR

(111) **10896**

(732) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **10897**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **11021**

(732) **Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft**

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) **11351**

(732) **EASTMAN CHEMICAL COMPANY**

200 South Wilcox Drive Kingsport,
Tennessee 37660, US

(111) **11314**

(732) **UPM Raflatac Oy**

Tesomankatu 31 33310 Tampere, FI

(111) **11786**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) **11787**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) **11985**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) **11709**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) **11724**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) **11984**

(732) **Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha**

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) **12684**

(732) **Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) **12683**

(732) **Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) **12682**

(732) **Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) **12601**

(732) **Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје**

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) **16937**

(732) **ДТУ Телесмарт Телеком д.о.о.**

бул.Војводина бр.4, 1000 Скопје, МК



ПРЕНОС

(111) **03949**

(732) **Illinois Tool Works Inc.,**
a Delaware corporation
3600 West Lake Avenue Glenview,
Illinois 60026, US

(111) **03823**

(732) **ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje**
kozmeticnih izdelkov d.d., Ljubljana
Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI

(111) **02445**

(732) **ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje**
kozmeticnih izdelkov d.d., Ljubljana
Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI

(111) **12310**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **12311**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **12307**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **12312**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **12306**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **12309**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **12308**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **12305**

(732) **Бошко Јанев**
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, МК

(111) **1477**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Dansom Lane, Hull , HU8 7DS, UK

(111) **1477**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(111) **1479**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(111) **1479**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(111) **2715**

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**
Ante Starcevic 32 HR- 4800 Koprivnica
Croatia, HR



(111) **6366**

(732) **Procter & Gamble Business Services
Canada Company c/o Stewart McKelvey
Stirling Scales**

**Suite 900, 1959 Upper Water Street P.O.
Box 997 Halifax, Nova Scotia, Canada B3J
2X2, CA**

(111) **6613**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) **6613**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(111) **2407**

(732) **Rust-Oleum Brands Company**

11, Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois
60061, US

(111) **8253**

(732) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware
Limited Liability Company**

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US

(111) **9247**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**

Dansom Lane, Hull , HU8 7DS,, UK

(111) **9247**

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**

Dansom Lane, Hull , HU8 7DS,, UK

(111) **9081**

(732) **Procter & Gamble Business Services
Canada Company c/o Stewart McKelvey
Stirling Scales**

Suite 900, 1959 Upper Water Street P.O.
Box 997 Halifax, Nova Scotia,
Canada B3J 2X2, CA

(111) **13319**

(732) **Red Chip Company Ltd.**

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.Box
146, Road Town, Tortola, VG

(111) **13320**

(732) **Red Chip Company Ltd.**

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.Box
146, Road Town, Tortola, VG

(111) **15027**

(732) **THE CHIC CORPORATION WORKDWIDE,
S.L.**

C/San Bernardo, 23 28015 Madrid, ES



СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) 02715

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.**

Ante Starcevic 32

HR- 4800 Koprivnica Croatia, HR

(111) 07290

(732) **Earthrise Nutritionals LLC**

2151 Michelson Drive, Suite 258, Irvine,
California 92612, US

(111) 07777

(732) **Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi**

Sehit Fethi Bey Caddesi No: 120 Izmir, TR

(111) 08606

(732) **Lycos, Inc.,**

a Virginia corporation

100 Fifth Avenue, Waltham, Massachusetts
02451, US



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

**137. Петошевиќ ДОО друштво за
остварување и заштита на интелектуална
сопственост Скопје**

ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com

**124. Адвокатско друштво
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ**

ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk



ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

146. **Петро Јонура, адвокат**
Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
е-mail: petro_janura@mt.net.mk

II МАНИФЕСТАЦИИ

СВЕТСКИ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 2010

Државниот завод за индустриска сопственост на ден 26.04.2010 година, во Клубот на пратеници со свечена манифестација го одбележи Светскиот ден на интелектуалната сопственост.

На манифестацијата поздравен говор имаше г-дин Сафет Емрули, директор на Државниот завод на индустриска сопственост. На настанот беше прочитана и пораката на г-дин Франсис Гари, генерален директор на Светската организација за интелектуална сопственост.

Манифестацијата беше искористена и за промоција на книга во издание на Заводот “Трговска марка, апсолутни и релативни причини за одбивање на пријавата за трговска марка - со случаи на практиката на Заводот”.

Порака од Франсис Гари

Генерален директор на Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС)

Иновациите го поврзуваат светот

Пред само неколку децении, се мислеше дека светот е огромен и во голема мера непознат за повеќето луѓе. Патувањето беше скапо и долго. Знаењето беше засновано на хартија и беше тешко да се сподели. На многу места во светот не постоеше ниту телефонска служба. Надвор од големите градови, пристапот до странските култури и уметности, беше ограничен.

Брзата иновација и нејзиното глобално прифаќање, ја смени нашата иднина. Ние сме сега поврзани - физички, интелектуално, социјално и културно - на начин на кој беше невозможно да се замисли. Можеме да ги поминуваме континентите за неколку часа. Речиси од секое место на планетава, можеме да имаме пристап до информации, да се видиме и да зборуваме едни со други, да одбереме музика, и да направиме и испратиме фотографии со користење на уред доволно мал да се вклопи на дланката на раката.

Ова универзално поврзување, поддржано од страна на веб и безжичната технологија, има огромни импликации за иднината. Со “смртта на далечината”, ние повеќе не сме ограничени од физичката локација - и придобивките се многубројни.

Учењето засновано на веб го ослободува интелектуалниот потенцијал во некогаш изолираните заедници, помагајќи да се намали јазот на знаењето помеѓу народите. Софистицираните видео-конференциски техники ги намалуваат бизнис патувањата, намалувајќи го присуството на јаглород. Мобилната телефонија, која веќе ја користи повеќе од половина од светската популација, ги менува животите и заедниците: Мобилните телефони на соларна енергија помагаат во надминување на постоечките недостатоци, започнување на малите бизниси, и координирање на помошта при катастрофи во области претходно недостапни. Брзото управување и размена на податоци го забрзуваат иновативниот циклус, ги олеснуваат колективните иновации и ја промовираат взаемно корисната соработка помеѓу



компаниите, истражувачките институции и поединците. Во исто време, дигиталните технологии овозможуваат на луѓето со слично мислење да креираат виртуелни платформи, кои претставуваат основа за понатамошна работа на заеднички проекти и остварување на заеднички цели - како платформата на СОИС веб-страната, која има за цел да го олесни на пристапот до содржините заштитени со авторски права за околу 314 милиони лица ширум светот, кои имаат различни визуелни можности.

Иновативните технологии создаваат вистинско глобално општество. Системот на интелектуална сопственост е дел од овој поврзувачки процес. Тој ја олеснува размената на информации - како што е изобилството на технолошки кноњ-хоњ содржан во банките на податоци на СОИС. Тој обезбедува рамка за трговија и дисеминација на технологии. Тој претставува поттик за пронаоѓаштвото и конкуренцијата. Тој им помага на структурите да остварат соработка потребна за да се задоволат глобалните предизвици, како што се климатските промени и незапирливите енергетски потреби, со кои сите ние се соочуваме.

Определба на СОИС е да обезбеди системот на интелектуална сопственост да продолжи да функционира кон остварување на неговата основна цел - поттикнување на иновативноста и креативноста, а придобивките од системот да бидат достапни за сите - помагајќи светот да биде поблиску до нас.

III ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за приемот на 5 јануари 2010 година на документ со дата 30 декември 2009 година, од страна на **Владата на Народна Република Кина**, кој се однесува на промени во адресата, видовите на микроорганизми прифатливи за депонирање како и во висината на таксите наплатливи во корист на China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC), Меѓународна институција за депонирање според Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и според член 68(4) од Договорот за соработка во областа на патентите ДСП (усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 година, изменет на 3 февруари 1984 година и 3 октомври 2001 година), имаше чест да му достави примерок од измените на Правилникот според Договорот, применливи од 1 јули 2010 година, усвоени од страна на Собранието на Меѓународната унија за соработка во областа на патентите, на нејзината сесија одржана во Женева од 22 септември до 1 октомври 2009 година.

На 17 март 2010 година, **Владата на Кралството Норвешка** депонирал инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 2 јули, 1999 ("Женевски Акт").

Женевскиот Акт, на територијата на Кралството Норвешка, ќе стапи во сила на 17 јуни, 2010 година.

На 24 февруари 2010 година **Владата на Украина** депонира инструмент за ратификација на Сингапурскиот договор за право на трговска марка донесен во Сингапур на 27 март 2006 година.

Согласно член 28 (3), споменатиот договор ќе стапи на сила во поглед на Украина на 24 март 2010 година.

На 26 февруари 2010 година **Владата на Република Македонија** депонира инструмент за пристапување кон Виенскиот договор составен во Виена на 12 јуни 1973 година, како што е изменет и дополнет на 01 октомври 1985 година.

Наведениот договор ќе влезе во сила во поглед на Република Македонија на 26 мај 2010 година.



На 05 мај 2004 година Владата на Сииската Арапска Република депонира инструмент за пристапување кон Протоколот на Мадридскиот договор кој се однесува на меѓународната заштита на трговски марки, донесен во Мадрид на 27 јуни 1989 година (Мадрид Протокол (1989))

Поради тоа, на 21 декември 2009 година Сииската Арапска Република ја депонираше декларацијата која се однесува на член 5 (2)(д) од Мадридскиот Протокол (1989) и член 5 (2)(б), а според член 5(2)(а) известувањата за одбивање на заштитата согласно членот 5(2)(ц) од наведениот Протокол, може да се достават и по истекот на периодот од 18 месеци.

Наведената декларација во поглед на Сииска Арапска Република ќе влезе во сила на 21 март 2010 година.